



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

# РОДОТ ВО МЕДИУМИТЕ 2023

ИСТРАЖУВАЊЕ  
ЗА НАЧИНОТ НА  
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА  
РОДОВО ЗАСНОВАНОТО  
НАСИЛСТВО НА  
НАЦИОНАЛНИТЕ  
ТЕЛЕВИЗИИ





АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

**Родот во медиумите 2023:  
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА  
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДОВО  
ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО НА  
НАЦИОНАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ**

Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 166/14 и 150/15), во рамките на редовните годишни истражувања за родот во програмите на медиумите, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) во 2023 година спроведе истражување за начинот на којшто се известуваше за родово засновано насиљство во програмите на радиодифузерите. Истражувањето содржи наоди од анализа за начинот на прикажување и претставување на родово заснованото насиљство во информативните програми на радиодифузерите. Со цел да се спроведе истражувањето, Агенцијата, преку јавна набавка, го ангажираше Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Снимените програми од радиодифузерите од коишто беше потребно да се дефинира примерокот беа обезбедени од АВМУ. Материјалот за анализа ги опфаќаше првите десет дена од месеците јануари, февруари и март 2023 година.

## **Содржина**

<b>1. ВОВЕДНИ И КОНТЕКСТУАЛНИ НАПОМЕНИ .....</b>	<b>5</b>
1.1.    За полот и родот во легислативната и општествената терминологија .....	6
1.2.    За еднаквоста, недискриминацијата и родово заснованото насилиство .....	7
1.3.    За третманот на родовите прашања во правно - политичките механизми .....	13
1.4.    За значењето на медиумите во третирањето на прашањата за родово засновано насилиство .....	14
<b>2. МЕТОДОЛОГИЈА .....</b>	<b>17</b>
1.5.    Дефинирање на единиците и категориите за кодирање.....	18
1.6.    Истражувачки прашања.....	19
1.7.    Примерок.....	20
<b>3. ТЕОРЕТСКА РАМКА.....</b>	<b>25</b>
3.1.    Нормативна рамка .....	25
3.2.    Масовните медиуми и известувањето за родово заснованото насилиство .....	43
<b>4. РЕЗУЛТАТИ.....</b>	<b>58</b>
4.1.    Прилози кои обработуваа конкретни настани што се однесуваат на родово засновано насилиство (РЗН) .....	58
4.2.    Прилози кои го обработуваа родово заснованото насилиство како појава (РЗН).....	89
<b>5. ЗАКЛУЧОЦИ И ДИСКУСИЈА .....</b>	<b>152</b>
<b>6. СУМИРАНИ ЗАКЛУЧОЦИ .....</b>	<b>160</b>
<b>7. ПРЕПОРАКИ ЗА МЕДИУМИТЕ И НОВИНАРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЗН.....</b>	<b>164</b>
<b>8. РЕФЕРЕНЦИИ .....</b>	<b>168</b>
<b>9. ПРИЛОГ .....</b>	<b>177</b>



## **1. ВОВЕДНИ И КОНТЕКСТУАЛНИ НАПОМЕНИ**

Во нашето општествено совремие, каде вредносно и целно рамноправноста и почитувањето на индивидуалните карактеристики на граѓаните се поставени како основа за реализација на човековите права, родовата еднаквост претставува битна димензија. Имено, ниту индивидуалната реализација на потенцијали, ниту развојот на едно општество не е оптимизиран, доколку на сите индивидуи не им се овозможени еднакви можности за сигурност, безбедност, интегритет, лична, професионална, општествена и животна самореализација. Стремејќи се кон родова еднаквост, се соочуваме со проблеми, меѓу кои, еден од посуштествените е родово заснованото насилиство (понатаму: РЗН). Со оглед на високиот број пријавени, но и непријавени, а постоечки случаи на родово засновано насилиство, може да се констатира дека ова е еден исклучително битен, општествен и системски проблем, кој е потребно да се третира од различни аспекти, па така и од страна на медиумите, како неизоставен дел од секоја општествена дебата и правно-политички состојби и текови. Медиумите претставуваат креатори на јавното мислење, а зависно од нивната поставеност, професионалност и идеолошка ориентација, можат да претставуваат и заштитници и контролори на општествениот тек, но можат и да претставуваат негативен фактор, односно да придонесуваат за продолжување за одредени неповолни состојби, вклучувајќи го третманот на родовите прашања и РЗН. Од тие причини, од особена битност е да се проследи медиумското дејствување, односно известување, како конкретно, во смисла на РЗН, така и во поширок контекст на прилики кои го овозможуваат или поттикнуваат истото.

Во овој воведен дел е направен осврт на битноста на основните концепти обработени во истражувањето, претставена е нормативната рамка и дадени се аналитички контекстуални одредници на кои се потпира анализата на медиумските прилози во смисла на РЗН.

## **1.1. За полот и родот во легислативната и општествената терминологија**

Полот се однесува на физичките и биолошки карактеристики на луѓето и претставува природно и неволево зададен атрибут, односно атрибут на кој не можело да се влијае при раѓањето на индивидуата. Родот, пак, претставува општествена творба, односно збир од културолошки перцепции, зависни од временскиот, територијален и општествен контекст, кои се однесуваат на улогата, или поточно, очекуваната улога, која мажите и жените би требало да ја имаат во таквиот контекст. Поради тоа, сфаќањата за родот можат и да се менуваат, мултилицираат и нијансираат низ времето и социјалните опкружувања.

Во современиот свет, претежно врзан за либерална идеологија, сè повеќе се употребува ваквата диференцијација при сфаќањето на полот и родот, како во нормативна смисла, така и во поширокиот општествен дискурс, со нагласок на круговите кои потесно се занимаваат со оваа материја како академската заедница, граѓанскиот сектор, но и мејнстрим-медиумите.

Од периодот на воспоставувањето на меѓународните стандарди на човекови права непосредно по Втората светска војна, до денес, во меѓународната, но и македонската регулатива доминира поимот „пол“, со оглед на тоа што произлегува од универзалната стандардизација на основите за недискриминација и еднаквост. Уставот на РС Македонија од 1991 година, имајќи ги предвид дотогашните универзални и европски меѓународни договори исто така се повикува на „полот“. Поради тоа, целата понатамошна легислатива (во областа на работните односи, семејните односи, социјалните прашања итн.), базирана на овој Устав, го содржи таквиот термин, заклучно со најновиот собранички Деловник усвоен во ноември 2023 година (кој предвидува и поим „родов“). Од друга страна, „родот“ постои во општествениот дискурс неколку декади – од третиот бран феминизам во деведесеттите години на 20 век. Во различни законодавства (вклучувајќи го

и македонското) „родот“ се воведува постепено, во различни години по спомнатиот период. Во македонското законодавство, терминот „род“ може да се сртне во Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година како и во Законот за спречување и заштита од дискриминација од 2010 година. Сепак, употребата на овој термин би можело да се каже дека е најзацврстена и конкретизирана со усвојувањето на Истанбулската конвенција, која во Република Северна Македонија (понатаму: РСМ или РС Македонија) е ратификувана во 2018 година. Следствено, и Законот за спречување и заштита од насиљство врз жените и семејното насиљство од 2021 година го предвидува „родот“ како значајна категорија во македонскиот правен систем.

Како што може да се согледа, постои двојна практика во однос на, како формалната, така и општествената употреба на термините „пол“ и „род“, меѓутоа со оглед на посоодветната сообразеност на терминот „род“ со суштината на современата заштита на човековите права, така и во случајот на оваа анализа, тој претставува оперативен поим.

## **1.2. За еднаквоста, недискриминацијата и родово заснованото насиљство**

Еднаквоста е сложен поим кој во себе содржи повеќе доктринарни, филозофски, правни и социолошки аспекти. „Општествената еднаквост може да се однесува на: еднаквост на резултати, еднакви можности, еднакви услови за живот, еднакви капацитети и така натаму“ (Etinski, Krstic, 2009: 125). Иако еднаквоста на резултати во смисла на материјален егалитаризам е неприменлив концепт, сепак, еднаквоста на резултати во смисла на поделба на нематеријални добра, како политичка претставеност и застапеност, политички и граѓански права или внимание/ресурси од државата има правно значење (Etinski, Krstic, 2009: 126). Во денешна најсеопфатна употреба еднаквоста во најголема мера е сфаќање за нејзиниот аспект врзан за еднаквите можности во

сите сфери, додека поимот на единаков третман потесно се врзува за отсуство на директна или индиректна дискриминација.

Родовиот дисбаланс на општествените можности е дел од објаснувањето за перпетуираното генерирање на РЗН и за недоволната заштита при неговата појава.

Родово заснованото насилиство е насилиство против одредено лице поради неговата припадност на конкретен род. РЗН се однесува на насилиство насочено и кон мажи и кон жени, односно како генерална безбедносна закана има потенцијал да ги афектира двата рода, меѓутоа според фактичката распространетост значително повеќе ги погодува жените и девојчињата, следствено, често, дури синонимно, се употребува терминот „насилиство против жените и девојчињата“. Во оваа смисла, оваа појава го засега поширокото прашање за родова еднаквост, односно РЗН претставува и форма на родова нееднаквост и дискриминација и навлегува длабоко во порите на општеството и неговите различни функционални сегменти. Секое општество на различен начин го поттикнува или се бори против родово заснованото насилиство. РЗН може да се однесува поединечно или комбинирано на: физичко, психичко, сексуално, економско и друго насилиство, вознемирање или злоупотреба (подетално, во делот на регулативата). Неретко, неколку од овие форми се меѓусебно поврзани, се јавуваат истовремено, или пак, ескалираат од една во друга форма, а во даден број случаи, можно е да ескалираат до фаталниот краен исход – фемицид. Квантитетот и интензитетот на РЗН се зголемува во време на конфликти, природни, хуманитарни или општествени кризи, а пак, жените кои произлегуваат од маргинализирани средини и оние кои имаат мали средства за живот се поподложни на РЗН. РЗН, независно од формата, го инхибира нормалното функционирање на индивидуата и на внатрешен – психолошки и на општествен план.

За доловување на контекстот, нужен е и краток осврт на одредени забележани состојби преку податоци. Колку е поразвиена земјата, толку се поверодостојни податоците за

РЗН, меѓутоа, и во најразвиените системи, податоците, колку и да се приближни, не би можело да се каже дека се сосема егзактни, од разни методолошки причини, но примарно, поради природата на појавата која се евидентира.

Глобално, во 2022, намерно биле убиени 88.900 жени и девојчиња, и во овој број најголем удел имаат убиствата кои се родово мотивирани. Од нив, приближно 48.000 жени и девојчиња биле убиени од интимен партнери или друг член на семејството, што значи дека повеќе од 133 жени и девојчиња се убивани дневно од страна на некој во кругот на семејството (UNDOC, UNWOMEN, 2023: 3, 8). Истата година, повеќето убиства, на глобално ниво, биле извршени врз мажи и момчиња – 80%, меѓутоа, жените и девојчињата се непропорционално повеќе погодени од насилиство кое резултира со смрт во самиот дом: 55% од убиствата на жените се извршени од интимен партнери или друг член на семејството, што пак е случај со 12% од машките жртви (UNDOC, UNWOMEN, 2023: 6). Дополнително, од вкупниот број на убиства на женски лица од интимен партнери или член на семејството, 63% се извршени од сегашен или поранешен интимен партнери, додека женските лица претставуваат просечно 66% од вкупниот број жртви на убиство од интимен партнери од 78 земји за кои има расположливи податоци (UNDOC, UNWOMEN, 2023: 17, 18).

Глобално, во просек, 6% од жените доживеале сексуално насилиство од лице кое не им е партнери, при што таквите проценти се најниски во Азија 2-9% и Африка 4-7%, после кои следи Европа со 6-10 % (WHO, 2021: 29-31).

Во студијата на Светската здравствена организација (СЗО), достапни се податоци за периодот 2008-2018 година. Во тој период, 23%-31% од жените доживеале физичко и/или сексуално насилиство од интимен партнери, при што 26-28% од жените на возраст од 20-44 години доживеале физичко и/или сексуално насилиство од сегашен или поранешен партнери најмалку еднаш во животот, додека во просек 24% (21-28%) од адолосцентките (15-19 години) доживеале ваков тип на насилиство (WHO, 2021: xii).

Во Европа, во 2022, забележани биле 2.300 (2.200-2.400) убиства на жени од страна на интимен партнери или член на семејство, со најниска стапка во однос на другите делови од светот. Имено, стапката на ваквите убиства во Африка била 2,8 на 100.000 женско население, додека оваа стапка е 1,5 во Америките<sup>1</sup>, 1,1 во Океанија, 0,8 во Азија и 0,6 во Европа, при што за Америките и Европа податоците се поверодостојни (UNDOC, UNWOMEN, 2023: 9).

На европското тло, за периодот 2010 – 2022 убиствата на жени и девојчиња од интимен партнери и друг член од семејството опаднале за 21%, при што постојат разлики во трендовите во Северна (26%) и Јужна (20%) Европа со оние во Западна Европа (каде се забележува само мал пад на бројот на ваквиот тип убиства, со значителни флукутации во дадениот период), додека Источна Европа, од една страна бележи пад на бројот на убиства, но од друга, има значително поголем број жртви од ваквите убиства во споредба со другите наведени делови на Европа (UNDOC, UNWOMEN, 2023: 11, 12).

Во Европа, за 2022, процентот на машки лица убиени во домот бил повисок од глобалниот просек – изнесувал 18% од вкупниот број убиства на мажи и момчиња, додека женските лица кои биле убиени во домот биле 51% од вкупниот број убиства на жени и девојчиња (UNDOC, UNWOMEN, 2023).

Според студија на Агенцијата за основни права на ЕУ, спроведена во 2014, значи со одредена временска дистанца, проценето е дека 33 % од жените во ЕУ доживеале физичко и/или сексуално насилиство во периодот од нивна 15-годишна возраст. Од сите жени кои имале или имаат партнери, 22% искуслиле физичко и/или сексуално насилиство од интимен партнери уште од 15-годишна возраст. Пет отсто од жените биле силувани во периодот од нивна 15-годишна возраст (FRA, 2015: 21).

Во однос на пријавувањето на РЗН, 33% од жртвите кои доживеале насилиство од партнери и 26% од оние кои доживеале

---

<sup>1</sup> Се мисли на „светски регион“, кој ги опфаќа Северна, Централна и Јужна Америка.

насилиство од друго лице кое не им е/било партнёр се обратиле на полицијата или друга организација, додека отприлика ¼ од жртвите не пријавиле од срам (FRA, 2015: 55).

Во ЕУ, 18% од жените искуслиле демнење од нивна 15-годишна возраст, 9% биле демнети од претходен партнёр, при што 23% од жртвите на демнење морале да сменат телефон и е-адреса како резултат на посериззна форма на демнење. Поголемиот број – 74% од ваквите случаи не се пријавени никаде (FRA, 2015: 81).

Сексуално вознемирање доживеале 45-55% од жените во ЕУ од нивна 15-годишна возраст, од кои доминира физичката форма на вознемирање, пред вербалните (24%) и невербалните форми (11%) (FRA, 2015).

Според споменатата студија на СЗО, Европа, генерално бележи пониски стапки на физичко и/или сексуално насилиство од интимен партнёр. За разлика од делови од светот каде биле евидентирани повисоки стапки на насилиство, како во Меланезија (51%), Микронезија (41%), Јужна Азија (35%), Супсахарска Африка (33%) итн.; во Нов Зеланд (3%), Северна Америка (6%) и Европа (4-7%) стапките на ваквото насилиство се пониски. (WHO, 2021: xiii).

Во оваа студија на СЗО, Р.С. Македонија спаѓа во групата земји со најниска стапка на ваков тип на насилиство (во првата од 7 групи), 10-14% (WHO, 2021: 27).

Според истражување на ОБСЕ на оваа тема пак, од 2019 година, 54% од жените, одговориле дека биле изложени на некаков тип на насилиство од 15-годишна возраст до 2019 година (44% – психолошко насилиство, 30% – сексуално вознемирање, 14% – сексуално или физичко насилиство од интимен партнёр или од лице кое не било/е партнёр и 7% биле скришно следени) (ОБСЕ, 2019: viii). Четириесет и пет отсто од жените во РСМ доживеале некаква форма на насилиство од страна на интимен партнёр (физичко, сексуално и/или психолошко) од 15-годишна возраст (ОБСЕ, 2019: 21), додека 30% од жените доживеале сексуално вознемирање (ОБСЕ, 2019: 32).

Во РСМ, 60% од жените сметаат дека насилиството врз жените е вообичаено, речиси 30% сметаат дека е многу честа појава, а 17% жени лично познаваат некого во своето семејство и меѓу своите пријателки што доживеале некоја форма на домашно насилиство (ОБСЕ, 2019: iii).

Во РСМ, вкупниот процент на сторителите (мажи) на кривични дела во врска со семејно насилиство за годините 2020, 2021 и 2022 изнесува 91% наспроти 9% сторителки (жени) (ДЗС, 2023: 95). Во овој период регистрирани биле 16 убиства при вршење на семејно насилиство, 10 обиди за убиство, 1.925 телесни повреди, како најчесто дело, 79 дела тешка телесна повреда, 31 дело присилба, 20 противправни лишувања од слобода, 1 посредување во вршење проституција и 1.083 регистрирани дела загрозување на сигурноста (ДЗС, 2023: 98).

Најголем број од сторителите на кривични дела се сопрузи на жртвите (1.327), по што следат синовите на жртвите (527) и останати машки сторители. Најголем дел од жртвите на кривични дела се жени, најчесто сопруги на сторителите. Според бројот на регистрирани прекршоци во врска со семејно насилиство, најчесто прекршочено дело е физички напад, по што следи малтретирање на друг во стан. Мажите се повторно позастапени како сторители со 84%, додека пак меѓу жртвите се речиси подеднакво застапени и мажите и жените (ДЗС, 2023: 95). Во 2022 година бројот на поплаки во врска со семејно насилиство е нагло пораснат. Најголем број на поплаки се однесуваат на случаи на психолошко малтретирање при вршење семејно насилиство, поточно 84% од поплаките. Повторно најголем дел од сторителите се мажи, односно околу 82%, додека 66% од жртвите се жени, најчесто сопруги на сторителите (ДЗС, 2023: 95). Иако е зголемена бројката на поплаките и пријавите, сепак, мора постојано да се има во вид дека само 2% од жените кои доживеале насилиство од сегашен партнери го пријавиле во полиција тоа што го сметале за најсериозен инцидент (ОБСЕ, 2019: iv), додека пак, за мажите жртви на некој од ваквите видови насилиство нема понови податоци во оптек од оние од 2012 кои индицираат дека 36% од

мажите претрпеле некакво домашно насилиство (ОБСЕ, 2019: 3).

### **1.3. За третманот на родовите прашања во правно -политичките механизми**

Современите општества и држави кои имаат демократски стремеж, каде една од најпрепознатливите компоненти е заштитата на човековите права, предвидуваат различни форми и механизми на заштита, независно дали се тоа секторски сеопфатни јавни политики, дали родовите прашања се јавуваат како „проткаено прашање“ (cross cutting issue) или, пак, се третирани како интегрирање на родовата перспектива во јавните политики и политички текови (gender mainstreaming). Колку се поразвиени државите на одржлив начин, толку е покаректеристична континуираната и повеќеаспектната грижа за родовите прашања.

Во овој контекст, во РС Македонија, родовите прашања се првенствено нормативно регулирани, со домашни и ратификувани меѓународни акти, а понатаму состојбите се евидентирани и мониторирани. Зад секоја меѓународна или домашна регулатива за заштита на човековите права, предвидени се заштитни институционални и процедурални механизми, преку дејствувањето на полициските, инспекциските, правосудните и социјалните институционални субјекти, на кои се надодаваат вонинституционалните субјекти како граѓанските организации, меѓународните организации, давател(к)ите на бесплатна правна помош итн. Ваквите механизми, стриктно нормативно земено, обезбедуваат стандарди на заштита како во поширок контекст на спречување на дискриминација и превенирање состојби кои го поттикнуваат насилиството, така и во потесниот контекст на родово заснованото насилиство. Меѓутоа, нивната примена во пракса неретко затајува поради повеќе институционални, управувачки и етички дефицити, но и поради патријархалната

позадина и други лични побуди кои произлегуваат од специфичното социјално милје.

Сепак, за потребите на ова истражување, со цел понасочено да се третира материјата, ќе биде даден приказ исклучиво на материјалната страна на правните акти кои се однесуваат пред сè на регулацијата на суштествените концепти и проблематични точки во сферата на РЗН, доведено во врска со начинот на известување на медиумите.

Евиденцијата и мониторирањето на родовите состојби во земјата, иако бележат одреден напредок со текот на времето, пред сè под влијание на европскиот фактор, сепак, имаат голем простор за унапредување, почнувајќи од најосновната потреба – сеопфатното собирање на родово разделени статистики. Всушност, и ова истражување претставува еден мал дел од севкупното мониторирање на состојбите во различните општествени домени на родовите прашања.

#### **1.4. За значењето на медиумите во третирањето на прашањата за родово засновано насиљство**

Медиумското влијание врз општествените перцепции, и во граѓанска и во политичка смисла, е исклучително битно кога станува збор за чувствителна материја со ефект по одредени категории население. Медиумите ја имаат моќта за подигање на свеста за даденото прашање, за создавање амбиент на препознавање на конкретно однесување или ситуација. Тие, преку соодветен приказ и фреквенција на третман на РЗН, можат позитивно да влијаат како на индивидуалните перцепции, односно на препознавањето и самоконтролата на одредени индивидуи во однос на извршување на РЗН, така и на можноста за колективен општествен притисок на сторителите на ваквиот тип насиљство. Медиумите ја имаат и набљудувачката/контролна улога (*watchdogs*) и со тоа придонесуваат за мониторирањето и заштитата на човековите права. Одредени студии укажуваат на тоа дека медиумите можат да бидат ефективни во поместување на

дискриминаторните социјални норми. Одредени студии пак, упатуваат на тоа дека едукативниот аспект од телевизиското еmitување е најефективен кога на индиректен начин предизвикува промена, на пример, преку промовирање на нова општествена норма, наместо преку критика на старата (Cookson et al., 2023: 23).

При третманот на родово заснованото насилиство, неговиот каузалитет и придржни форми, се зема поширокиот контекст на човековите права и слободи. Многу е битно да се има постојано на ум дека една слобода може да оди дотаму до каде не го нарушува правото или слободата на друг. Така, доколку од една страна се предвидува слобода на говор, истата може да биде ограничена за доброто на жртвите на семејно насилиство и сл.

Во овој контекст, сексизмот како збир на уверувања за традиционалните улоги на мажите и жените и по правило, супериорноста на мажите, е тесно врзан со општественото стереотипизирање. Секојдневниот сексизам е дел од континуитетот на насилиство кој создава атмосфера на страв, дискриминација и несигурност кај жените и девојките, а родовите стереотипи го обликуваат однесувањето на луѓето (СРЕ, 2022: 20). Квалификуваниот сексистички говор<sup>2</sup> е, всушност, вид говор на омраза.

Исто така,неретко кај лица чии човекови права биле структурно прекршувани или незаштитени, доаѓа до секундарна виктимизација, па така и кај жртвите на родово заснованото насилиство, речиси редовно доаѓа до секундарна виктимизација. Таа се однесува на продолжувањето на околностите и однесувањата кои доведуваат до ситуацијата на насилиство, како што е на пример честото обвинување на жртвата дека сама е крива или дека го поттикнала насилиството.

---

<sup>2</sup> Секој сексистички говор не е говор на омраза, туку само оној кој е во потешка форма, односно, тоа е говор во специфичен општествен контекст, од специфично лице (јавна личност или приватно), се гледа дали постоела намера, која е содржината на таквиот говор и сл.

Значи, медиумите можат да претставуваат позитивен фактор во превенцијата од РЗН на повеќе начини, од кои би навеле 3 главни начини: преку активен и соодветен третман на дискриминацијата и општествениот контекст во медиумските содржини; преку внимание да не се употребува говор на омраза, ниту стереотипно да се известува во однос на родовите прашања; а кога станува збор за конкретни случаи на РЗН, да се вложат сите напори да се избегне секундарната виктимизација. Затоа, нужен е осврт на нормативната рамка која го третира РЗН, но и на регулативната постановка односна на медиумите.

## **2. МЕТОДОЛОГИЈА**

Со примена на квантитативни и квалитативни методи се настојува да се утврди начинот на застапеност и претставување на полово и родово заснованото насилиство во информативните содржини на националните телевизии. Квантитативниот дел од анализата има за цел да покаже колку темата беше застапена во телевизиските информативни програми, дали имаше соодветна, релевантна позиција во информативните содржини (каде во рамките на информативните програми беа сместени прилозите и колку простор беше отстапен за нив) и колку новинар(к)ите практикуваа саморегулација применувајќи ги новинарските стандарди при креирање на прилозите. Квалитативниот дел од анализата беше насочен кон утврдување на начинот на кој беше обработена темата за полово и родово засновано насилиство, на каков начин беше конструирана нарацијата за лицата кои биле изложени на насилиство, лицата кои го извршиле насилиството, начинот на кој настанот беше интерпретиран и социокултурниот контекст. Покрај анализа на содржина беше применет методот на дискурзивна анализа со цел да се истражи на каков начин се врамуваше родово заснованото насилиство во рамките на општествениот контекст.

Како референтна рамка за обемот на слученото насилиство предвид беа земени дневните билтени на МВР за периодите на одбраниците примерок за да се спореди вистинската зачестеност на полово и родово заснованото насилиство со интересот и одлуката на медиумот дали и на кој начин ќе известува за настанот.

Основен истражувачки метод кој беше применет во ова истражување е квантитативна и квалитативна концептуална анализа на содржина. Како предмет на проучување беа земени предвид прилози и емисии кои беа еmitувани на телевизиските програмски сервиси на државно ниво (јавни и комерцијални). Единица на анализа беше еден новинарски

прилог или емисија еmitувана во рамките на програмите со информативна функција (вести, специјализирани информативни емисии, магазини). Кога се говори за прилог како единица на анализа се подразбира дека во него е вклучена најавата за прилогот во генералната најава, најавата на водителот/водителката на вестите и новинарскиот прилог.

Основни критериуми за вклученост на телевизиските програми во анализата беа:

1. Телевизиската програма да има информативна функција;
2. Емисијата или прилогот да бидат еmitувани во рамките на утринските и попладневните програми кои имаат информативна функција;
3. Вестите кои беа еmitувани пред главните вести и во главните вести/дневници;
4. Емисијата или прилогот кој има информативна содржина експлицитно или имплицитно да упатува на родово засновано насилиство. Овие прилози/емисии може да се однесуваат на конкретен настан, но и на осврт на причините, последиците, културниот и општествениот контекст како и начините на спроведување со родово заснованото насилиство.

## **2.1. Дефинирање на единиците и категориите за кодирање**

Пред да се започне со анализа на селектираниите прилози/емисии беа дефинирани единиците и категориите на анализа. При овој процес се пристапи кон означување и организирање на квалитативни податоци за да се идентификуваат категориите на анализа и односите меѓу нив и беше применета постапката на дедуктивно мануелно кодирање. Со цел да се постигне усогласеност на експертите, а пред почнување на истражувањето беше спроведено пилот истражување. Како појдовна основа за дефинирање и

формулирање на категориите беше земен предвид „Водичот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примена на стандардите за известување за случаи на родово засновано насиљство во медиумите“ подготвен од проф. Катарине Сарикакис, финансиран од Европската Унија и Советот на Европа.

Дефинираниот сет на правила за кодирање беше структуриран во облик на образец (види прилог) кој ги содржи следните делови:

- **„Околината“ на прилогот во кој се известува за родово засновано насиљство** (во овој дел се описува пошироката рамка „врамувањето“ на прилогот во кој се информира за родово засновано насиљство);
- **Општи карактеристики на прилогот** (во овој дел се описуваат формалните аспекти на прилогот);
- **Општи професионални аспекти** (во овој дел се описуваат аспектите кои се важни за професионалното известување како што е саморегулација на новинарот согласно применувањето на новинарските стандарди за известување);
- **Опис на содржината на прилогот во целост** (во овој дел се анализира содржината на прилогот, и пишаниот и визуелниот дел) и
- **Конкретни аспекти на родово заснованото насиљство.**

## **2.2. Истражувачки прашања**

Спроведеното истражување има задача да даде одговор на следните истражувачки прашања:

1. Со колкав интензитет се застапени прилозите кои ја обработуваат темата на родово засновано насиљство во информативните телевизиски програми?

2. Дали објавените прилози имаат соодветно и релевантно место и простор во рамки на информативните програми?
3. На каков начин се применуваат новинарските стандарди при известување за родово засновано насилиство?
4. На каков начин се известува за лицата кои се изложени на насилиство, извршителите на насилиство и конкретниот настан?
5. Какви комуникациски алатки се употребуваат во известувањето?
6. Дали можат да се забележат разлики во пристапот кон известување за родово заснованото насилиство кај радиодифузерите?

### **2.3. Примерок**

Примерокот на радиодифузери ги вклучува оние кои во првото тромесечје од 2023 година оствариле просечен неделен досег поголем од 5 проценти<sup>3</sup>. Предвидено беше примерокот да го сочинуваат вкупно девет (9) телевизиски програмски сервиси на државно ниво (јавни и комерцијални), но поради технички проблеми со снимката од ТВ 24 Вести, беше невозможно да се направи анализа на избраниот примерок од програмата на оваа ТВ и таа мораше да биде изземена. Оттаму, конечниот примерок го сочинуваат:

- Седум (7) кои се емитуваат преку дигитален терестријален мултиплекс: МРТ 1 и МРТ 2 (на албански јазик) на Јавниот радиодифузен сервис,

---

<sup>3</sup> Податокот е добиен од анализата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумки услуги „Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ-станиците, за период јануари-март 2023 година“, достапна на: <https://avmu.mk/wp-content/uploads/2023/12/AVMU-doseg-2023.Q1.pdf>.

- ТВ Алсат - М (на албански јазик), ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма,
- Еден (1) кој се еmitува преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа: ТВ Компани 21 - М (на албански јазик).

Во рамки на овие 8 телевизиски сервиси, според барањата се следеа: централното информативно издание и едно претходно издание на вестите, информативните делови од утринските и пладневните програми и специјализираните информативни емисии од 1 – 10 ден во месеците јануари, февруари и март 2023 година. Единица на анализа беше еден телевизиски прилог (во рамки на информативните изданија) и една специјализирана информативна емисија.

Со цел да се идентификуваат прилозите/емисиите кои ќе го сочинуваат конечниот примерок беа следени сите информативни изданија и емисии.

## MPT 1

Примерокот го сочинуваа: централните информативни изданија кои се еmitуваа во 19:30 часот секој ден во текот на посочениот временски интервал; едно претходно издание на вестите кое се еmitуваше во 17:00 часот; информативните делови на утринската програма „Македонија наутро“ која започнуваше во 6 часот и 45 минути, а информативните блокови беа во 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 13:00 и 15:00 часот и специјализираните информативни емисии: „Македонија наутро“, „Трето доба“, „Објектив“, „Приказна“, „Агенда 35“, „Неделен магазин“ и „360 степени“. Дополнително беа следени и емисиите на Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) и „Жилет Шоу“.

## MPT 2

Примерокот го сочинуваа: информативни изданија кои се еmitуваа во 18:30 и 22:00 часот секој ден во текот на посочениот временски интервал; едно претходно издание на вестите кое се еmitуваше во 16:00 часот; вестите од 7:00, 10:30

и 12:00 часот, специјализираните информативни емисии: „Аргумент“ (секој вторник и петок), „BalkanView“, „Неделно интервју“ и „Европа во фокус“.

### ТВ Алфа

Примерокот го сочинуваа: централните информативни изданија кои се еmitуваа во 17:30 часот секој ден во текот на посочениот временски интервал; едно претходно издание на вестите кое се еmitуваше во 14:30 часот; информативните делови на утринската програма „Добро утро секое утро“ која започнуваше во 6 часот и 15 минути, а информативните блокови беа во 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 и 12:30 часот, и специјализираните информативни емисии: „Добро утро секое утро“, „Збор по збор“ и „Срце на дланка“. Дополнително беа следени и емисиите „Што не јасно“, „Заспиј ако можеш“ и „За или против“.

### ТВ Канал 5

Примерокот го сочинуваа: централните информативни изданија кои се еmitуваа во 18:00 часот секој ден во текот на посочениот временски интервал; едно претходно издание на вестите кое се еmitуваше во 15:00 часот; информативните делови на утринската програма „Здраво Македонијо“ која започнуваше во 6 часот и 45 минути, вестите во 7:00, 8:00, 9:00 и 11:00 часот и специјализираните информативни емисии „Само вистина“ и „Само интервју“ кои се еmitуваа во 18 часот и 35 минути.

### ТВ Телма

Примерокот го сочинуваа: централните информативните изданија кои се еmitуваа секој ден во 18 часот и 30 минути; едно претходно издание на вестите кое се еmitуваше во 15 часот и 30 минути; информативните делови на утринската програма: „Утринска на Телма“ која започнуваше во 7:00 часот, вестите кои беа во 8 часот и 30 минути, потоа вестите во 12 часот и 30 минути и

специјализираните емисии: „Топ тема“ и „Вин Вин“ кои се еmitува во 19 часот и 15 минути.

### ТВ Сител

Примерокот го сочинуваа: централните информативни изданија кои се еmitуваа секој ден во 19:00 часот; едно претходно информативно издание кое се еmitуваше во 16:00 часот; информативните делови на утринската програма „Ја сакам Македонија“ која започнуваше во 6 часот и 45 минути, вестите кои беа во 7:00, 8:00, 9:00 часот и вестите во 12:00 часот.

### ТВ Алсат - М

Примерокот го сочинуваа: централните информативни изданија кои се еmitуваа секој ден во 19 и во 22:30 часот; едно претходно информативно издание кое се еmitуваше во 16:00 часот; информативни делови на утринската, односно попладневна програма: „Нов ден (Ditë e re)“ која се еmitуваше од понеделник до петок (7-11 часот), „360 степени“ (додека сè уште се еmitуваше на ТВ Алсат - М), „Попладне“, „Патот кон“ како и „Програма 200“.

### ТВ Компани 21 – М

Примерокот го сочинуваа: информативни изданија кои се еmitуваа секој ден од 18:00 часот, дневникот „Глас на Америка“ на албански јазик, „Дневник 1“ во 18:30 часот, „Дневник 1“ – 19:30 часот (на македонски јазик) и „Дневник 2“ во 23:00 часот (македонски јазик); информативните емисии: „Клик Плус“ (понеделник – четврток во 21:30 часот), емисијата „10 минути“ и вестите во 7:00, 7:30 и 15:00 часот.

Просечната бројка на следени вести по еден медиум за десет дена од еден месец изнесуваше 60 изданија и 10 други информативни емисии, односно 180 дневноинформативни изданија и 30 изданија на емисии по медиум за првите 10 дена од месеците јануари, февруари и март.

По целосно следење и преглед на сите единици на анализа беше дефиниран конечниот примерок на прилози и емисии кои понатаму беа детално анализирани. Имено, откако се утврдија сите прилози во информативните изданија (централните информативни изданија и едно претходно издание на вестите, информативните делови од утринските и пладневните програми) и сите специјализирани информативни емисии (или делови од истите) во кои се зборуваше за РЗН, се пристапи кон нивна категоризација и детална анализа. Основа за категоризација беше присуството на конкретна сторија за РЗН, па оттука прилозите беа сместени и понатаму прикажани во две категории:

1. Прилози/емисии кои се однесуваа/известуваа за конкретни стории на родово засновано насиљство (идентификувани беа вкупно 20 такви прилози),
2. Прилози/емисии кои се однесуваа на феноменот на родово засновано насиљство, без третирање на конкретна сторија - идентификувани беа вкупно 15 такви, 11 прилози во информативни изданија (вестите и информативните блокови во утринските и пладневните програми) и 4 прилози во емисии.

Дополнително беа следени и прилози/емисии кои опфаќаа поширок контекст на родова рамноправност и еднакви можности за жените, кои не влегоа во главната анализа туку служеа само во насока на разбирање на условите, поширокиот контекст во државата и регионот во кој се случува родово заснованото насиљство.

Со цел да се согледа пристапот на уредувачката политика кон известувањето за родово засновано насиљство како референтна точка беше направен преглед на дневните билтени на МВР за првите 10 дена од месеците јануари, февруари и март, поточно деновите во кои беа еmitувани содржините кои го сочинуваат примерокот на ова истражување.

### **3. ТЕОРЕТСКА РАМКА**

#### **3.1. Нормативна рамка**

Со оглед на тоа што сите актуелни концепти и состојби во областа на еднаквоста, недискриминацијата, и РЗН во контекст на медиумското известување се не само предвидени, туку и подетално разработени и образложени во постојната универзална, европска и национална регулатива (која пак, е основа за разбирање и функционирање во наведената сфера), истата ќе биде селективно прикажана во текстот подолу. **Таа е исклучително битна, бидејќи го врамува дефиницискиот и функционалниот концепт за родово заснованото насиљство во чија рамка се и анализираните медиумски прилози.**

#### *Универзална регулатива*

Универзалната регулатива за човекови права датира од периодот после Втората светска војна, во кој било значајно да се воспостават основните стандарди за еднаквост и недискриминација и каде основната референца е „полот“, највидливата карактеристика на мажите и жените, како што и ќе остане долго време и што ќе биде прифатено во сите современи национални законодавства, вклучувајќи го и македонското. Целокупната универзална легислатива е пресликана во македонското позитивно право.

Така, **Универзалната декларација за човекови права (1948)** во чл. 2 ст. 1, предвидува дека „секој има право на сите права и слободи наведени во оваа Декларација, без разлика од каков било вид, како што се: раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг статус.“ Во иста

смисла се формулирани одредбите за еднаквост и недискриминација и во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права (1966) и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (1966). Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW) 1979 ратификувана од страна на Македонија во 1994 година, во првиот член ја дефинира „дискриминацијата на жените како секоја разлика, исклучување или ограничување во поглед на полот, што има за последица или цел да го загрози или оневозможи признавањето, остварувањето или вршењето од страна на жените на човековите права и основните слободи на политичко, економско, општествено, културно и граѓанско или друго поле, без оглед на нивната брачна состојба, врз основа на рамноправност на мажите и жените“. Понатаму, Конвенцијата предвидува обврски за државите – потписнички во насока на елиминација на дискриминацијата на жените, вклучувајќи интервенции во внатрешните законодавства, институционална проактивност или потребно воздржување и преземање соодветни мерки во политичката, општествената, економската и културната сфера, вклучувајќи и адресирање на културолошката позадина и семејното воспитување.

### *Евройска регулатива*

Од нормативните акти кои се во оптек на европската територија, можат да се разграничат две категории: меѓународни договори и внатрешно право на ЕУ. Истите, всушност меѓусебно се поврзани за државите - членки на ЕУ, како содржински, така и процедурално. Меѓутоа, за Р.С. Македонија како држава која е надвор од ЕУ, а има започнато преговори за членство, таквата разлика има одредено значење. Имено, актите кои произлегуваат од Советот на Европа во кој Македонија е членка и кои таа ги има потпишано и ратификувано, за неа претставуваат обврзувачки акти, на ниво повисоко од законите. Во оваа категорија спаѓаат Европската конвенција за човекови права и Истанбулската конвенција.

Исто така, нашата држава и нејзините граѓани можат да водат постапки пред Европскиот суд за човекови права.

Меѓутоа, правото на ЕУ кое произлегува од договорите, регулативите, директивите и сл., само по себе не е обврзувачко за РСМ, таа и нејзините субјекти не можат да се јават како странки пред Европскиот суд на правдата. Имено, внатрешното право на ЕУ има потреба да се транспонира во македонското позитивно право, па не секоја директива или регулатива усвоена во ЕУ, има правен ефект во РСМ.

**Европската конвенција за човекови права од 1950** ги предвидува основите за забрана на дискриминација, а тоа се: пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус (чл. 14).

Таа, содржи и одредби во однос на слободите и ограничувањата на изразувањето, меѓу другото и на медиумите. Имено, според чл. 10 ст. 1: „секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Ова не ги спречува државите, но и претпријатијата за радио, филм и телевизија да им наметнуваат режим на дозволи за работа“. Во ставот 2 од истиот член се предвидуваат можни законски и други ограничувања на овие слободи, пред сè, „за заштита на државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството“.

РС Македонија меѓу првите ја потпиша **Конвенцијата за спречување и борба против насилиството против жените и домашното насилиство или т.н. „Истанбулската конвенција“**, а ја ратификуваше во 2018

година<sup>4</sup>. Ова беше акт од исклучително значење од неколку причини: се прифати „родот“ како битна обврзувачка категорија, се дадоа суштествени дефиниции и димензии за РЗН, но и за поширокиот контекст од кои тоа е условено и поттикнато, понатаму, експлицитно и со недвосмислено објаснување се предвидоа одредени форми на насиљство кои пак, резултираа со соодветни измени во Кривичниот законик, а се предвидоа и конкретни известителни и заштитни механизми.

Истанбулската конвенција „се однесува на сите форми на насиљство врз жените, вклучувајќи и домашно насиљство, што несразмерно ги погодува жените“. Таа се применува на сите жртви на домашно насиљство, но со особено внимание на жените жртви на родово засновано насиљство (чл. 2, ст. 1 и 2). Членот 3 предвидува битни дефиниции, кои се подоцна преточени во македонскиот Закон за спречување и заштита од насиљство врз жените и семејното насиљство (2021), а се однесуваат на: насиљство врз жените, домашно насиљство, род, родово засновано насиљство врз жените, жртва, жени, принудни бракови, психичко насиљство, демнење, физичко насиљство, сексуално насиљство, вклучувајќи и силување, женско генитално осакатување, присилен абортус и присилна стерилизација, сексуално вознемираување итн.

Понатаму, со Конвенцијата се предвидуваат обврски за државите за активно вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои треба да се водат на сеопфатен и координиран начин, за што треба да се преземат мерки, распределат соодветни финансиски и човечки ресурси. Мерките потребни за спречување на насиљството се насочени, освен кон законската регулатија, превенцијата, обучувањето и сл., и кон „промовирање промени во општествените и културните шаблони на однесување на жените и мажите, со цел искоренување на предрасудите, обичаите, традициите и сите други практики кои се засноваат врз идејата за инфириорност на жените или врз стереотипните улоги за

<sup>4</sup> РС Македонија ја потпиша Истанбулската конвенција на 08.07.2011, ја ратификуваше на 23.03.2018, а на 01.07.2018 стапи на сила.

жените и мажите“, при што „културата, обичајот, верата, традицијата или таканаречената „чест“ нема да се сметаат како оправдување за какви било акти на насиљство“ (чл. 12, ст. 1 и ст. 5).

Во чл. 18 ст. 3 всушност се предвидени клучните димензии на општествено дејствување кои влијаат на заштитата од родово засновано насиљство, па фактички се предвидува активна обврска за државите потписнички да преземаат мерки кои се: „засновани врз родово разбирање на насиљството врз жените и домашното насиљство и се фокусираат врз човековите права и безбедноста на жртвата; засновани врз интегриран пристап којшто го зема предвид односот меѓу жртвите, сторителите, децата и нивната поширока општествена средина; насочени кон избегнување секундарна виктимизација; насочени кон јакнење и економска независност на жените жртви на насиљство; дозволуваат, кога тоа е соодветно, низа услуги за заштита и за поддршка на жртви да се сместени во истите простории; ги третираат специфичните потреби на ранливите лица, вклучувајќи и деца-жртви, и да им се достапни“.

Она што е битно за медиумите е дека се предвидени во делот на превенција каде се предвидува дека државата има обврска „да го поттикнува приватниот сектор, секторот за информатичко-комуникациска технологија и средствата за јавно информирање, со должна почит за слободата на изразување и независноста, да учествуваат во изработката и спроведувањето на политиките и да утврдат насоки и саморегулаторни стандарди за спречување на насиљството врз жените и за зголемување на почитта кон нивното достоинство“ (чл. 17).

Дополнително, **Советот на Европа има усвоено низа препораки** кои, иако немаат правно обврзувачка сила, сепак имаат тежина и значење за дејствувањето на државите и медиумите, за родовата еднаквост и сексизмот. Овде се издвоени само неколку. Таква препорака би била онаа за родова еднаквост и медиуми CM/Rec (2013) 3 која ги охрабрува медиумските организации да усвојуваат саморегулативни

мерки, етички кодекси и слично, во насока на еднаков пристап и претставеност на мажите и жените и нестереотипизирање на улогата на мажите и жените, избегнување на сексистички содржини итн.

Други слични документи би биле: Препораката Rec (97) 21 за медиумите и унапредување на културата на толеранција, Препораката Rec (2007) 17 за стандарди и механизми на родова еднаквост, Препораката Rec (2017) 9 за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор, Препораката Rec (2019) 1 за превенција и борба против сексизмот (каде се наведуваат конкретни потребни активности од страна на медиумите, јавниот, правосудниот сектор, образовните институции и сл.).

Од посекоро време, донесена е Препораката за борба против говорот на омраза CM/Rec (2022) 16 која упатува на тоа дека мерките кои треба да се насочат кон превенција и борба против говорот на омраза треба да диференцираат различна тежина на говорот: дали тој е потежок, односно криминализиран, или пак санкциониран на друг начин со граѓанското или управното право или пак, претставува навредлив или штетен начин на изразување. Државите треба да ја дефинираат тежината на даден говор. Препораката е да се криминализира говорот на омраза, односно да се третира не само јавното повикување на дела против човечноста, геноцид и сл., туку и јавното поттикнување на дискриминација и сексистичките закани. Медиумите и новинарите би требало да ја извршуваат својата улога на контролен механизам во демократско општество со обезбедување веродостојни информации, да избегнуваат стереотипни описи на индивидуи, групи и заедници и да дадат глас на различните општествени заедници, како и да избегнуваат предрасуди и непотребни коментари за лични карактеристики и статус. Независните национални медиумски саморегулаторни или корегулаторни тела треба да играат позитивна улога во адресирањето на говорот на омраза.

Од областа на **правото на ЕУ** во потесна смисла, Повелбата за основните права на ЕУ која добива правно-обврзувачка сила и тоа на примарно европско право со

влегувањето на сила на Лисабонскиот договор (2009), содржи општа забрана за дискриминација, меѓу другото врз основа на пол, но и на сексуална ориентација, што е одредена димензија на родот (чл. 21).

Понатаму, релевантна за македонското право во однос на медиумите е Директивата (ЕУ) 2018/1808 за изменување на Директива 2010/13/EU (Директива за аудиовизуелни медиумски услуги) која предвидува активна улога на државите за стандардите на медиумските услуги во насока на борба против насилието или омразата насочена против група лица или член на група врз основа на која било од основите за дискриминација наведени во Повелбата (Сарикакис, 2021: 14).

### *Национална регулатива*

Основен акт кој генерално ја регулира еднаквоста и недискриминацијата во РСМ, секако е **Уставот** на РС Македонија од 1991, при што би се издвоиле како побитни чл. 9 ст. 1 кој предвидува дека „граѓаните на РМ се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“, а од ст. 2 дека „граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.“ Уставот во чл. 54 ст. 1 стипулира дека „слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот“, а во ст. 3 од истиот член дека „ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба“. Дополнително, Уставот ја гарантира и слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање, слободното основање на институции за јавно информирање, како и слободниот пристап кон информации (чл. 16, ст. 2 и 3).

Понатаму, овие општи уставни одредби се разработени во повеќе конкретни закони, од кои особено битни се оние кои

во дадената област претставуваат *lex specialis*, односно најдиректно ја регулираат односната материја<sup>5</sup>, при што повторно, направена е селекција на одредби.

**Законот за спречување и заштита од дискриминација од 2020 година** има за цел да ја регулираа дискриминацијата во сите сфери, наметнувајќи обврски за сите јавни и приватни субјекти. Тој ја востановува забраната по дадени дискриминациски основи, вклучувајќи и дискриминација базирана, меѓу другото, и на пол и на род, на сексуална ориентација и на родов идентитет (чл. 5). ЗСЗД, во членот 6 дава сеопфатна дефиниција за дискриминација – „секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство што се заснова на дискриминаторска основа, со сторување или несторување, што имаат за цел или резултат спречување, ограничување, признавање, уживање или остварување на правата и слободите на одредено лице или група на еднаква основа со други. Ова ги опфаќа сите форми на дискриминација, а во чл. 8 ги дефинира видовите дискриминација (директна и индиректна) и сложените, потешки форми на дискриминација (повекекратна, интерсекциска, повторена и продолжена дискриминација), ја предвидува еднаквоста, а ја регулира и процедурата пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Овој Закон го предвидува и вознемирувањето и конкретно, сексуалното вознемирување кое претставува „каков било облик на несакано вербално, невербално или физичко постапување од сексуална природа, што има цел или последица, повреда на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашуваачка средина, пристап или практика“ (чл. 10). Според чл. 11, пак, се

---

<sup>5</sup> Од пошироката легислатива, би напоменале дека забраната за дискриминација и дефинирањето на еднаквоста по секоја основа во правните односи се регулирани во секоја сфера од социјално и јавно значење, па се содржат во Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за Народниот правоборник, Законот за судовите, Законот за социјална заштита, Законот за здравствена заштита, Законот за работни односи, Законот за основно образование, Законот за средно образование, Законот за високо образование и други.

дефинира виктимизацијата како „трпење на штетни последици од страна на лице поради преземање дејства за заштита од дискриминација, односно пријавило дискриминација, почнало постапка за заштита од дискриминација, сведочело во текот на постапката или на друг начин учествувало во постапка за заштита од дискриминација“.

**Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година** го уредува воспоставувањето на еднаквите можности и еднаквиот третман на жените и мажите во сите општествени сфери, преку предвидување основни и посебни мерки, со обврска за сите субјекти од јавниот и приватниот сектор. Како основните мерки (чл. 5), така и посебните мерки (чл. 8) се однесуваат и на средствата за јавно информирање, а на медиумите се однесува и обврската за собирање полово разделени статистики (чл. 18). Овој Закон „забранува дискриминација, вознемирање и сексуално вознемирање врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор во областите на вработувањето и трудот, образованието, науката и спорот, социјалната сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјалната заштита, пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување и здравствената заштита, правосудството и управата, домувањето, јавното информирање и медиумите, информатичко-комуникациските технологии, одбраната и безбедноста, членувањето и дејствувањето во синдикални организации, политички партии, здруженија и фондации, други организации засновани на членство, културата и други области“ (чл. 3). Тука основниот термин е пол, но понатаму, при дефинирање на дискриминацијата по основа на пол, се наведува и родот. Законот содржи истородни дефиниции за дискриминација и сексуално вознемирање (со додавка, „по основ на пол“) како и претходно наведените кај ЗСЗД.

**Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна

Македонија“ бр.42/20, 77/21 и 154/23) ги уредува правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги еmitуваат или реemитуваат програмските сервиси на радиодифузерите. Меѓу порелевантните одредби се и начелата за дејноста на радиодифузерите, од кои начелото за еднаквост гласи: „еднаквост на слободите и правата независно од полот, расата, националното, етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба на човекот и граѓанинот“, како и начелото кое предвидува „заштита на идентитетот на жртвите на насилиство“ и „почитување на пресумпцијата на невиност“ (чл. 47-а). Член 48, ст. 2 предвидува дека „аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми или видеоспотови или аудиовизуелни комерцијални комуникации што поттикнуваат или шират дискриминација, нетрпеливост, насилиство или омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, секусуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа“. Посебните забрани треба да бидат во согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права (чл. 48, ст.3).

**Законот за спречување и заштита од насилиство врз жените и семејно насилиство од 2021 година (ЗСЗНЖСН)** е досега најдетализираниот и најсовремен закон кој ја третира оваа материја. Истиот произлегува и е сосема во согласност со Истанбулската конвенција. Имено, тој има за цел „превенција, спречување на родово заснованото насилиство врз жените и семејното насилиство, ефективна заштита на жртвите од каков било облик на РЗН врз жени како и на жртвите на семејно насилиство...“, потпирајќи се на принципот на еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги (чл. 2). Законот предвидува како активни обврски, така

и воздржувања за јавните субјекти и вршителите на јавни овластувања со цел превенирање, заштита, истрага, казнување или правична компензација во ситуациите на РЗН. Исто така, со него се регулира имплементацискиот и заштитен механизам, институционалната и меѓусекторска соработка, интегрираните политики, превентивните мерки, мерките за заштита на жртвите, заклучно со мерката за заштита од повторна виктимизација, итните и привремени мерки за заштита, можноста за судска заштита, услугите за жени жртви на РЗН и семејно насилиство и заложбата за модалитети за реинтеграција на жртвите на насилиство.

Од особена важност за македонско правно и општествено поимање е членот 3 од ЗСЗНЖСН каде се предвидени специфични дефиниции, дел од нив се прикажани во следот:

- „1) 'Насилство врз жените' е кршење на човековите права, дискриминација врз жените и ги означува сите дејствија на родово-базирано насилиство што доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и директни и индиректни закани и заплашување за такви дејствија, изнуда, произволно ограничување и/или лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот;
- 2) 'Родово засновано насилиство врз жените' е насилиство насочено против жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погодува. Родово заснованото насилиство врз жените ги опфаќа причините и резултатот од нееднаквиот однос на мокта помеѓу жените и мажите како резултат на општествен, а не индивидуален проблем. Родово заснованото насилиство врз жените се однесува и на насилиството врз жените дефинирано во точките 1) и 3) на овој член;
- 3) 'Семејно насилиство' е малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко, физичко или економско насилиство со кое се предизвикува чувство на

несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во близки лични односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не;

- 4) 'Близки лични односи' се лични односи меѓу лица кои се или биле во партнерски односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не;
- 5) 'Насилство од интимен партнер' е однесување на сегашен или поранешен сопружник или партнер што предизвикува физичко, сексуално, психичко или економско насилиство;
- 6) 'Пол' ги подразбира физичките карактеристики на поединецот (репродуктивен систем, хромозоми, хормони) според кои се назначува полот кој на поединци им се определува при раѓањето, врз основа на комбинација на телесни карактеристики и внатрешни репродуктивни органи;
- 7) 'Род' ги подразбира општествено конструираните улоги, однесувања, активности и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите(...);
- 14) 'Физичко насилиство' е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие со кое се нарушува здравјето и телесниот и психичкиот интегритет на жртвата;
- 15) 'Психичко насилиство' е секое однесување со употреба на присилба, заплашување или закана, кое предизвикува чувство на страв, загрозеност, вознемиреност или повреда на достоинството и психичкиот интегритет на жртвата;

- 16) 'Демнење' е секое намерно однесување на повторено заканување насочено кон друго лице што предизвикува лицето да се плаши за својата безбедност;
- 17) 'Економско насилиство' е секое дејствие на ограничување или спречување во остварување и/или располагање со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност на жртвата;
- 18) 'Сексуално насилиство и силување' е секое дејствие од сексуална природа, со кој било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина согласност. Сексуално насилиство постои и кога се наведува или присилува друго лице да се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност. Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на лицето, проценета во контекст на околностите;
- 19) 'Сексуално вознемирање' е секое вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа што има за цел или последица повреда на достоинството на лицето, особено кога се создава заканувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива средина...;
- 21) 'Присилен брак' е присилување, намамување, доведување во заблуда, закана или на друг начин принудување на возрасен или дете да станат во брак или вонбрачна заедница;
- 22) 'Женско генитално осакатување' е отсекување, инфибулација или секое друго осакатување во целост или делумно на големите усни (*labia majora*), малите усни (*labia minora*) или клиторисот на жената;
- 23) 'Присилен абортус и присилна стерилизација' е прекинување на бременост врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена согласност, како и вршење операција врз жена без претходно да биде

информирана и даде писмена согласност, односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине нејзината способност за природна репродукција;

24) 'Трговија со жени' е дејствие со кое преку сила, сериозна закана жртвата се доведува во заблуди или други форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба на својата положба или состојбата на бременост, немоќ или физичка или ментална неспособност на друг или со давање или примање пари или друга корист заради добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг начин врбува, превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација, порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна бременост, незаконито посвојување или нему сличен однос, питачење или експлоатација заради со закон забранета активност или недопуштене пресадување делови од човековото тело и

25) 'Присилна контрола врз жените' е злоупотреба на моќ, употреба на закани, сила или други форми на присила, измама или погрешно прикажување со цел да се контролира однесувањето и животот на жените".

Членот 5 од Законот, кој се однесува на недискриминација, предвидува дека „родово заснованото насилиство врз жените е дискриминација врз жените што ги ограничува да ги уживаат правата и слободите на еднаква основа со мажите“ (ст. 1), додека „мерките, активностите и услугите за превенција и заштита на жените од РЗН и жртвите на семејното насилиство се спроведуваат без дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување,

попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа“. Битно за ЗСЗНЖСН е дека забранува виктимизација, односно „се забранува секое дејствие кое се презема со цел намерно или ненамерно да се казни или стави во понеповолна положба лице кое преземало дејствија за заштита од РЗН и семејно насилиство, односно доколку лицето пријавило насилиство, почнало постапка за заштита од РЗН и семејно насилиство, сведочело во текот на постапката или на друг начин учествувало во постапка за заштита од РЗН и семејно насилиство“ (чл. 6). Како ранливи жени во Законот се предвидени „бремените жени, жени со деца и деца со попреченост, самохрани мајки, жени со попреченост, жени од рурални средини, жени кои употребуваат droги, сексуални работнички, мигрантки, бегалки, барателки на азил, жени без државјанство, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички, жени жртви на трговија со луѓе, повозрасни жени, материјално необезбедени жени и други“ (чл. 7).

Овој закон регулира и прашања во контекстот врзани за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и медиумите. Така, во чл. 22 предвидено е дека АВМУ „во рамките на своите надлежности се грижи за обезбедување на заштита на интересите, почитување на нивните човекови права и достоинство на жените жртви на РЗН и жртвите на семејното насилиство“, има обврска за едукација на вработените, спроведување истражувања и анализи, преземање мерки и соработка со други организации во насока на превенција и заштита на жртви на родово засновано насилиство и семејно насилиство.

Во делот на превенција од Законот, меѓу другите органи на државна управа, локална самоуправа и други субјекти, се наведуваат и медиумите како должни за преземање „превентивни мерки за подигање на свеста за сите форми на родово-базирано насилиство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги базирани на културата, обичаите, верата, традициите и другите

практики кои се засноваат на идејата за подреденост на жените и мажите“ (чл. 33). Така, и медиумите се обврзани да ги преземаат следните ошти превентивни мерки:

- „1) донесуваат програма за планирање и имплементирање на превентивни мерки и активности согласно со овој закон;
- 2) спроведуваат кампањи за препознавање на последиците од родово засновано насилиство врз жените и семејното насилиство;
- 3) воспоставуваат систем за редовно објавување на информации за мерки за безбедност, совети и други корисни информации за превенција од насилиство и
- 4) меѓусебно соработуваат во промоција и превенција од родово засновано насилиство врз жените и семејното насилиство“ (чл. 34).

Медиумите пак, според чл. 37, освен овие ошти, преземаат и посебни превентивни мерки:

- „1) при креирањето и емитувањето информативни и едукативни програми водат сметка за подигање на свеста кај општата јавност за сите форми на родово-базирано насилиство врз жени и семејно насилиство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги и
- 2) самостојно или преку професионалните здруженија на новинари и медиумските работници воспоставуваат соработка со здруженијата за јакнење на своите капацитети за професионално известување за прашањата поврзани со насилиство врз жени и семејно насилиство“.

Дополнителна одредба која не ги повикува медиумите директно, но има значење при известувањето е чл. 42 кој предвидува дека „информациите за жртвата или сторителот на насилиството, врз основа на кои жртвата или членовите на нејзиното семејство можат да бидат идентификувани, не смеат јавно да се објавуваат, освен ако жртвата се согласи на тоа“.

**Кривичниот законик** е од исклучителна битност, бидејќи криминализира одредени форми на однесување и дела. Некои аспекти во оваа смисла веќе биле предвидени, некои имаат и долга традиција на регулација во кривичното право кое датира од Југославија, па до денес, а некои измени во насока на прецизирање на материјата врзана за родово заснованото насиљство се случија неодамна, произлегувајќи од Истанбулската конвенција и Законот за спречување и заштита од насиљство врз жените и семејно насиљство. Најновите промени во овој акт во смисла на семејно и родово засновано насиљство се извршија на тој начин што некои односни дела се криминализираа за првпат, а некои форми на РЗН се воведоа како критериум за квалификување на одредени веќе постоечки казнени дела.

КЗ содржи посебни одредби за кривичната одговорност за кривични дела сторени преку средствата за јавно информирање каде се предвидува кривична одговорност на одговорен уредник (чл. 26), на увозникот и дистрибутерот на средството за јавно информирање (чл. 27-а). Законикот дава истородни дефиниции за семејно насиљство, жртва од семејно насиљство и родово засновано насиљство како и ЗСЗНЖСН.

Повредата на рамноправноста на граѓаните, регулирана со член 137 како дел од основите ги предвидува полот, родот, припадноста на маргинализирана група, личниот или општествениот статус, семејната или брачната состојба.

Освен наведените и мал број други закони кои регулираат материја врзана за РЗН, Собранието на РСМ во 2022 ја усвои и **Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027** која нужно содржи делови за родово заснованото насиљство, почнувајќи од реферирањето на сегментот на петтата Цел на ОН за одржлив развој кој се однесува на елиминација на сите форми на насиљство врз жените и девојчињата во јавната и приватна сфера.

## *Национална саморегулација*

Саморегулацијата претставува струкова регулација со тврди и меки норми. Таквите норми, иако не се наоѓаат високо на формално-правната хиерархија, а повеќе се во сферата на етичките обврски, сепак се обврзувачки и значајни, бидејќи ја регулираат содржината на професионалните однесувања на медиумската фела, промовирајќи стандарди и соодветна реторика за заштита на човекови права, демократски вредности и општествено набљудување.

Примарен е **Кодексот на новинари** кој во рамки на принципи и етички вредности, во точка 10, наведува дека „новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилиство и дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка...)“.

Според **Декларацијата на принципи за однесување на новинарите** на Меѓународната федерација на новинари, „новинарот треба да биде свесен за опасноста од дискриминација што може да се поткрепи и од медиумите и треба да направи сè за да избегне да ја поткрепи таквата дискриминација, меѓу другото, врз основа на раса, пол, сексуална ориентација, јазик, религија, политичко или друго мислење и национално или социјално потекло“ (Сарикакис, 2023: 13).

### **3.2. Масовните медиуми и известувањето за родово заснованото насиљство**

#### *Улогата на масовните медиуми*

Улогата на масовните медиуми во современиот живот е незаменлива, земајќи ги предвид нивните основни функции: информирање, едуцирање и забавување на масовната публика.

Масовните медиуми имаат особено значајна улога во општеството и големо влијание во поглед на социјалната конструкција<sup>6</sup> на реалноста, а оттаму доаѓа и нивната моќ, но и нивната одговорност кога станува збор за известувањето за одредени теми, настани и случаувања. Токму при известувањето за одредени теми, настани и случаувања, неизбежно е масовните медиуми нив и да ги толкуваат, врамуваат и конструираат: „Медиумите известуваат за актуелните настани ширум светот, обезбедуваат рамки за толкување, ги мобилизираат граѓаните за различни прашања, ја репродуцираат доминантната култура (...)“ (Llanos & Nina, 2011: 6).

Истражувачите во областа на масовните комуникации и масовните медиуми во дваесеттиот век сметале дека медиумите треба да бидат непристрасни и објективни при известувањето (Schudson, 2001), со цел да понудат веродостојност. Подоцна, а особено денес, ваквото гледиште е критикувано од страна на повеќето истражувачи во областа, кои сметаат дека медиумите не се едноставни „пасивни огледала на општеството“ (UKEssais, 2015), туку имаат активна улога во социјалната конструкција на реалноста. Така,

---

<sup>6</sup> Основата за општествено конструираната природа на реалноста ја имаат поставено Бергер и Лукман (1967). Социјалната конструкција подразбира дека медиумите ја дефинираат и ја конструираат реалноста. Оттаму, произлегува дека „содржината на вестите е социјално создан производ, а не одраз на објективната реалност“ (Cohen & Young, 1974; Shoemaker & Reese, 1996, според Fengmin, 2020, во Серафимовска, Марковик и Конеска-Василевска, 2022: 559).

медиумите општествено ги конструираат настаните и случувањата и им даваат специфично значење (Kruse, 2001). Медиумските производи претставуваат веќе конструирана стварност. Одредена тема или одреден настан или случување се одразиле на нечија свест [уредник/уредничка, новинар(ка), репортер(ка)] и со самото тоа се толкувани и им се припишува одредено значење.

Масовните медиуми учествуваат во обликувањето на перцепцијата на општествените случајувања, како и на јавното мислење. Тие можат да имаат влијание врз ставовите и однесувањата на поединците кои се дел од масовната публика. Како што истакнува Даглас Келнер (Kellner, 1994), разните продукти на медиумската култура и медиумските слики помагаат во обликувањето на нашиот поглед на светот, но исто така и во обликувањето на нашите најдлабоки вредности: она што го сметаме за добро или лошо, позитивно или негативно, морално или неморално.

Во тој контекст, индикативна е Теоријата на поставување на дневен ред (Agenda Setting) што ја објаснува тезата на Волтер Липман (Walter Lippmann) изнесена во книгата *Јавно мислење* (Public Opinion, 1922) дека медиумите се главната врска помеѓу надворешниот свет и сликите и претставите што ги имаат луѓето во своите глави. Елементите на споменатата теорија се: квалитетот на известувањето; редактирањето, односно уредувањето – наслов, графика, подреденост на текст, подреденост на кадри и сл.; размерот на конфликтот во рамките на една вест; ефектот и градењето на една тема во текот на времето (Груевски, 2011: 375). Врамувањето (framing) е поврзано со традицијата на Теоријата на поставување на дневниот ред, но го проширува истражувањето со фокусирање на суштината на прашањата за коишто станува збор, а не со фокусирање на одредена тема и претставува т.н. „второ ниво“. Според Грегори Бејтсон (Bateson, 1972:197), концептот на врамување е „просторно и временско ограничување на збир на интерактивни пораки“. Оттаму, медиумите го фокусираат вниманието на одредени настани и случајувања, а потоа им даваат одредено значење, односно „ги

врамуваат“. Медиумското врамување има и социолошки и психолошки корени. Начинот како нешто ѝ се презентира на масовната публика (рамката) влијае врз изборот што ќе го направат припадниците на таа публика во врска со тоа како да ги обработат дадените информации. Рамките се апстрактни и тие го структурираат значењето на пораката. Најчестата употреба на рамки се поврзува токму со медиумите и со вестите во врска со информациите што ги пренесуваат. Фокусот на врамувањето вести е: да се воспостави некаква когнитивна „кратенка“; премногу да се поедностават вестите; да се одвлече вниманието на јавноста од важни прашања; да се ограничи способноста на публиката да размислува надвор од зададената рамка и таа да се обликува когнитивно преку директни ефекти. Ентман (Entman, 1991) идентификува пет популарни начини за врамување вести: конфликт; човечки интерес/персонализација; последица; морал; одговорност.

Како што истакнува Мекомбс (McCombs, 2015), медиумите имаат големо влијание врз фокусот на вниманието на јавноста во поглед на одредени специфични прашања што припадниците на јавноста би ги сметале за најприоритетни. Исто така, медиумите го насочуваат вниманието на јавноста и кон конкретни аспекти од овие прашања. Така, „ова комбинирано влијание на медиумите врз вниманието на јавноста и сознавањето на клучните детали за главните прашања на дневно ниво се нарекува улога на поставување на дневен ред/агенда од страна на медиумите“ (McCombs, 2015: 351).

Во рамките на споменатата теорија, важноста се однесува на согледаната значајност и на истакнувањето на одредени прашања и аспекти при медиумското известување. Постојат голем број на empirиски студии што ги документираат ефектите од Теоријата на поставување на дневен ред, а се однесуваат на голем број на општествени прашања и теми и вклучуваат различни медиуми, како печатот, телевизијата, социјалните медиуми... Силните ефекти врз јавноста произлегуваат токму од континуираната изложеност на многу различни комуникациски канали,

медиуми и, оттаму, на огромен број информации. Со зголеменото ниво на употреба на медиумите денес, постои и зголемен консензус за најважните дневнополитички теми и прашања меѓу различните демографски групи. Влијанието на медиумите врз релативната важност на одредени теми и прашања кај јавноста е првото ниво на оваа теорија. Некои аспекти на темите и прашањата се нагласени при медиумското известување, а други аспекти се помалку истакнати. Како што вели Мекомбс (2015), колку е поголем обемот на медиумското известување за одредено прашање или одредена личност, толку е поголема важноста на тоа прашање и на таа личност во јавноста и поголема е веројатноста јавноста да има одредено мислење за нив.

Следствено, со моќта и влијанието на масовните медиуми доаѓаат и одговорноста и последиците и, оттаму, многу се важни начините на коишто масовните медиуми одбираат да известуваат за општествените проблеми, што директно се поврзува со тоа како граѓан(к)ите ќе ги перципираат тие проблеми и дали и како ќе пристапат кон нивно сфаќање и решавање.

Медиумските институции се оние низ коишто медиумските продукти го нудат првиот одраз на стварноста, првото ниво на градење на стварноста. Во таа смисла, од клучно значење е дали и како се известува за одредени теми, настани и случувања и на кој начин се „сензибилизира“ публиката за различни општествени прашања. Оттаму, масовните медиуми претставуваат важен фактор и во претставување на родово заснованото насилиство (РЗН). Како што истакнува Вајт (White, 2009), медиумите, односно уредниците, новинарите и другите медиумски професионалци, придонесуваат за ова и за слични прашања токму со начинот на вршење на својата работа, односно со: идентификувањето на проблемот и процената за вклучување на одредени тема/настан/случување како дел од медиумската содржина; нивната застапеност; целокупната уредувачка политика; начинот на известување; употребата на одреден дискурс итн.

Со оглед на моќта и влијанието на масовните медиуми како главни извори на информации, како што споменавме и претходно, тие имаат и одговорност – одговорност да ја зголемат општествената свест за РЗН и да се борат против него со алатките што ги поседуваат, пред сè преку ставање на оваа тема и на настаните и случувањата поврзани со неа во својата агенда. Имено, поголемата застапеност и соодветното известување, без сензационализам, контекстуализирано, следејќи ги новинарските стандарди и начела за професионално известување, но и моралните и етичките начела, како и користењето на родово сензитивен дискурс, се главните аспекти за квалитетно новинарско известување и, оттаму, за медиумски придонес кон оваа особено значајна и сензитивна тема. Масовните медиуми се клучен актер во обликувањето на јавната свест во поглед на односот жртва-сторител.

Како што истакнуваат авторите на *Студија за известувањето за родово-базирано насилиште во медиитеранска аудиовизуелна област* (Study on the news coverage of gender-based violence in the Mediterranean audiovisual area), медиумите треба: „(...) отворено да разговараат за овој проблем длабински и со поголема чувствителност, треба да усвојат и внатрешна култура на почитување што ќе помогне да се елиминираат сите манифестиации на родово вознемирање и дискриминација“ (Study on the news coverage of gender-based violence in the Mediterranean audiovisual area, 2019: 6-7).

### *Моќта и влијанието на телевизијата како традиционален масовен медиум*

И покрај рапидниот развој на новите технологии, интернет-платформи, хибридни медиуми и социјални мрежи, несомнено, телевизијата и денес е особено влијателна и претставува моќен масовен медиум, кој се приспособува на промените и продолжува да функционира преку, како што

го нарекува Реймунд Вилијамс (Raymond Williams), непрекинатиот проток (flow) на содржини „кој за многу гледачи поседува некаков вид на речиси хипнотичка моќ која ги врзува за екранот или барем ги принудува постојано да го вртат погледот кон него“ (Todorović, 2020: 140). Кон ова уште повеќе придонесуваат токму новите уреди и дигитални достигнувања. Телевизијата произведува и дистрибуира мошне големо количество на подвигни слики и еmitува во текот на целото денонокие. Исто така, телевизијата како медиумска индустриска има огромен број потрошувачи. Според тоа, телевизијата како масовен медиум претставува навистина моќно средство за влијание врз гледачите, односно масовната публика, и за обликување на општото мислење.

Она што мораме да го нагласиме тута е дека односот помеѓу изложеноста и ефектите не е ниту едноставен ниту, пак, директен, а сепак, истражувањата покажуваат дека телевизијата, видеоигрите и интернетот можат во голема мера да влијаат врз луѓето, односно врз нивните перцепции, ставови и однесувања (Anderson et al., 2010; Anderson & Bushman, 2002; Johnson et al., 2002; Wartella, Olivarez & Jennings, 1998, во Australian Psychological Society, 2013).

Според Џорџ Гербнер (Gerbner, 1998), телевизијата служи како централизиран систем што во континуитет повторува обрасци што вклучуваат идеологии, културни митови, општо знаење, динамика на односите... Според Теоријата на култивирање (Cultivation Theory) на Гербнер, развиена на Универзитетот во Пенсилванија во рамките на проектот „Културни индикатори“ (Cultural Indicators), за „тешките“ гледачи (heavy viewers) на телевизија, таа станува доминантен извор на информации и гледачите се под силно влијание од начинот на којшто телевизијата го врамува нивниот светоглед (лесните гледачи – light viewers, пак, бараат дополнителни информации од алтернативни извори, покрај телевизијата, и нивниот светоглед е различен). Во поглед на ефектите, постојат ефекти од прв ред – општите верувања за секојдневниот живот и за светот во којшто живееме и ефекти од втор ред – специфичните ставови.

Теоријата на култивирање генерално е истражувана на макрониво, во однос на вкупното гледање телевизија, но постојат и студии што поконкретно ги разгледуваат специфичните ефекти за различни жанрови и програми, како и за такви поврзани со родовите прашања и со РЗН и за различни видови на РЗН (Custers & Van den Bulck, 2012; Lull & Dickinson, 2018; Potter, 2014; Shrum, 2017). Истражувачите што се занимаваат со овие прашања ја критикуваат селективноста кога станува збор за дефинирањето и прикажувањето на РЗН, односно селективното известување во коешто редовно се испуштаат вербалните закани, вербалната злоупотреба или нефизичките форми на насилиство, како и последиците од тоа (Boyle, 2005). Медиумите, вклучувајќи ја и телевизијата, ги истакнуваат, ги зајакнуваат и ги репродуцираат и родовите стереотипи генериирани во поширокиот процес на социјализација. Како што наведува Бојл (2005), ако шемите на злоупотреба на телевизискиот еcran ги пресликуваат моделите на злоупотреба надвор од телевизискиот еcran, тогаш голем процент на РЗН нема да биде дел од овие анализи на култивирање, што би можело да се избегне со поинклузивна и порепрезентативна концептуализација и операционализација на РЗН.

Врската помеѓу стварноста и телевизијата во голем степен се гледа во вестите и во информативните емисии. Телевизиските вести ги рефлектираат дневните случајувања. Според Бојл (2005), вестите никогаш не се целосно објективни, новинарите не се целосно неутрални и тие ја толкуваат реалноста според одредени усвоени структури и идеологии. Така, телевизиските вести имаат тенденција да создадат одреден став во поглед на РЗН.

Изворите се оние што најпрвин ги обликуваат вестите, по што вестите се конструираат во професионални и организациски контексти. Притоа, улогата на уредниците, новинарите и другите медиумски професионалци е особено значајна. Конструкцијата на вестите е под влијание на „вредноста на вестите“ (news value, според Galtung & Ruge, 1981), односно според определени принципи во рамките на

професионалното новинарство се прецизира што е вредно како информација за да биде дел од вестите. Во овој поглед, има тенденција одредени теми, настани и случаувања рутински да се категоризираат како вредни за да бидат дел од вестите, а тоа се должи на веќе усвоените вредности што претставуваат еден вид рамка за уредниците и новинарите (Casey et al., 2008).

Истражувачите го истакнуваат тоа дека веќе утврдените рамки што ги користат медиумите и новинарите за да ги обликуваат приказните за родово засновано и семејно насилиство, вклучуваат недоволна застапеност на приказни за родово засновано и семејно насилиство (Morgan & Politoff, 2012; Wilcox, 2008). Според Гилхрист (Gilchrist, 2010) и Вилкокс (Wilcox, 2008), доминантниот дискурс на премолчување и стигматизација на прашањата поврзани со родово заснованото и семејното насилиство е најмногу истакнат токму тогаш кога добива ограничено медиумско известување. Другиот екстрем, пак, е прекумерната застапеност на физички и екстремни случаи на родово засновано и семејно насилиство. Специфичните критериуми за „вредна“ вест во голема мера зависат од мислењето на уредникот/новинарот и на медиумот. Приказните што се сметаат како „вредни“ за да се известува за нив вообичаено се карактеризираат со акција и конфликт или драматичност, спектакл и сензационализам, но РЗН врз жени се смета за „премногу обично“ за да биде „вредна“ вест и затоа добива толку ограничено медиумско влијание (Gilchrist, 2010; Wilcox, 2008). Во оваа насока, медиумите прават разлика помеѓу „идеални“ и „неидеални“ жртви, при што „идеалните“ се позастапени во медиумското известување, односно се посоодветни да се најдат на медиумската агенда. Таквите „идеални“ жртви се по правило девојчињата, а не полнолетните жени, понатаму, тие се нежни, верни, невини и слично (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 27).

Ова претставува голем предизвик во поглед на телевизиското известување и неопходни се промени и постојано следење на овие теми, со цел излегување од рамките, поголема застапеност на други значајни прашања, како што е РЗН, покрај дневнополитичките настани и случаувања, давање

на поширока контекстуализација и соодветен сензибилитет, поттикнување на истражувачкото новинарство и поддршка на самите новинар(к)и кои сакаат да се занимаваат со вакви прашања и да известуваат за нив. Клучно во овој контекст е да се сфати одговорноста што ја имаат телевизиските вести при известувањето во рамките на овие прашања, како и значајниот придонес во таа смисла.

Телевизиските вести продолжуваат да го обезбедуваат најважниот извор на информации, вклучувајќи ги и прашањата поврзани со РЗН, а токму во таа насока се неопходни професионалност и етичност во известувањето, поголема застапеност на родовите прашања, општествена контекстуализација и преземање одговорност од страна на телевизијата како медиум со големо влијание за пренесување на соодветни информации и за пренесување на соодветно знаење за вакви мошне значајни и сензитивни прашања, за продлабочување на знаењата и за поголема свесност кај јавноста.

### *Извесување за родово заснованото насилијво*

Кога станува збор за известувањето за РЗН, особено значаен аспект е токму родово сензитивното известување, при што мошне важни се дефинирањето на темата и аголот на известување. Во оваа смисла, во рамките на *Прирачникот за родово сензитивно известување во медиумите*, Тунева (2021: 42) наведува пет клучни техники и принципи за професионално и етичко известување за родовите прашања. Тие вклучуваат: 1. рамнотежа во поглед на присуството на жените и мажите во известувањето; 2. избегнување на родови стереотипи; 3. соодветна застапеност и на жените и на мажите; 4. родово-сензитивен дискурс/речник; 5. прашања и дискусии за родова еднаквост во рамките на надзорната улога на медиумите. Исто така, авторката (2021: 49) дава и препораки за професионално и одговорно известување за РЗН, а тие се во насока на: третирање на РЗН како нарушување на човековите

права; почитување на приватноста на засегнатите, без давање на сензитивни информации и детали, со цел зачувување на нивното достоинство, како и на нивната сигурност и безбедност; користење на повеќе извори на информации, како и консултирање на соодветни експерти; проверка на веродостојноста на информациите; давање на вистински контекст и на поширока рамка; избегнување сензационализам; користење на неутрален речник; избегнување на секундарна виктимизација. Придржувајќи се до овие техники, принципи и препораки, медиумите би можеле да бидат многу значаен чинител во промовирањето на родовата еднаквост.

Во врска со претходното, новинар(к)ите кои известуваат за РЗН често пропуштаат да внесат изјави на експерт(к)и за РЗН, за правата на жените или за заштита на децата (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 7). Дополнително, медиумското известување за насилието од партнер од истиот пол или, пак, насилието кон ЛГБТК+ заедниците е дефицитарно (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 19).

Во насока на добрите практики при известувањето, во *Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување за случаи на родово засновано насилие во медиумите*, авторката Сарикакис (2021) наведува дека медиумите при известувањето за РЗН треба да ја прикажуваат целосната слика за тоа што се подразбира под насилието; соодветно да ги контекстуализираат причините што водат кон РЗН; критички да известуваат за одговорноста на надлежните; систематски да работат на разбивање на митовите и стереотипите; да применуваат соодветни, етички и безбедни услови кога се работи за интервјуа со оние кои преживеале насилието; да не користат осудувачки и стереотипен говор итн.

Во поглед на известувањето за РЗН, клучна улога имаат уредниците/чките, односно целосната уредувачка политика на еден медиум. Во таа смисла, ставањето на темата на РЗН (и на родовите прашања воопшто) на агендата и нејзината поголема застапеност е првиот чекор кон актуализација на такви значајни, а занемарени општествени теми и прашања.

Практиката на ставањето на оваа тема како примарна на агендата, со соодветно, професионално и етичко известување за неа, како и мотивирање на новинар(к)ите за продлабочено истражување и обработка на дополнителни аспекти, би значело подигнување на свеста за овие проблеми кај граѓан(к)ите и придонес кон справување со проблемот на РЗН.

Улогата на новинар(к)ите и медиумските професионалци/ки е еднакво значајна во поглед на менувањето на перцепцијата и на ставовите во врска со РЗН. Како што истакнува Декиќ (Dekić, 2017), сегашните обрасци на известување мораат да се сменат преку соодветен избор на теми (на пример: континуиран мониторинг на работата на релевантните институции за ставање крај на РЗН; економско насилиство врз жените; кибернасилиство; зошто им е тешко на засегнатите да зборуваат за насилиството; каква и колкава заштита им се овозможува на засегнатите според сегашното законодавство и сл.) и извори, но и на визуелна содржина што ги придржува приказните.

Она што мора да се истакне и на што упатуваат истражувањата (и одредена литература) во Македонија и во регионот (на пример, види: СРЕ, 2022; Mujkić Jukić, 2016) е дека во домашните медиуми темите не се обработуваат од родова перспектива, заклучно со теми што се поврзани со родови прашања, а кај прилозите што се однесуваат на приватната сфера и домот, не се отвораат прашањата за родот, туку, напротив, жените се идентификувани со домот и семејството. Најчеста тема на известување во рамките на РЗН е физичкото насилиство, а другите форми на РЗН или се едвај присутни или отсуствуваат. Исто така, најчесто се известува откако некое насилиство е извршено, значи по повод конкретен настан, односно конкретно случајување, а не во континуитет, односно без да се земе предвид РЗН како општествен феномен што заслужува поголема застапеност и посериозно внимание. Ваквата исклучивост затекира како систематските нееднаквости овозможуваат насилиство врз жените и девојчињата. Одреден број известувања и воопшто не се осврнуваат на она што претходело на таквото насилиство и не го

подведуваат под категорија семејно или родово засновано насилиство (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 7, 13-15). Најчесто, таквите известувања содржат говор што ја обвинува жртвата дека не се придржуvalа до очекуваните родови норми, а степенот на сензационализам на случајот ја одредува неговата вредност да биде медиумски прикажан (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 7).

Меѓутоа, има и одредени позитивни трендови во известувањето, како што е медиумскиот интерсексциски третман на РЗН или, пак, кампањите на одредени медиуми што се фокусираат на тоа дека РЗН е општествен, а не индивидуален проблем, преку вклучување на заднински контекстуални информации (UNICEF, UNWOMEN, 2022: 18).

Она што никако не смее да се занемари кога се зборува на оваа тема е и потребата од дополнителни курсеви во рамките на формалното образование, но и обуки како дел од неформалното образование, за новинар(к)ите, преку коишто тие подлабински и подетално ќе се запознаат со родовите прашања и ќе стекнат соодветни вештини за посеопфатно и поквалитетно известување поврзано со овие теми и прашања, кои се специфични и сензитивни и бараат сериозност, посветеност и етичност.

Медиумите мораат да преземат поактивна улога во превенцијата на РЗН и секогаш да ги имаат предвид ефектите од приказните на засегнатите. Исто така, кога медиумите размислуваат за различните начини на производство на медиумски содржини што се родово сензитивни, тие најпрвин треба да ја визуализираат природата на сликите што треба да бидат претставени за да можат да проценат што би предизвикало стереотипи. Надминувањето на стереотипите не подразбира само радикални промени туку и континуирано разгледување на целокупниот процес на родова социјализација. Медиумите и јавноста мораат да учат од грешките од минатото (Sharma & Pathak-Shelat, 2017).

Медиумите, новинарите и медиумските професионалци можат да дејствуваат како јавно ефикасен коректив кога се потпираат на доверливи извори што им ги обезбедуваат

основите и содржината за нивното известување, а притоа е особено значајно да ги земат предвид и податоците и фактите што се засноваат на резултати од научни истражувања (ERUM, 2019).

Во контекст на претходното, особено значајна е соработката на медиумите со академската заедница и одредени институции, односно размената на информации меѓу медиумите, институциите и невладините организации што се занимаваат со овие прашања, што би подразбирало: полесен пристап на медиумите до одредени статистички податоци, извештаи и информации подгответи од институциите и невладините организации, како и размена на информации преку директни и неформални контакти, и заеднички обуки (Dekić, 2017).

#### *Дискурсот и терминологијата во рамките на известувањето за родово заснованото насилиство*

Со оглед на тоа дека медиумите со јавноста примарно комуницираат преку јазикот, со изборот на зборови, фрази и нивното комбинирање, како и формулирањето реченици и користењето на определен речник, дискурс, како и одбирањето на одредена терминологија, особено е важно да се задржиме и на овој елемент од известувањето за РЗН. Јазичната формулација и користењето на одреден дискурс и на одредена терминологија влијаат врз обликувањето на сликата за родовите прашања и за РЗН. Особено значајни се насловите, кои влијаат врз перцепцијата на јавноста за некој настан или некое случаување или, пак, за некоја инволвирана личност (Gillespie et al., 2013; Taylor, 2009).

Несоодветната употреба на јазикот и погрешната терминологија придонесуваат кон зголемување на штетните културолошки митови и стереотипи и промовираат ограничени претстави за родовите прашања. Тунева (2021: 42) укажува на тоа дека „користењето родово сензитивен речник во медиумското известување овозможува да се согледа

разликата меѓу потребите на жените и мажите и да се спречат стереотипите и погрешните претпоставки што ги имаат луѓето во однос на родовите улоги во општеството“.

Она за коешто треба да се води сметка кога станува збор за дискурсот и терминологијата е: да се употребува прецизен и точен јазик при известувањето и описувањето на одреден настан, односно одредено случување; да се употребува соодветна терминологија; да се избегнува стереотипен јазик; да се избегнува осудувачки јазик; да не се употребуваат културолошки обоени зборови; да не се употребуваат навредливи зборови; да се избегнува сензационалистички говор; да не се употребува груб и наметлив говор; да се внимава на тонот (Сарикакис, 2021: 24). Исто така, особено значајно е да се користат вистинските зборови и изрази што точно и прецизно ќе ги описват поимите и концептите и ќе ги контекстуализираат и сензибилизираат соодветно.

Во контекст на претходното, клучна е и соработката со институции, експерти и невладини организации, како што споменавме и претходно, кои би можеле да понудат соодветна поддршка и помош, преку изготвување на разни прирачници и водичи, како и организирање обуки и работилници, со цел подобро користење на јазикот и подобра комуникација, во насока на попрофесионално и поквалитетно известување.

Така, со цел да им се понуди помош на медиумите, новинарите и медиумските професионалци во Македонија при известувањето за родови прашања и за РЗН како мошне значајна и сензитивна тема, Националната мрежа против насилиство врз жените и семејно насилиство – Глас против насилиство има изгответо *Водич во терминологијата за родово базирано насилиство за новинари и медиумски работници*. Според авторките на овој водич (Димушевска, Сант и Доковска, 2016: 9), целта на *Водичот* е „да им помогне на новинарите и медиумските работници во известувањето за формите на родово базирано насилиство, а со тоа и во адресирањето на различните аспекти на ова прашање“. Она што го истакнуваат авторките е дека медиумите и новинарите треба да избегнуваат осудувачки јазик.

Во врска со јазикот и терминологијата, а поврзано со времето во коешто живееме и со сите технолошки достигнувања и комуникациски алатки, изготвен е и *Поимник на родово базирано<sup>отно</sup> насилиство извршено со (зло)у<sup>ж</sup>оштеба на технолоџијата*. Авторите на *Поимникот* наведуваат дека РЗН извршено со (зло)употреба на технологијата е многу честа појава, но сè уште претставува предизвик дефинирањето на овој вид насилиство и на начините на коишто се извршува тоа, особено поради рапидниот развој на технологијата. *Поимникот* нуди дефиниции што се поткрепени со соодветни примери, а му претходи консултативен процес и соработка со експерти и со јавноста (УНФПА, 2023).

\*\*\*

Во овој извештај, исто така се земени предвид дадените речници и поимници, а консултирана е и соодветна литература, како и експерт(к)и, со цел колку што е можно поточно и поправилно користење на јазикот и терминологијата во рамките на родовите прашања и на РЗН.

## **4. РЕЗУЛТАТИ**

Резултатите ќе бидат прикажани во две целини. Првата се однесува на прилози кои прикажуваат конкретни случаи/настани на РЗН, а втората се однесува на прилози, кои презентираат одредени состојби поврзани со РЗН, како податоци од истражувања, статистички податоци, однос на релевантните институции и мерките што тие ги преземаат во однос на РЗН во РС Македонија, но и надвор од неа.

### **4.1. Прилози кои обработуваа конкретни настани што се однесуваат на родово засновано насилиство (РЗН)**

Како што е веќе погоре напоменато, со цел да се обезбеди референтна точка за тоа колку всушност имало случаи на родово засновано насилиство во првите 10 дена од јануари, февруари и март 2023 година (т.е. за периодот од кој е извлечен примерокот за анализа) беше направен преглед на дневните билтени на МВР во месеците јануари, февруари и март. Анализата покажа дека во тој временски период биле идентификувани 44 пријави за случаи кои би требало да се квалификуваат како родово засновано насилиство.

**Табела 1. Извештаи за случаи поврзани со РЗН во Билшениот на МВР за првиот десет ден од месеците јануари, февруари и март 2023 година**

Месец	Број на извештаи
Јануари 2023 г.	17
Февруари 2023 г.	12
Март 2023 г.	15
<b>Вкупно</b>	<b>44</b>

Во табелата која следи даден е приказ на застапеност на прилозите кои се однесуваа на родово засновано насилиство според месец и телевизија, како и автор(к)и и извори (соговорници и соговорнички чии изјави беа еmitувани, парафразирани изјави, соопштенија итн.) според пол.

**Табела 2. Пrikaz на засищеност на јризот кој се однесува на конкретни настани кои утешуваат на родово засновано насиљство**

ТВ	Број на прилози			Вкупно	Автор/ка на прилог	Извори на информацији		
	Јануари	Февруари	Март			М	Ж	Друго*
Канал 5	0	2	0	2	0	2	0	3
Телма	0	3	2	5	2	3	1	5
Сител	0	1	3	4	1	3	2	2
MPT 1	0	1	2	3	1	2	2	10
Алфа	0	2	2	4	0	4	1	2
MPT 2	0	0	1	1	0	1	0	0
21 - М	0	0	2	2	1	1	0	2
Алсат	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Вкупно</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>22</b>

\* Под Друго се подразбираат други, колективни извори (на пример: НВО, Основен суд во Струга, МВР, ОЈО и сл.).

Кај телевизиите кои беа предмет на анализа, во периодот јануари, февруари и март 2023 беа идентификувани 22 прилози кои се однесуваа на конкретни настани при што најголем број беа објавени во март (12), а во јануари ниту еден. Во однос на телевизиите може да се каже дека темата за родово засновано насилиство преку конкретни стории во информативните изданија беше присутна само со по еден прилог на ТВ Алсат - М и МРТ 2, додека описегот кај другите телевизии се движеше од 2 до 5 (5 прилози беа идентификувани кај ТВ Телма). Според авторот/авторката на прилозите: 5 прилози беа подгответи од новинари, а 17 од новинарки. Како извори на информации во прилозите се јавија 16 жени и 6 мажи, а како други извори се јавија 22 колективни извори (на пример НВО, Основен суд во Струга, МВР, ОЈО и сл.).

Овие 22 прилози се однесуваа на вкупно 10 настани од кои само во два случаи станува збор за дела кои се случиле во периодот на анализата и кои потенцијално би се нашле меѓу оние 44 од Билтенот на МВР (сексуално вознемирање на девојка од таксист и злоставување на малолетничка во училиште во Прилеп), 14 прилози се однесуваа на судски случаи поврзани со РЗН, еден беше за протестите во земјава по повод 8 Март, а пет се однесуваа на настани од странство. Всушност, повеќе од половина од прилозите (12) се однесуваа на судењата поврзани со Јилдиз Веапоска (родилка од Дебар која при породување со царски рез во август 2020 година во илегалната ординација на д-р Мухамед Асани во Струга остана без матка, бубрег и јајник), а два на судскиот процес за девојка која го убила своето момче.

Следува подетален преглед (по прилог) во однос на описи на прилозите, автор(к)ите и изворите кои беа забележани во прилозите во информативните изданија кои третираа конкретни стории на РЗН.

**Табела 3а. Приказ на јрилози според ТВ, датум, време на емитување, објекти на јрилози, автор и извор на информацији**

ТВ	Датум	Време на емитување на емисија	Опис на прилог*	Автор/ка на прилогот	Наведени извори во прилогите
Алфа	10.03	12:30	„По трет пат одложено рочините за слуѓајот со родилката од Дебар“	Новинарка	Лилција Веапоска; Сашо Јанев – адвокат на Веапоска
Алфа	01.03	20:00	„Аларм за злоставување на малолетничка во училиште во Прилеп“	Новинарка	Директорка на средното училиште Орде Чопела; Мегуопштински Центар за социјална работа Прилеп
Алфа	03.02	12:30	„Платформата за родова еднаквост бара на гинекологот да му се доземе лекарската лиценца“	Новинарка	НВО Платформа за родова еднаквост
Алфа	02.02	17:00	„Условна казна доби гинекологот Асани за оправи родилката Веапоска без матка, јајница и бубрег“	Новинарка	Основен суд Струга

MPT 1	10.03	15:00	„Одложено судењето на родилката од Дебар“	Новинарка	Јилдиз Веапоска; Сашо Јанев – адвокат на Веапоска
MPT 1	10.03	17:00	„Донесена пресуда за давење на момче од „Желино“	Новинар	Адвокат Ибраим Бајрами; Основен Суд Тетово и ОЈО
MPT 1	02.02	19:45	„Пресуда за поранешниот директор на болницата Јилдис Веапоска: родилка од Дебар сведок на постапката“	Новинарка	Основен суд струта; Јилдиз Веапоска
21-M	07.03	18:00	„Присилните бракови на жените имигрантки загрижувачки феномен во Европа“	Новинар	Жена од Пакистан, мајка на 3 – годишно дете (се слуша само гласот)
21-M	08.03	18:00	„Во Косово 8 Март се одбележува со повиди против насиљство врз жените“	Новинарка	Соговорнички – активистки
MPT 2	03.01	18:00	Прилог за женски музички групи на кои им се забрануваат концерти во Турција	Новинарка	Пејачка која сведочи како нејзините концерти се откажуваат од страна на власти

Канал 5	02.02	18:00	„Условна казна за гинекологот Асани поради неелегалната одринација каде давал здравствени услуги“	Новинарка	Јилдиз Веапоска
Канал 5	03.02	15:00	„Платформа за родова еднаквост: забрана за вршење лекарска дејност на гинекологот Асани“	Новинарка	Јилдиз Веапоска; Лекарска комора; Платформа за родова еднаквост; Санитарен и здравствен инспекторат; Елизабета Божиновска (Платформа за родова еднаквост)
Сигел	02.02	12:00	„Условна казна за гинекологот Асани од Струта“	Новинарка	Јулдиз Веапоска; Основен суд Струга
Сигел	10.03	15:30	„Судење за убиството на 16 годилникот кај тетовско Бањиче“	Новинарка	Основен суд Тетово; Јавно обвинителство Тетово; ЈО на Македонија; Ибраим Бајрами (адвокат)

Сител	10.03	Утринска програма	„Недоличен транспарент со вулгарна содржина и навреда кон Црквата фрли дамка на протестот за правата на жените“	Новинар	Хелсиншки комитет; Медуза; Хера; Македонска православна црква; Комисија за односи со верските заедници
Сител	10.03	16:00	„По трет пат одложен судскиот процес за родилката која остана без органи“	Новинарка	Лилдиз Веапоска; Сашо Јанев – адвокат; Основен суд Струга
Телма	02.02	18:30	„Фудбалерот Гринвуд ослободен од обвинението за силување“	Новинар	Нема извор, се зборува за фудбалерот Гринвуд и за неговата девојка
Телма	04.03	16:00	Состојба на жените за време на инвазија на Русија на Украина	Новинарка	Изјава на жителка од Украина по име Олесија; Изјави на две мајки на малки деца
Телма	02.02	Утринска програма	Девојка на ФБ пријавила сексуално вознемирање од таксист, следеје непристојни коментари	Новинарка	Сара Миленковска од Платформа за родова еднаквост

Телма	02.02	15:30	„Условна казна за гинекологот Асани“	Водителката на вестите го читаше прилогот	Основен суд во Струта
Телма	10.03	15:30	Одложено рочиштето во случајот со Јилдиз Веапоска	Водителот на вестите го читаше прилогот	Јилдиз Веапоска; Сашо Јанев – адвокат на Веапоска; Основен суд Струта
Алсат-М	03.02	16:00	Јилдиз Веапоска „Невладините ја бараат лиценцата на докторот“	Водителката на вестите го читаше прилогот	Рекција на НВО (не е прецизно именувана)

\* Ако прилогот имал телоп, како опис е приложен телопот што е даден во наводници. Ако прилогот немал телоп, описот не е во наводници.

Во Табела 3а. даден е приказ на прилозите што обработуваа настани што се однесуваа на РЗН според: медиум, датум, часот кога беше емитувана информативната емисија во која беше содржан прилогот што беше предмет на анализа, опис на прилогот (за прецизно определување на прилозите како опис беше наведен еден од телопите дури и кога имаше повеќе од еден, а онаму кадешто немаше – кратко е сумирана главната тема), пол на новинарот/новинарката и кој се јавуваше како извор на информации. Според добиените информации може да се констатира дека жените доминираа како авторки на прилозите (во 16 од 22 прилози). Како извори се јавуваа лица од обата пола, официјални институции, невладини организации, лицата кои биле изложени на насиљство.

**Табела 3б.** Приказ на прилози според држава на која се однесуваат прилоѓот

Производство	Држава	Број на прилози	Каде беше објавен прилогот
Сопствено производство	Македонија	17	Овие прилози беа застапени кај сите ТВ на македонски кои беа предмет на анализа
Преземен прилог од Associated press	Украина	1	Емисија „Код“ (ТВ Телма) Забелешка: во истата емисија беше застапен и дел кој беше производство на ТВ ТЕЛМА
Европа во фокус	Турција	1	Главни вести (МРТ 2)
Глас на Америка на албански јазик	Косово	1	Главни вести (ТВ 21 – М)
Глас на Америка на албански јазик	Италија	1	Главни вести (ТВ 21 – М)
Не е јасно назначено	Англија	1	Рубрика спорт (ТВ Телма)

Најголемиот број прилози беа од домашно производство (17), инцидентно беа застапени прилози кои беа преземени од други медиуми, а кои обработуваа различни облици на родово засновано насиљство. Телевизиите на албански јазик главно обработуваа теми кои се однесуваа на настани кои не се поврзани со состојбите во Македонија.

### *1. Прилози кои се однесуваа на судскиште процеси поврзани со Јилдиз Веапоска*

Најголем број од селектирани прилози се однесуваа на судскиот процес поврзан со Јилдиз Веапоска. Овие прилози се однесуваа на двата судски процеси (единиот на 02.02.2023, а вториот на 10.03.2023), а истите се случуваа во рамките на периодот предвиден за мониторингот на селектирани телевизии. Овој случај беше застапен кај сите медиуми на македонски јазик и со еден прилог беше застапен кај ТВ Алсат - М.

Во однос на општите новинарски професионални стандарди, генерално може да се каже дека кај сите телевизии се забележуваше дека прилозите соодветствуваа на сите професионални стандарди. Во прилозите беа наведени и цитирани или парафразирани изворите; актер(к)ите беа именувани и за нив новинар(к)ите известуваа неутрално; се забележуваше соодветен сооднос на најавата на прилогот со содржината на прилогот како и со визуализацијата на прилогот. Прецизно беа наведени новинарот/новинарката и најчесто како автор(к)и на прилозите се јавуваа жени.

Од 22 прилози идентификувани како прилози кои се однесуваа на конкретни настани за родово засновано насиљство, 12 (52%) се однесуваа на судските процеси поврзани со Јилдиз Веапоска. Од овие 12 прилози, 3 се однесуваа на реакцијата на НВО „Платформа за родова еднаквост“, останатите беа известување за двете судски рочишта.

**Табела 4.** Пrikaz на јрилози кои се однесуваат на судскиот процеси поврзани со Веајоска

Датум	ТВ	Траење на прилог	Траење на претходниот прилог	Траење на следниот прилог	Којка% зазема прилог	Редослед во вестите
1. 02.02.	Канал 5	2 мин. и 11 сек.	2 мин.	2 мин.	6.2%	8
2. 03.03.	Канал 5	3 мин. и 10 сек.	3 мин. и 36 сек.	Нема прилог	9.92%	Последен
3. 02.02	Алфа	3 мин. и 34 сек.	3 мин. и 25 сек.	1 мин. и 4 сек.	11%	6
4. 03.02	Алфа	2 мин. и 2 сек.	1 мин. и 35сек.	1 мин. и 33 сек.	10%	8
5. 10.03	Алфа	1 мин. и 53 сек.	37 сек.	3 мин.	7%	3
6. 02.02	MPT 1	2 мин. и 11 сек.	55 сек.	45 сек.	10%	8
7. 10.03	MPT 1	1 мин. и 41 сек.	1 мин. и 15сек.	1 мин. и 27 сек.	10%	8
7. 02.02.	Сигел	2 мин. и 2 сек.	50 сек.	2 мин. и 29 сек.	9.27%	Претпослед.
8. 10.03	Сигел	1 мин.	1 мин. и 50 сек.	2 мин.	2.59%	6
9. 10.03	Телма	1 мин. и 17 сек.	19 сек.	1 мин. и 14 сек.	2.66%	10

10.	02.02	Телма	1 мин.	2 мин.	3 мин.	2.5%	8
11.	10.03	Телма	1 мин. и 17 сек.	19 сек.	1 мин. и 44 сек.	2.66%	10
12.	03.02	Айсат – М	1 мин.	2 мин.	1 мин.	2%	10

Генерални карактеристики на известувањето во прилозите кои се однесуваа на Јилдиз Веапоска: случајот главно се третираше во областа на судството, не беше именуван како родово засновано насиљство, прилозите имаа информативен карактер (како жанрови доминираа извештаите и вестите), наведени беа прецизни извори кои беа најчесто цитирани, поретко парадрафизирани. Како извори се забележуваа Јилдиз Веапоска, Основниот суд во Струга и адвокатот на Веапоска. Кај сите прилози без исклучок како извор изостануваше страната на гинекологот Асани од Струга бидејќи одбивал да даде изјава за медиумите. За него само се зборуваше и како илустрација беа употребени архивски снимки на кои беше прикажано како лекарот седи во некоја канцеларија. Во информативните прилози сите именувани актер(ки) беа прикажани неутрално. Информативните прилози беа кратки и нивниот опсег беше од 1 минута и 17 секунди до 2 минути и 11 секунди. Прилозите кои се однесуваа на реакцијата на НВО „Платформа за родова еднаквост“ се движеа околу 3 минути. Опсегот на проценти кои отпаѓаа на целните прилози се движеа од 2.5% до 11%. Во однос на редоследот на прилозите на оваа тема скоро кај сите вести, тие беа најчесто помеѓу последните, а во два случаи се јавија и како (прет)последни.

**Табела 5. Временосот на јрколозиите во информацискиот програм**

Датум	ТВ	Област и главна тема во претходниот прилог	Област и главна тема на анализата прилог	Жанр на прилогот
1 02.02.	Канал 5	<b>Здравство - не се набавени лекови за болни од цистична фиброза</b>	Донесена условна казна за гинекологот на Јилдиз Веапоска	Економија – вработените во финансии не излегле на протест
2 03.03.	Канал 5	<b>Здравство - не се набавени лекови за болни од цистична фиброза</b>	Реакција на НВО за донесената казна за гинекологот на Јилдиз Веапоска	Нема прилог што следи
3 02.02.	Алфа	<b>Внатрешна политика - коалицирање на Таравари со ДУИ и влез во Влада</b>	Донесена условна казна за гинекологот на Јилдиз Веапоска	Правосудство – судење на Лидија Димрова за злоупотреба на службена должност
4 03.02.	Алфа	<b>Здравство - набавка на лекот трикафта за болните од цистична фиброза</b>	Реакција по повод условната казна на гинекологот на Јилдиз Веапоска	Корупција – Антикорупцијска бара кривично гонење на директорот на Агенција за млади и спорт

5	10.03.	Алфа	<b>Внатрешна политика - Билал Касами за спојувањето со фракционерите на ДУИ</b>	Одложено судското рочиште за гинекологот на Јилдиз Веапоска	<b>Здравство - повторно нема лек за дијабетичарите</b>	Извештај
6	02.02.	MPT 1	<b>Корупција - кадар на Арсовска добива тендери</b>	Условна за гинекологот на Јилдиз Веапоска	<b>Корупција и криминал – неразрешени судски процеси за корупција</b>	Извештај
7	10.03.	MPT 1	<b>Меѓународна политика - Агилер не открива детали за црната листа</b>	Одложено судење на гинекологот на Јилдиз Веапоска	<b>Образование – во Марија Кири отворена првата прва градска биотехнолошка лабораторија</b>	Извештај
8	02.02.	Ситет	<b>Здравство/економ. – пронајдена храна со поминат рок</b>	Донесена условна казна за гинекологот на Веапоска	<b>Меѓународна политика – светот денес</b>	Извештај
9	10.03.	Ситет	<b>Здравство - набавка на лекот Трикафта</b>	Одложено судењето на гинекологот на Јилдиз Веапоска	<b>Локална самоуправа – Арсовска, реакции на жители од Бутел</b>	Извештај

<b>1</b>	<b>10.03.</b>	<b>Телма</b>	<b>Образование - наставници и директори без лиценции, ДИЦ не ги издава</b>	<b>Одложено судењето на гинекологот на Јилдиз Веапоска</b>	<b>Правосудство – судење за убиство на 16-годишник кај тетовско Бањиче</b>	<b>Извештај</b>
<b>11</b>	<b>02.02.</b>	<b>Телма</b>	<b>Судство - случај Ласкарци</b>	<b>Донесена условна казна за гинекологот на Јилдиз Веапоска</b>	<b>Кризи - спречување на пожари</b>	<b>Извештај</b>
<b>1</b>	<b>03.02.</b>	<b>Алсат - М</b>	<b>Здравствво - набавка на лекови</b>	<b>НВО ја бараат лиценцата на Мухамед Асани</b>	<b>Образование - инспекторатот на терен</b>	<b>Извештај</b>

Се забележува дека прилозите кои се однесуваа на судските процеси поврзани со Јилдиз Веапоска беа еmitувани пред или после прилози кои беа поврзани со судски процеси, здравство или корупција. На пример на 02.02 во главните вести на ТВ Канал 5 во 18.00 часот претходеше прилог кој се однесуваше на отсуство на набавка на лекот за цистична фиброза. Во определен случај, како што е тоа со вестите еmitувани на 02.02 на ТВ Сител, обата прилози, и оној кој претходеше и оној кој следеше, на никаков начин не беа асоциирани со судскиот процес поврзан со Јилдиз Веапоска.

Покрај информативното пренесување на исходот од двете судски рочишта во случајот на Јилдиз Веапоска, на две телевизии (ТВ Канал 5 и ТВ Алфа) пренесена беше реакцијата на НВО „Платформа за родова единствост“. Кај прилогот на ТВ Канал 5, и покрај информативниот карактер, се забележуваше интензивирање на значењето на судскиот процес преку употреба на снимки каде беше прикажана болница, инструменти, болничка соба.

Согласно типовите на насилиство насочени кон жената кои можат да бидат идентификувани од прилозите кои се однесуваа на судските процеси поврзани со Јилдиз Веапоска, се работеше за „**репродуктивно насилиство врз жени (од страна на државата, властите, здравствените институции итн.)**“.

Социополитичкиот контекст на конкретниот случај е во доменот на корупција во здравството, законите за извршување на здравствена дејност и здравствена заштита на пациентите.

**Табела 6. Приказ на содржина на шелот**

<b>Датум</b>	<b>ТВ</b>	<b>Телоп</b>
02.02	Алфа	„Условна казна доби гинекологот Асани за ординацијата во која ја остави родилката Веапоска без матка, јајник и бубрег“
02.02	MPT 1	„Пресуда за поранешниот директор на болницата „Јилдиз Веапоска: родилка од Дебар, сведок во постапката „По трет пат одложено судското рочиште за случајот со родилката Веапоска во Дебар“
10.03	Алфа	„Одложено судењето за родилката од Дебар“
10.03	MPT 1	„Платформата за родова еднаквост бара на гинекологот да му се одземе лекарската лиценца“
03.02	Алфа	
02.02	Канал 5	1. „Условна казна за гинекологот Асани поради нејзината ординација каде давал здравствени услуги“ 2. „Веапоска: верувам дека во мојот случај правдата ќе биде задоволена“
02.02	Сител	„Условна казна за гинекологот Асани од Струга „Јилдиз Веапоска, родилка од Струга“
03.02	Ајсат - M	„НВО ја бараат лиценцата на Асани“

Во табелата е даден приказ на неколку карактеристични содржини еmitувани во рамки на прилозите како телопи.

Веапоска, жена која беше изложена на насилиство се именуваше како родилка која останува без органи, која се бори правдата да биде задоволена. Се употребуваа соодветни термини за да се опише штетата по здравјето на пациентката.

Во прилогот на Телма објавен на 10.03 за откажаното рочиште беше забележано прашање од страна на новинарка (не можеше да се забележи од кој медиум е новинарката) кое предизвика чувство на непријатност кај жената кон која беше упатено. Во прилогот, Веапоска објаснува дека и е нарушено здравјето (и физичко и психичко), дека добива психолошка помош и дека била повторно на хируршка интервенција. На прашањето на новинарката: „А што оперирате сега?“, Веапоска со видна непријатност одговори дека оперирала жолчка, а во нејзиниот тон можеше да се забележи како да се извинува дека не била посериозна операција туку „само жолчка“.

Лекарот кој е сторителот беше отсуттен во сите прилози поради одбивање од негова страна да даде изјава за медиумите. За него се истакнува дека поседувал здравствена ординација во која давал здравствени услуги и кому треба да му се одземе лиценцата. Неговиот глас недостасуваше во сите прилози, а гласот на Лекарската комора беше многу тивок. Терминот „згрозени“ беше употребуван од страна на НВО „Платформа за родова еднаквост“ и автентично беше пренесен од ТВ Канал 5, а при неговата употреба се мислеше – од одлуката на Основниот суд во Струга.

## 2. Прилози кои се однесуваат на судењето за убиено момче

Убиството беше објавено во билтенот на МВР на 22.12.2022 кога било извадено телото на малолетникот. За убиството беше обвинета малолетничка. На 10.03 беше судењето за убиството на малолетникот за што известуваа ТВ

Телма и МРТ 1. Обата објавени прилози беа информативни (жанр на прилозите – извештај). Известувањето за настанот соодветствуваше на новинарските стандарди. Кај обата прилози во целост соодветствуваа најавата на прилогот со содржината и визуализацијата. Наведени беа прецизни извори кои беа цитирани или парафразирани. Во изворите изостануваше страната на малолетничката осомничена за убиството, што е соодветно бидејќи како што беше цитиран адвокатот: „Според законот не смее да издава информации во јавност. Во случај каде жртви се малолетници законот не дозволува објавување информации“. Актер(к)ите беа јасно именувани и за нив се говореше неутрално.

Кај ТВ Телма идентитетот на убиеното момче беше во целост презентиран (генералии, возраст, место на живеење – „Бајрами, „16-годишник“), додека малолетната девојка беше именувана како „осомниченото женско лице кое се повари за убиство е на 17 години“. На МРТ 1 беше истакнато: „17-годишна девојка со умисла го лишила од животот момчето, прво со остат предмет го удрила неколку пати во главата 16-годишното момче, па после го турнала во реката Пена“. Времетраењето на прилогот на ТВ Телма беше околу 1 минута и 18 секунди и тој опфаќаше околу 4% од вестите, додека на МРТ 1 траеше 1 минута и 40 секунди и опфаќаше 4% од вкупниот простор на вестите. Овие прилози беа на самиот крај од вестите (11 по ред на ТВ Телма, односно 18 на МРТ 1). На обете телевизии, прилозите беа врамени помеѓу прилози кои известуваа за судско рочиште (судски процес поврзан со Јилдиз Веапоска и случај „Империја“ – кај ТВ Телма и кај МРТ 1 прилогот за убиеното момче беше сместен помеѓу судскиот процес за родилката Јилдиз Веапоска и судење на Маријан Стаменковски од Доказ).

Медиумите кои известуваа за судењето остануваа воздржани во определувањето на мотивите за насилиството и анализата на личноста на сторителката и убиениот. Настанот не беше определен како родово засновано насилиство.

Ова убиство би можело да биде определено како **насилиство од интимен партнери/поранешен партнери**,

иако за тоа во периодот кога е објавен прилогот нема сознанија.

*3. Старија за јовлеченото обвинение за обид за силување изречена на фудбалер на „Манчестер јунајтед“*

Овој прилог беше објавен само од страна на ТВ Телма во рубриката „спорт“. Прилогот беше преземен од странски медиум, но не беше јасно кој/а е новинарот/ката кој/а го подготвил/а прилогот, како и кои се изворите. Како актер(к)и се посочуваа фудбалерот кој беше обвинет за силување и девојката која беше именувана како „негова 21-годишна девојка“. Настанот во овој прилог не беше определен како родово засновано насилиство иако за тоа се зборуваше, главна тема беше веста дека откако е повлечена оптужбата за обид за силување, фудбалерот ќе се врати на фудбалот. Прилогот беше проткаен со снимки од фудбалски терен, фудбалерот како дава изјава и фотографии од девојката која имаше крв на устата и модринки по телото. Визуализацијата соодветствуваше со содржината на прилогот, како и најавата на водителот со текстот на прилогот. Начинот на кој се обработуваше темата добиваше сензионалистички карактер (ТВ Телма, 02.02.2023 вести во 18.30, прилогот беше емитуван во рубрика спорт во 19 часот и 08 минути).

*4. Прилози од српанска продукција*

Во прилозите кои беа предмет на анализа вклучени беа и оние во кои се анализираше состојбата на жените во Украина како резултат на војната (емисија „Код“ на ТВ Телма); состојбата на жените во Косово („Глас на Америка“ (BOA) на албански на ТВ 21 – M); реакција на музичарки од Турција („Европа во фокус“ на МРТ 2) и сторија за принудните бракови на жените во Италија („BOA“ на албански јазик на ТВ 21 – M). Сите прилози соодветствуваа на новинарските стандарди за

известување: соодветност на текст со визуализација, точно наведување на извори и актер(к)и како и соодветна визуализација.

А) ТВ Телма – Емисијата „Код“ која беше еmitувана на 04.03.2023, со времетраење од 16 часот и 08 минути до 16 часот и 37 минути, (околу 30 минути) се однесуваше на состојбата во Украина во екот на воените случувања. Повод за емисијата беше посетата на Украина од страна на екипата на ТВ Телма како дел од делегацијата предводена од министерката за одбрана Славјанка Петровска. Емисијата беше репортажа во која беа презентирани снимки од разурнати објекти, секојдневниот живот на населението во воени услови како и кратка изјава од министерката и официјалните лица во Украина кои биле домаќини на министерката.

Во продолжение од репортажата за посетата на министерката следеше кратка репортажа (од 16:25 часот до 16:30 часот – 5 минути) подготвена од репортерка, а која се однесуваше на животните стории на две мајки кои се породиле на истиот ден кога започнала воената инвазија на Русија врз Украина (24.02.2022). Како соговорнички во овој дел се појавуваа Анастасија Морхун – мајка на Роман и Алина Мустафиева – мајка на Ева. Во прилогот прво беше презентирана сторијата на едната, а потоа и на втората мајка, при што обете беа снимени заедно со децата, едната во домашни услови, а другата како го шета детенцето во парк. Обете мајки ги раскажуваа своите животни стории и изразуваа среќа за мајчинството.

Во последниот сегмент на емисијата беше презентирана сторија од Associated Press која беше преземена, обработена и еmitувана од страна на екипата на „Код“, а презентирана од новинарка (од 16:30 часот до 16:37 часот). Во овој сегмент беше даден осврт на активностите на УНФПА (United Nations Population Fund) и се говореше за разорното влијание на војната врз жените и девојчињата („Војната и масовното раселување го зголемуваат ризикот за насилиство против жени и девојчиња вклучувајќи го и сексуалното насилиство, експолатацијата и злоупотребите“, цитат од новинарката).

Особен акцент беше ставен на мајките и мајчинството, па новинарката истакна дека: „Голем број мајки биле принудени да се порагаат во подрумите и бункерите во тешки услови. За илјадници жени без пристап до основните јавни услуги, рагањето бебиња е исклучително опасно“. Во овој дел од емисијата беше еmitувана изјава на жителка од Буча, која ја интензивираше сликата за ужасот кој го живеат жените во услови на војна.

Олесија, жителка на Буча: „Тие ја киднапираа неговата сопруга, не е меѓу загинатите, нејзиниот сопруг уште ја бара и не знае што се случило со неа“.

Во текот на целата емисија жените кои ја живеат војната беа претставени достоинствено со емпатија, почит и поддршка.

Б) ТВ 21 – М – Прилогот што се однесуваше на жените мигрантки беше еmitуван во рамки на дневникот „Глас на Америка“ (BOA) на албански јазик на 07.03.2023. BOA (VOA - Voice of America), се преземени вести на албански јазик, и се еmitуваа еднаш во денот во текот на анализираниот период (во централниот дневник). Времетраењето на дневникот беше 30 минути, прилогот траеше 5 минути што претставува 16.7% од вкупниот временски простор, а според редоследот беше последен. Содржината на прилогот што претходеше не беше поврзана со прилогот што беше предмет на анализа. Авторот/авторката на прилогот не беше јасно определен/а. Телопот со кој беше проследен прилогот воедно претставуваше формулатија на главната тема: „Присилните бракови на жените имигранти, загрижувачки феномен во Европа“. Прилогот ја обработуваше општествена состојба на пакистанска заедница во Италија. Во прилогот беше наведено дека оваа заедница се соочува со проблем на насилиство врз жените кои одбиваат да ги следат традиционалните вредности дури и во земјата во која имигрирале. Некои жени биле убиени поради тоа што одбивале да се мажат за мажи кои им ги одредило семејството.

Соговорничката, додека ја даваше изјавата, беше завртена со грб кон камерата. Покрај снимката на изјавата на соговорничката, кога се зборуваше за другите жртви –

девојчиња кои биле убиени поради истата причина – имаше конкретни и јасни слики на убиените девојчиња и уапсените лица. Прилогот беше најавен, при што водителката истакнуваше дека во вестите ќе се говори за проблемите на жените кај имигранските заедници кои се присилени да се омажат и кои живеат помеѓу традиционалните и западните вредности (парафразирана формулатија).

В) МРТ 2 – „Европа во фокус“ (странска емисија на албански јазик). Оваа емисија беше еmitувана на 03.01.2023, а претставуваше осврт на состојбата на жените во Турција. Емисијата беше објавена по главните вести, а ѝ претходеше прилог кој се однесуваше на состојбата на жените во Украина. Емисијата во целост траеше 9 мин и 50 секунди, а анализираниот дел беше посветен на музички групи и соло пејачки на кои сè почесто им се забрануваат концерти во Турција. Во еден дел се зборуваше воопштено за оваа загрижувачка ситуација, а другиот дел од емисијата беше интервју со една од пејачките. Во прилогот беше посочено и тоа дека политичките партии од Турција се согласуваат со оваа забрана и ги обвинуваат овие, најчесто рок-групи и поп-пејачки за **недостиг од морал** односно дека во Турција има „криза на моралот“.

Прилогот беше професионален, аналитички и на крај изразуваше загриженост за овој тренд во Турција.

Г) ТВ 21 – М – Прилогот што се однесуваше на одбележување на празникот на жената беше еmitуван во вестите на „Глас на Америка (BOA)“ на албански јазик на 08.03.2023. Вестите траја 30 минути, прилогот траеше 4 минути што претставува 16.7% од вкупниот временски простор на вестите. Прилогот кој претходеше се однесуваше на албанските имигранти во Англија, а прилогот кој следеше се однесуваше на земјоделките кои се успешни во рамките на својата професија. Авторката на прилогот беше прецизно наведена. Прилогот се однесуваше на маршот на жените во Косово организиран по повод празникот 8 Март, а беше проследен со следниот телоп: „Во Косово 8 Март се одбележува со повици против насиливството врз жените“. Паролата на

маршот била: „Маршираме – не славиме“, што претставува повик против насилиството врз жените. Во рамки на прилогот, жена која била жртва на насилиство раскажуваше дека откако го пријавила случајот веќе две години се бори за правда. Таа зборуваше пред останатите жени, а во остатокот од прилогот беше заклучено дека односот на властите кон насилиството врз жените е загрижувачки. Прилогот беше обработен согласно новинарските стандарди. РЗН во прилогот беше соодветно прикажано, како сериозен акт на насилиство кој треба да биде санкциониран. Визуелното претставување беше во прилог на достоинството на жените. Во прилогот беше забележано родово сензитивно известување.

##### *5. Прилози кои утешуваат на сексуално вознемирување на девојки*

А) ТВ ТЕЛМА – Во рамките на утринската програма на ТВ Телма еmitувана на 02.02.2023 во период од 9 часот и 36 минути до 10 часот и 02 минути, беше реализиран разговор со Сара Миленковска, претставничка на НВО „Платформа за родова еднаквост“. Повод за разговорот беа коментарите на социјалната мрежа Фејсбук по споделена објава за сексуално вознемирување од страна на 19-годишна девојка. Разговорот во студиото, на почетокот од утринската програма, беше најавен од страна на новинарката која го водеше, на следниот начин: „Сите се сеќаваме на онаа кичевчанка која ги разбранува социјалните медиуми. Особено иницијална каписла беше од маж споделен одговор на приказната дека таа била нападната од еден таксист во едно скопско такси“. Новинарката го започна разговорот со следниот вовед: „Многу е страшно, еве јас како жена, еве Сара е со нас еве и Марина е во студио, значи се погодивме само жени во студио, многу е неубаво чувството кога живееш во 21 век и кога по една објава дека 19-годишна кичевчанка пријавила дека скопски таксист ја допирал по телото муабетите под тој пост од мажи да бидат: „‘Па што барала мајка да биде во 4 часот наутро да се вози во такси’. Па, до таму ли дојдоа работите да ние не се освестивме и дека мора

да зборуваме и натаму дека родова единствост постои и дека треба да внимаваме на својот речник и на крајот на денот“.

Овој вид на насилиство врз девојката има двоен карактер: сексуално вознемирање и онлајн говор на омраза.

Насилството беше осудено од страна на новинарката и од гостинката во емисијата, а новинарката покажа и соодветен интерес и загриженост за настанот, внимателно ја слушаше соговорничката и поставуваше соодветни прашања. За девојката која била изложена на насилиство беше зборувано во контекст на поддршка и емпатија, а со осудување кон таксистот, но и кон оној кој дополнително ја интензивирал виктимизацијата со што тоа што споделил несоодветен коментар на социјалните мрежи. Во текот на разговорот стоеше телоп со текст: „Апатичност кон насилиство против жените – загрижувачко и неприфатливо“.

Соговорничката во текот на разговорот истакна дека не се известува за настани кои се поврзани со родово базирано насилиство, а при тоа упати на неоодветна реакција и акција на одговорните институции и дека се уште не се направени измени во Кривичниот закон. Говореше за креирање на култура која ќе санкционира РЗН.

Во текот на емисијата новинарката читаше дел од наслови на прилози кои се однесуваат на РЗН, а се случувале во текот на изминатите две недели (новинарката не наведе каде биле објавени насловите). Ова се само дел од насловите кои ги прочита таа: „Не добил пари па ја убил“, „Кавадарчанец ја претепал поранешната девојка и нејзината 6 годишна ќерка“, „Ја повикал на кафе, па кога го одбила за секс ја претепал и ја заклучил“. Соговорничката и новинарката истакнаа дека треба да се охрабруваат луѓето да пријават насилиство, притоа соговорничката упати каде да се обратат оние кои имаат потреба од помош.

Б) ТВ Алфа – Во рамките на главните вести, на 01.03.2023 како последен беше еmitуван прилог кој се однесуваше на сексуално вознемирање на малолетна девојка. Времетраењето на прилогот беше 3 минути и 34

секунди односно 8% од вестите отпаднаа на прилогот кој беше селектиран за анализа. Прилогот кој претходеше се однесуваше на железничка несреќа која се случила во Лариса, Грција и тие на никаков начин не беа поврзани. Прилогот имаше карактер на извештај, прецизно беше наведена новинарката и можеше да се констатира дека најавата и содржината на текстот соодветствува. Визуализацијата делумно соодветствува, бидејќи со неа можеше да биде загрозен идентитетот на девојчето и да се предизвика дополнителна вознемиреност, како кај девојчето така и кај учениците, наставниците и родителите затоа што беше прикажан извештајот од Центарот за социјални работи, потоа ученици/чки во училиште и училиштето во Прилеп каде учи девојчето. Како извори се јавуваа директорката на училиштето и меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп. Актер(к)ите, освен малолетничката, неутрално се наведуваа, дури и лицето што е потенцијален насилиник. Настанот не беше определен како родово засновано насилиство иако прилогот упатуваше на секунално вознемирање и секунален напад. Во прилогот се минимизираше опсегот на насилиството и се манифестираше сериозен сомнеж во изјавата на малолетничката, со коментарот дека „наводно била жртва.“

Во описот на жртвата, новинарката рече дека таа „и претходно имала проблематично однесување, дека девојчето во З наврати давала различни изјави“. Директорка го определуваше девојчето како проблематично, со изјавата: „Истата ученичка минатата година имаше конфликти со нејзината соученичка... Тоа е дете во ризик, затоа е пријавено во ЦСР“. Насилникот само се именуваше како вработен, односно се намалуваше неговата одговорност по однос на обвинението на девојчето. Се користеше речник со кој се правеше секундарна виктимизација (медиумот не посвети внимание на потенцијалниот насилиник, и не го врами случајот како родово базирано насилиство, туку упатуваше на нејзиното проблематично однесување и наведуваше дека и првиот пат родителите не отишле во Основното јавно обвинителство). Дискриминацијата кон неа од страна на медиумот беше врз

основа на возраст (малолетничка), род (жена), социјален статус и семејна состојба (дете во ризик).

Цитат: „Малолетничка од Прилеп од училиштето „Орде Чопела“ која и претходно била со проблематично однесување **наводно** била жртва на сексуално вознемирање од страна на вработен во училиштето. Директорката пријавила дека ученичка пријавува дека била допирана по телото“.

Овој прилог е пример за тоа како не треба да се известува за родово засновано насилиство, бидејќи во него се загрозуваше идентитетот на жртвата и со начинот на известување се предизвикуваше секундарна виктимизација. Се стекнуваше впечаток дека потенцијалниот насилиник беше заштитуван од страна на медиумот.

В) ТВ Сител – Прилогот беше објавен во рамки на утринската програма „Ја сакам Македонија“, во рубриката „Тема“ (како еден од вкупно три прилози еmitувани во оваа рубрика, останатите два се однесуваа на забавни содржини: параглајдерство и претстава за деца). Во овој контекст упатно е да се истакне дека секој ден во рамките на утринската програма, како редовна рубрика се јавуваат и прилози подгответи од МПЦ, а се однесуваат на религиски поуки.

Анализираниот прилог беше најавен во три наврати во утринската програма (на 10.03.2023) – во об часовот и 58 минути, во 07 часот и 15 минути, како и во 07 часот и 34 минути, а беше еmitуван од 07 часот и 35 минути до 07 часот и 48 минути.

Повод за прилогот беше псевдонастан, односно присутност на транспарент со навредувачка содржина кон црквата („Црквата да одјебе!!!“) кој бил присуттен на протестот за правата на жените во Скопје, организиран по повод празникот 8 Март (08.03.2023).

Во рамки на рубриката „Тема“, со поднаслов „Дискутираме“ во утринската програма „Ја сакам Македонија“ прилогот беше објавен прв (од вкупно три прилози). Траеше 15 минути и на него отпаднаа 8.3% од вкупното време посветено на утринската програма тој ден.

Во прилогот беа наведени прецизни извори кои беа цитирани – вкупно 6, соопштенија од страна на НВОИ кои го организирале протестот и од Комисијата за односи со верските заедници. МПЦ не беше застапена со соопштение и жената која го носела транспарентот не беше присутна со изјава.

Во прилогот имаше архивски снимки од протестот, слики од цркви, беше прикажан Папата, верници/чки, канцеларија со компјутери, жени кои читаат верска литература како и возрасни граѓан(к)и кои се движат низ центарот на градот. Беше прикажана и снимка од протестот со зум на транспарентот („Црквата да одјебе!!!“), потоа снимка од некој состанок на претставници од религиски заедници како и од говор на Папата.

Покрај снимките имаше и слики од соопштенијата и логоата на невладините организации ХЕРА, Медуза, Хелсиншки комитет како и од Комисијата за односи со верските заедници.

Прилогот беше дел од низа на прилози кои беа поврзани со известување за настанот – протести по повод 8 Март.

Авторот на прилогот беше прецизно наведен и се работеше за новинар.

Професионални аспекти на известувањето: Постоеше соодветен однос помеѓу сите елементи во прилогот – изворите беа прецизни и цитирани, имаше балансирано известување односно опфатени беа извори од повеќе страни.

Елементи на говор на омраза, сексизам, дискриминација како индикатори за родово засновано насилиство можеа да се идентификуваат во ФБ коментари на граѓани кои беа презентирани во прилогот.

## Телопи

Телоп 1: „Недоличен транспарент фрли дамка на Осмомартовскиот протест. Што мисли црквата, а што мислат авторите на протестот?“;

Телоп 2: „Вулгарната порака повреди голем број на луѓе во државата кои жестоко реагираа на социјалните мрежи“;

Телоп 3: „Да се срамиш што си женско поради вакви изроди. Ова е навреда за сите верници во државата, се дел од реакциите“;

Телоп 4: „Голем дел од граѓаните, а особено жени побараа организаторите да се оградат и да го осудат ваквиот транспарент“;

Телоп 5: „Организатори на настанот беа Хелсиншки комитет, ХЕРА, Медуза и уште девет организации“;

Телоп 6: „Ниту еден од организаторите не се огради од натписот потенцирајќи дека нема говор на омраза во пораката“;

Телоп 7: „Комисијата за верски заедници (КОВЗР) ваквиот чин го осуди како несоодветен и погрешен“;

Телоп 8: „Во голем број цркви и парохии со молитвено дружење се одбележа 8ми март како поддршка на Црквата за жените“;

Телоп 9: „Денот на жените го честитаа и верски лидери и поглавари, а меѓу нив и папата Франциск“;

Телоп 10: „Личноста која го носеше овој транспарент не сакаше дополнително да објаснува“.

Коментари објавени на ФБ профили на граѓани, кои беа посочени во прилогот:

1. „Да се срамиш што си женско од вакви изроди“;

2. „...а ако се и другите со нејзино мислење и поддршка не треба да им се дозволат никакви законски права...“;

3. „Тенката суптилна линија помеѓу активизам и примитивизам“;

4. „Црквата денес преку ѕаконите има организирано да се нахранат 100 жени кои се социјални случаји. Што ти денес направи за жените“;

5. „Овие не се дупени како треба затоа се цекнат“. (изворно: „Ovie ne se dupeni kako treba zatoa se ceknat“);

6. „Многу се собрале, Е баш за овие важи она долга коса краток п....Треба да се срамат“ (изворно: MNOGU SE SOBRALE. E bas za ovie vazi ona dolga kosa kratok p....TREBA DA SE SRAMAT“).

Во прилогот беа идентификувани навреди и потенцијален говор на омраза кои беа присутни на социјалната мрежа Фејбук, поради определен вид на учество на жените во јавната сфера.

#### **4.2. Прилози кои го обработуваа родово заснованото насилиство како појава (РЗН)**

Во овој дел од анализата, детално се мониторираа прилозите кои го обработуваа РЗН, но не преку конкретна сторија (случај), туку преку презентирање на одредени состојби поврзани со РЗН, податоци од истражувања, статистички податоци, како и односот на релевантните институции и мерките што истите ги преземаат во однос на РЗН во македонското општество, но и надвор од него.

Целта на овие прилози (се претпоставува дека) би требало да биде, пред се појмовно определување и дефинирање, поттикнување на свесноста на граѓаните за постоење на ваков вид на насилиство, како и поттикнување на проактивен однос во однос на борбата против родово заснованото насилиство.

Податоците од овој сегмент од анализата ќе бидат претставени во два дела:

Дел 1, во којшто детално ќе бидат претставени карактеристиките на прилозите за РЗН во **вестите**, информативните изданија, и тоа:

- а) главни вести/централен дневник (понатаму во табелите ГВ),
- б) информативно издание пред главни вести (понатаму во табелите ПГВ) и
- в) информативни блокови во утрински и пладневни програми (понатаму во ИБ).

Дел 2, во којшто детално ќе бидат претставени карактеристиките на прилозите за РЗН во **емисиите** од информативен карактер.

## Дел 1. ТЕЛЕВИЗИСКИ ВЕСТИ

---

### I „ОКОЛИНА“ на прилозите

Каде во вестите се сместуваа прилозите што ја обработуваа темата *родово засновано насилиство?* Во овој дел се опишува пошироката рамка во која се „сместуваше“ прилогот во кој се информираше за родово засновано насилиство. Целта е да се разбере колкав и каков дел им се дава на информациите за РЗН во мноштвото други информации во информативните изданија на телевизиите.

Анализата на „околината“ на прилозите се однесуваше на:

- *Која е објавен прилоѓот (ден/месец/година)?;*
- *Каде е објавен прилоѓот (медиум) и во кое информацивно издание?;*
- *Времетраење на вестиште во кои е смесен прилоѓот;*
- *Меѓу кои теми е смесен?;*
- *Дали е поврзан со темите од претходниот и следниот настан за кој се информира во приложите?*

## **Добиени резултати**

Анализата на сите информативни изданија (главните вести, информативното издание пред главните вести, претпладневните и пладневните информативни блокови) откри вкупно 11 прилози кои се однесуваа на РЗН, но не го третираа истото преку конкретни стории/настани, туку како општествена појава вредна и важна за медиумската публика.

**Табела 7. Пrikaz на анализираните приложници според пол на автoр/ка и юл на извор на информации**

ТВ	Автор/ка на прилог според пол		Извори на информация			Вкупен број на приложници
	Новинари	Новинарки	Мажи	Жени	Друго*	
MPT 1	0	2	0	3	1	2
Алфа	0	1	0	1	0	1
Сител	1	1	1	3	1	2
Телма	0	2	0	2	2	2
MPT 2	1	0	1	2	0	1
21 - М	1	2	2	5	4	3
Вкупно 1	3	8	4	16	8	11
Вкупно 2		11		28	11	11

\* Под Друго се прибележани колективните актери (на пример: МВР, ОЈО, НВО „Гласен текстилец“).

Од вкупно 11 прилози, 8 беа подготвени од новинарки, 3 од новинари, додека од вкупно 28 извори на информации (цитирани и/или парфарализирани) во информативните изданија, 16 беа жени, а 4 мажи. Беа идентификувани 8 други извори на информации во прилозите кои не третираа конкретни стории на РЗН, туку РЗН како појава (како на пример МВР, ОЈО, граѓанска организација „Гласен текстилец“).

Во Табелата што следи се сумирани податоците за сите 11 прилози во информативните изданија (вести) во однос на тоа:

- во кој медиум беше објавен прилогот (во колоната насловена како **ТВ**)
- на кој датум (во колоната насловена како **Датум**)
- во кое информативно издание беше објавен прв пат
- времетраењето на информативното издание во кое беше објавен прилогот
- тема на прилогот што претходеше и тема на прилогот што следеше, како и нивното времетраење и поврзаност со темата на главниот прилог
- темата на главниот прилог во кој се обработува РЗН.

**Табела 8. Анализа на јризози кои ја јарејураа РЗН како йојаза**

ТВ	Датум	Вид и траење на информат. издание (ИН)	Тема и траење на претходниот прилог Дали е поврзан со анализираниот прилог?	Тема и траење на главен прилог	Тема и траење на следниот прилог. Дали е поврзан со анализираниот прилог?
MPT 1	07.02	ИБ 19 м. 57 с.	Корупција/ криминал – судење за сообраќајка во Ласкарци; 1 м. 6 с. <b>НЕМА</b> поврзаност	Податоци од спроведено истражување за РЗН (1 м. 56 с.)	Економија; 2 м. 36 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
MPT 1	08.03	ИБ 20 м. 52 с.	Прва пленарна седница за родова рамноправност; 1 м. 7 с. <b>НЕМА</b> поврзаност	Нарушени права на текстилните работнички (1 м. 5 с.)	Здравство; 53 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
Алфа	08.03	ПГВ 34 м. 57 с.	Сторија за жена жртва на семејно насиљство; 4 м. 38 с. <b>ИМА</b> поврзаност	Нарушени права на текстилните работнички (1 м. 5 с.)	Здравство; 2 м. 50 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
Сител	08.03	ПГВ 34 м.	Собраниска седница за родова еднаквост (вклученост на жената во централната власт); 2 м. <b>ИМА</b> поврзаност	Кршење на правата на текстилните работнички (2 м. 4 с.)	Протест на жените во светот; 1 м. <b>ИМА</b> поврзаност

Сител	08.03	ПГВ 34 м.	Земјоделство; 2 м. 47 с. <b>НЕМА</b> поврзаност	Репресија на жените во Авганистан (1 м.)	Свет/ економија; 2 м. 44 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
Телм а	04.03	ПГВ 35 м.	Внатрешна политика - уставни измени; 2 м. 11 с. <b>НЕМА</b> поврзаност	Одлука на судот во Кавадарци за текстилните работнички (3 м. 29 с.)	Војна во Украина; 2 м. 6 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
Телм а	08.03	ПГВ 46 м.	Положба на жената по повод 8 Март; 4 м. 8 с. <b>ИМА</b> поврзаност	Нарушени права на текстилните работнички (3 м.)	Седница на Собрание за родова единственост; 2 м. 20 с. <b>ИМА</b> поврзаност
MPT 2	04.03	ГВ 35 м.	Опасности од злоупотребата на интернетот; има поврзаност кога се зборува за секуларна злоупотреба	Трибина за зајакнување на жените на локално ниво, во општина Дебар (4 м.)	Проект за локални бизниси во Струга и Потрадец; 2 м. 30 с. <b>НЕМА</b> поврзаност
21-M	08.03	ГВ 30 м.	Марш по повод 8 Март; 1 м. <b>ИМА</b> поврзаност	Семејно насилиство во Тетово (2 м.)	Како се празнува 8 Март во Тирана, и во Албанија; 3 м. 30 с. <b>ИМА</b> поврзаност

21-M 02.01	ГВ 30 м. <b>HEMA</b> поврзаност	Осврт на политичката ситуација на Косово во 2022; 13 м. <b>HEMA</b> поврзаност	Насилството врз жените во Косово, убиство на жени (3 м.)	Состојби во Палестина; 2 м. <b>HEMA</b> поврзаност
21-M 03.01	ГВ 30 м. <b>HEMA</b> поврзаност	Настани во сенатот на САД; 1 м. 30 с. <b>HEMA</b> поврзаност	Состојба со насилиството врз жените и убиствата на жени во Косово (4 м.)	Очекувања на земјава за 2023 год.; 3 м. 5 с. <b>HEMA</b> поврзаност

Овие 11 прилози од примерокот, во кои се зборуваше за родово заснованото насилиство беа забележани на ТВ 21 – М (три прилози), на МРТ 1, ТВ Сител, ТВ Телма (по два прилога), и на МРТ 2 и ТВ Алфа (по еден прилог). Единствено на ТВ Канал 5 не беа забележени прилози посветени на појавата РЗН (без конкретна сторија/случај) во таргетираниот период.

Според времето на објавување, најчесто ваквите прилози ги имаше за Меѓународниот ден на жената 8 Март – 6 од 11-те анализирани; два прилога беа во вториот и третиот ден од Новата година; еден беше на 7 февруари, а преостанатите 2 беа на 4 март, ден по протестот на текстилните работнички против првостепената одлука на судија од Основен суд Кавадарци<sup>7</sup>. Во однос на тоа во кое информативно издание за прв пат се појавуваа овие прилози, може да се заклучи дека најчесто за прв пат во денот се појавуваа во информативните изданија пред главните вести – ПГВ (5 од 11 прилози) и секогаш беа репризирани и во главните вести. Четири прилози беа емитувани само (и единствено) во главните вести, а преостанатите два беа емитувани во информативните блокови во утринските и пладневните емисии и секогаш репризирани и во централните вести, како и во изданието пред централните вести. Оттука, може да се заклучи дека иако не се чести ваквите прилози, кога ќе се појават тие се повторуваат во текот на целиот ден.

Во однос на темата која доминираше (анализирана тема) во прилозите посветени на РЗН, од податоците од анализата може да се каже дека најчести (5 прилози) беа прилозите кои третираа еден вид економско насилиство врз

---

<sup>7</sup> Наместо да добијат по 130 илјади денари за три неисплатени плати и придонеси, седумдесетина поранешни работнички на текстилна фабрика од Кавадарци ќе треба да платат 20 илјади евра за судски трошоци. Ова е првостепена одлука на судија од Основен суд Кавадарци, поради која излегоа на протест поранешните вработени од фабриката (ГО ТЕКСТИЛНИ РАБОТНИЧКИ ОД КАВАДАРЦИ ТУЖЕЛЕ ЗА НЕИСПЛАТЕНИ ТРИ ПЛАТИ, КАВАДАРЕЧКИОТ СУД ГО ОДБИЛ БАРАЊЕТО И ДОСУДИЛ ДА ПЛАТАТ 20 ИЛЈАДИ ЕВРА ЗА СУДСКИ ТРОШОЦИ - Сакам Да Кажам (sdk.mk))

жени во јавната – општествена сфера<sup>8</sup>: кршење на работничките права на жените во текстилната индустрија. Состојба со семејно насилиство во Тетово третираше еден прилог, состојба со насилиството врз жените и убиствата на жени во Косово третираа два прилога, состојби со насилиствата врз жените третираше и еден прилог посветен на излагањата на експерти на трибина за Зајакнување на жените на локално ниво, одржана во општина Дебар. Еден прилог посвети внимание на податоци од спроведена анализа за тоа како е третирано РЗН во медиумите.

Ако сакаме да ја видиме „околината“ на прилозите, поточно меѓу кои теми вообичаено се сместуваат прилозите за РЗН, ќе кажеме дека од 11 случаи, во 4 немаше никаква тематска поврзаност на анализираниот прилог за анализа (прилог за РЗН) со прилозите што му претходеа и што му следеа. Па така, прилози кои обработуваа РЗН можеа се најдат меѓу теми од внатрешна политика, корупција, економија, енергетика, па и земјоделство. Неретко овие прилози беа меѓу теми кои не се однесуваа на нашата земја, туку на политичката ситуација во Косово, Палестина, САД и Украина.

## **II ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ на прилозите**

Во овој дел се описуваат повеќе формалните аспекти на прилозите. Целта беше да се разбере во каква форма вообичаено се презентираа информациите за родово заснованото насилиство.

---

<sup>8</sup> Иако нашиот Закон за спречување РЗН го предвидува економското насилиство исклучиво во приватна сфера и во Македонија не е разработено во друга смисла, сепак Истанбулската конвенција во член 3 предвидува дека насилиството врз жени може да се однесува на економска штета, која може да се појави и во јавниот живот.

Анализата се базираше на:

- *Времејраенето на прилоѓот;*
- *Каде во весниште (реден број) е смесишен прилоѓот за РЗН?;*
- *Колкав проценет од весниште оштета на прилоѓот?*
- *Дали е најавен во главната најава на весниште?*
- *Повод за прилоѓот;*
- *Сооднос најава на водите/ка - прилој на новинар/ка;*
- *Сооднос на текстот, слика и снимка;*
- *Жанр на прилоѓот;*
- *Автор(ки) на прилоѓот (прецизно наведени);*
- *Карактер на прилоѓот;*
- *Визуализација на прилоѓот: присуственост на фотографии/слика, снимка и нивна анализа.*

Во табелите што следат се прикажани сумираниите податоци за сите 11 прилози.

**Табела 9.** Колкав дел од вестите беше јосвештен на РЗН, каде беше штој дел и дали беше најавен во главната најава?

ТВ	Траење на прилогот	Ред. бр. на прилогот	% од вестите	Главна најава	Минута на емитување
1. МРТ 1	1 м. 56 с.	7ми	10%	Не	13 <sup>та</sup>
2. МРТ 1	1 м. 5 с.	6ти	5%	Не	10 <sup>та</sup>
3. Алфа	1 м.5 с.	10 <sup>ти</sup>	3%	Не	29 <sup>та</sup>
4. Сител	2 м. 4 с.	6 <sup>ти</sup>	6%	Не	24 <sup>та</sup>
5. Сител	1 м.	8 <sup>ми</sup>	3%	Да	29 <sup>та</sup>
6. Телма	3 м. 29 с.	4 <sup>ти</sup>	9%	Не	12 <sup>та</sup>
7. Телма	3 м.	8 <sup>ми</sup>	7%	Не	23 <sup>та</sup>
8. МРТ 2	4 м.	7 <sup>ми</sup>	13%	Не	20 <sup>та</sup>
9. 21-М	2 м.	6 <sup>ти</sup>	1%	Не	16 <sup>та</sup>
10. 21-М	3 м.	2 <sup>ри</sup>	10%	Не	20 <sup>та</sup>
11. 21-М	4 м.	4 <sup>ти</sup>	13%	Не	9 <sup>та</sup>

Времетраењето на прилозите посветени на темите поврзани со РЗН беа во опсег од 1 минута до 4 минути, а изразено во просек 2.5 минути. Опсегот пак на процентите од вестите што отпаѓаше на ваквите прилози беше од 1% до 13%, во просек 6.4%. Вообичаено прилозите со РЗН ги немаше меѓу најавените во главната најава, најчесто беа од бти до 8ми по ред и ретко беа во првите 15 минути од вестите.

Интересно е да се види што беше поводот медиумот да подготви еден прилог за родово засновано насилиство. Дали тоа беше некој актуелен настан или, пак, псевдонастан? Важно е и во каква форма беа „спакувани“ ваквите прилози, како што е важно и дали авторот/авторката беа јасно означени, а уште поважно е дали насилиството што се прикажуваше и за кое се зборуваше беше јасно определено како „**родово засновано насилиство**“.

**Табела 10.** Општи карактеристики во однос на јазод, жанр, автор/ка и карактер на јазлотои

ТВ	Повод	Жанр	Автор/ка	Карактер
1. МРТ 1	Псевдонастан – податоци од истражување за известување за РЗН	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Јасно беше определен како РЗН
2. МРТ 1	Псевдонастан – изјава на претседателката на здружението „Гласен текстилец“	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
3. Алфа	Псевдонастан – изјава на претседателката на здружението „Гласен текстилец“	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
4. Сител	Актуелен планиран – собир на жените кои работат во текстилните фабрики во Штип	Извештај	Прецизно наведен – новинар	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
5. Сител	Псевдонастан –содржини од други медиуми за протестите на жените во светот (податоци од ОН)	Репортажа	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
6. Телма	Псевдонастан – изјава на претседателката на здружението „Гласен текстилец“	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше

7. Тема	Актуелен планиран –собир на текстилните работнички по повод 8 Март	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
8. МРТ 2	Актуелен планиран – трибина за зајакнување на жените на локално ниво	Извештај	Прецизно наведен – новинар	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
9. 21 - M	Псевдонастап – интервју со претставници/чики од СВР Тетово и од НВО за семејно насилиство во Тетово	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
10. 21 - M	Псевдонастап – изјави од меѓународни претставници/чики и извештаи за насилиството врз жените во Косово	Извештај	Прецизно наведен – новинар	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше
11. 21 - M	Псевдонастап – изјави од претставници/чики од НВО за состојба со насилиството врз жените и убиствата на жени во Косово	Извештај	Прецизно наведена – новинарка	Не беше јасно определен како РЗН иако за тоа се зборуваше

Повод за подготовкa на најголемот број прилози во анализираниот период на телевизиите кои го третираа проблемот за РЗН беа псевдонастани, како што беше изјавата на претседателката на здружението „Гласен текстилец“ од Штип Кристина Ампева што ја пренесеа голем број од македонските телевизии (медиуми на македонски јазик).

Жанровски овие прилози прилагаа на извештајот (пократок или подолг) и најчесто беа подготвени од новинарки, напишани со име и презиме на почетокот на прилогот. Во некои од медиумите освен новинарот/новинарката, јасно и прецизно беа именувани и снимателот/снимателката.

Во само еден прилог се споменуваше прецизно терминот „родово засновано насилиство“. Во останатите не се споменуваше прецизно овој термин, иако се зборуваше за разни видови насилиства (подолу повеќе се термините што се користеа).

Во однос на тоа дали постоеше сооднос на најавата со текстот во прилогот, може со сигурност да се каже дека во секој прилог постоеше соодветност помеѓу најавата и она за што се зборуваше во прилогот, како и помеѓу текстот што се зборуваше и употребената визуализација која постојано го „следеше“ текстот.

### III ОПШТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АСПЕКТИ

Во овој дел се опишуваат аспектите кои се важни за професионалното новинарско известување. Целта е да се разбере дали известувањето за родово засновано насилиство ги почитуваше професионалните норми на известување, како и добрите практики.

- Генерален виеткашок за професионалниите стандарди;
- Извори: број, вид, повеќесостраносост на изворите, на кој начин се прикажани (директно со цитирање или индиректно со парофразирање);
- Активи: број, вид и како се претставени.

**Табела 11. Извори и нивно џрейсизација**

ТВ	Бр. на извори	Повеќе извори	Именување на изворите	Вид извори	Претставување на изворите
1. МРТ 1	3	Да	Национален Демократски институт; Јована Тренчевска – министерка за труд и социјална политика; Емилија Петреска Каменјарова – АВМУ	Независни/ Алтернативни; Официјални	Изјава; Цитирани
2. МРТ 1	1	Не	Кристина Ампева – „Гласен текстилец“	Независни/ Алтернативни	Изјава
3. Алфа	1	Не	Кристина Ампева – „Гласен текстилец“	Независни/ Алтернативни	Изјава
4. Сигел	2	Да	Кристина Ампева – „Гласен текстилец“; Иван Јорданов – градоначалник на Штип	Независни/ Алтернативни; Официјални	Цитирани; Изјава
5. Сигел	3	Да	ОН; Жена 1 од Филипини; Жена 2	Официјални; Независни/ Алтернативни	Изјава; Цитирани

6. Телма	4	Не	Кристина Ампева – „Гласен текстилец“; „Сакам да кажам“ каде се читира Лазар Нанев; Основно ЈО	Независни/ Алтернативни; Официјални	Цитирани; Парафразирани
7. Телма	1	Не	Кристина Ампева – „Гласен текстилец“	Алтернативни/ Независни	Парафразирани; Изјава
8. МРТ 2	3	Да	Општина Дебар – Градоначалник; Дрита Мемети – НВО; Арбаба Пашоли – НВО МВР – податоци од СВР Тетово (интервју со претставник); Небахате Имери Зибери – НВО	Официјални; Независни/ Алтернативни	Изјави од сите извори
9. 21 – M	2	Да	косовска Полиција; Вјоса Османи – Садриу – претседателка на Република Косово; Цефри Ховерниер – амбасадор на САД во Косово; извештај на ЕУ	Официјални; Независни/ Алтернативни	Статистички податоци; Изјава
10. 21 – M	4	Да		Официјални (меѓународни)	Изјави од претседателката на Република Косово и од амбасадорот на САД во Косово

11. 21 – M	4	Да	Арита Ренчизи – активистка; Лъујета Демоли – активистка; Аделина Трчани – активистка; податоци од Истражување на Движење ФОЛЬ „speak up“	Алтернативни (межународни) активистки	Изјави од сите активистки
------------	---	----	--	---	------------------------------

Прилозите коишто ја обработуваа темата РЗН секогаш се базираа на прецизни извори, односно во ниту еден анализиран прилог немаше нејасни и непрецизни извори. Вообичаено новинар(к)ите се базираа на изјавите од 1 до 4 субјекти, кои редовно беа цитирани или им беше побарано изјава. Најчесто беа независни/алтернативни извори, но ги имаше и официјалните што ги правеше прилозите отворени за гледишта од различни страни (7 од 11). Гласот на активистките (сите жени) кои се борат против различните видови на РЗН беше присутен во сите од анализираните 11 прилози.

Покрај изворите, кога се зборува за професионалните стандарди на медиумите, важно е да се наведе и кои актер(к)и беа присутни во прилозите, како беа именувани и како беа претставени.

**Табела 12. Вид актер(к)и и нивно џрейсийавување**

ТВ	Вид актер(к)и	Актер(к)и	Претставување на актер(к)ите
1. МРТ 1	Експерт(к)и; Надлежни институции за РЗН и за РЗН во медиуми: МТСП и АВМУ	Национален демократски институт; Јована Тренчевска – министерка за труд и социјална политика; Емилија Петреска-Камењарова – АВМУ; Медиуми; Мажи; Жени:	Неутрално за сите освен за „жените“ – позитивно
2. МРТ 1	NBO	Кристина Амлева – „Гласен текстилец“; Жени работнички во приватен сектор; 69-те работнички од Кавадарци; Судот во Кавадарци	Неутрално за сите актер(к)и
3. Алфа	NBO	Кристина Амлева – „Гласен текстилец“; Текстилни работнички; 69-те работнички од Кавадарци	Неутрално за сите актер(к)и
4. Сител	NBO; локална власт – градоначалник Штип	Текстилни работнички; Кристина Амлева – “Гласен текстилец“; Иван Јорданов – градоначалник на Штип	Позитивно за текстилните работнички; Неутрално за Кристина Амлева и Иван Јорданов

<b>5. Сител</b>	релевантни меѓународни институции; граѓан(ки)и	ОН; Жена 1 од Филипини; Жена 2 од Филипини; Жени од Авганистан	Неутрално за сите актер(ки)
<b>6. Телма</b>	надлежни институции; НВО	Текстилни работнички;  Основен суд во Кавадарци; Претседател на суд – Лазар Нанев; Винко и Основно ЈО; Кристина Амлева – „Гласен текстилец“	Неутрално за сите актер(ки)
<b>7. Телма</b>	НВО	Кристина Амлева – „Гласен текстилец“;  Жени;  Текстилни работнички.	Неутрално за сите актер(ки)
<b>8. МРТ 2</b>	експерт(ки); надлежни институции	Хекуран Дука – градоначалник на Општина Дебар;  Дрита Мемеги – НВО; Арбана Пашоли – НВО;  Жени	Неутрално за соловорниците/соговорничките;  Позитивно за жените
<b>9. 21 – M</b>	експерт(ки); надлежни институции	Жени;  Небахате Имери Зибери – НВО; Претставник од СВР Тетово; Мажи	Неутрално за соловорниците/соговорничките;  Позитивно за жените
<b>10. 21 – M</b>	експерт(ки); надлежни институции	Косовска полиција; Вјоса Османи – Садриу – претседателка на Република Косово;	Неутрално за соловорниците/соговорничките;  Позитивно за жените

	Цефри Ховерниер – амбасадор на САД во Косово; ЕУ; Жени;	Силувано девојче	
11. 21 – M	експер(к)и; нацрежни институции	Арита Ренчизи – активистка; Љубјета Демоли – активистка; Аделина Трчани – активистка; Податоци од Истражување на Движење ФОЛЬ „speak up”; Надлежни институции; Жени; Момчиња/мажи.	Неутрално за соговорниците/ Соговорничките; Позитивно за жените; Надлежни институции – негативно (неказнивост)

Актер(к)ите, главните протагонист(к)и во прилозите со РЗН беа вообичаено активистки, експерт(к)и и надлежни институции. Сите беа претставени во неутрален контекст без квалификации (од новинарот/новинарката или од некој/а друг/а актер/ка) во позитивна или негативна смисла.

Во сите прилози беа споменати **жените** во контекст дека најчесто се жртви на неправда, стереотипи и разни видови на насилиство. Честопати за нив се истакнуваше позитивната димензија дека покрај тоа што се жртви, дел од нив се охрабруваат јавно да зборуваат за сите неправди.

#### IV ОПИС НА РОДОВО ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО

Во овој дел се анализираше содржината на прилогот, и пишаниот и визуелниот дел. Целта беше да се препознаат наративите што се користат кога се информира за родово засновано насилиство, како и присутната визуализација на РЗН:

- *Која е содржината на телото, со кои термини е именуван прилоѓот во телото?;*
- *Дали насилството е јасно именуван како родово засновано насилиство во телото/кајрон?;*
- *Дали описот на насилиството е соодветно прикажан?;*
- *Дали вклучено визуелно претставување е на некој начин дејградирачко за диништот на жените/жртвите?;*
- *Типови на насилиство насочени кон жената кои можат да бидат идентификувани од прилоѓот;*
- *Социолошки конекции на насилиството;*
- *Која е главната оиштешевена димензија што се трагира во прилоѓот (законски реулашиви/промоштивни кампањи или конкретен насилник)?*

**Табела 13. Начин на кој се описуваат редовото засновано насилиштво**

ТВ	Вид РЗН за кој се зборуваше во прилогот	Содржина на телоп	Со кои термини во прилогот беа описаны аспектите на РЗН
1. МРТ 1	Општо за сите видови РЗН	„Мажите доминантни во експертските ставови“	Родово засновано насилиство; Насилство врз жени
2. МРТ 1	Вид на економско насилиство	„Родова еднаквост: „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“ ЗА ПРАВАТА НА ЖЕННИТЕ“	Неправедно судење за б9 работнички од Кавадарци; Текстилните работнички не ги уживават работничките права кои им се загарантирали со закон; Работничките се отгуштани кога работодавецот ќе дознае дека се времени
3. Алфа	Вид на економско насилиство	„Жените на работното место честопати се соочуваат со стереотипи и бариери, најтешко е во текстилниот сектор“	Неправедно судење за б9 работнички од Кавадарци; Не ги уживават работничките права кои им се загарантирани со закон; Работничките се отгуштани кога работодавецот ќе дознае дека се времени

		„Гласен текстилец: текстилните работнички немаат ниту елементарни работнички права“	Наява на водителот непосредно пред прилогот (читат): „За разлика од жените кои се во политиката, жените кои работат во текстилните фабрики не можат да ги остварат ниту основните права“; Парола на протестот на жените „Се бориме за леб, но се бориме и за ружки“
4. Сител	Економско насилиство	„ОН: Жените во Авганистан се најрепресирани во светот“	Генерална најава на почетокот на вестите (читат): „ОН ги ставија жените од Авганистан на врвот на листата – под властта на талибанците живеат без права
5. Сител	Општот за сите видови РЗН		Гласен текстилец (читат): „Одлуката на кавадаречкиот суд за текстуелните работнички е нехумана“;
6. Телма	Економско насилиство	„Гласен текстилец: одлуката на Кавадаречкиот Суд за текстилните работнички е нехумана“	Претседателот на Судот беше парофразиран од водителката дека работничките биле изманипулирани бидејќи нивната адвокатка тужела по друг основ, а не по основ на неисплатени плати;

			Kристина Ампева: „Кога се работи за работнички, судот не може да пресуди“; „факт е дека им се должат плати“
7. Тема	Економско насилиство	„Текстилните работнички во земјава имаат право на земјава, а текстилните работнички во земјава имаат право на земјава.“	Прекршување на работничките права на жените кои работат во текстилната индустрија;
8. МРТ 2	Семејно насилиство; Психолошко насилиство; Говор на омраза	„Трибина во Дебар ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕННИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО“	Говор на омраза; Психолошко насилиство; Наметнување на комплексот на пониска вредност врз жените

9. 21 – M	<b>Насилство врз жени; Насилство врз мажи</b>	"Насилство врз 157 жени и 37 мажи во Тетово"	Повод 8 Март - лице од МВР (СБР Тетово) даде податоци и кажа дека: „Вреди да се помене дека сега веќе не е табу и мажите да пријават насилиство“
10. 21 – M	Убиства на жени; да се направи многу повеќе отколку само промени во легислативата	Нема гелол	Соодветни промени во легислативата, но без имплементација; Убиствата се повеќе од аларм за институциите; Институциите не ги третираат серизно случаите на насилиство и убиства на жени; Нема отчет од институциите за нестручното работење; Случаите со убиства на жени најчесто се враќаат на повторно судење од повисоките судски истанци.
11. 21 – M	Убиства на жени	"Косово – пораст на бројот на случаи со насилиство врз жени во 2022 година“	Убиство на жени; Зголемено семејно насилиство; Благи казни за насилиниците

\* Кога се работеше за пренесени цитати, речениците се во наводници, а кога се работеше за пафразирање – текстот не е во наводници

Во анализираниот период најчести типови на насилиство за кои се зборуваше во прилозите беа: видови на економско насилиство, фемицидот, семејното насилиство и психолошкото насилиство.

Во прилозите најчесто не се споменуваше терминот „родово засновано насилиство“, освен во прилогот на МРТ 1. Во останатите прилози, родово заснованото насилиство се опишуваше со термините: „семејно насилиство“, „убиство на жени“, „говор на омраза кон жени“, „стереотипи кон жени“, „се кршат работничките права на жените во текстилната индустрија“, „неправедно осудени текстилни работнички“ и „жените се репресирани“.

Во ниту еден телоп не беше споменат терминот „родово засновано насилиство“, па ниту во прилогот на МРТ 1, каде јасно се употребуваше овој поим.

Опсегот на насилиството во секој прилог беше соодветно прикажан, во смисла дека ниту се потценуваше сериозноста на појавата, ниту се предимензионираше истата. Се цитираа статистички податоци за бројот на жртвите на насилиство, јасно се прикажуваа резултати од истражувања, со изјави за појавата беа присутни и официјални лица, како и активистки за човекови права кои јасно зборуваа за проблемот.

Во табелата што следи се прикажани резултатите од анализата на прикажаниот социополитички контекст во кој медиумите ги врамуваа информациите за РЗН. Медиумите свесно или несвесно, некогаш многу експлицитно, а некогаш имплицитно го пренесуваат контекстот во кој се случуваат родово заснованите насилиства. За секој прилог посебно е опишана таа социополитичка рамка која ја дефинираа медиумите со одреден наратив, како и за тоа за која општествена димензија од појавата РЗН се зборуваше во прилогот.

**Табела 14. Социолингвички контекст и обшишесквена димензија на РЗН**

ТВ прилогот	Социополитички контекст за РЗН во прилогот	Обработена општествена димензија на РЗН
1. МРТ 1	Средина во која „сè уште најчесто се слуша гласот на мажот во медиумите за оиштештвено – важни теми (юлишнички), а за насилието во медиумите најчесто зборуваат жени“	Истражувачки резултати од анализа на медиумите
2. МРТ 1	„Родова нееднаквост во јуришниот сектор во Република Македонија“; „Неправедно судење на жените на шкемшилнаша индуцираја“	Закон за работни односи – кршење на закони
3. Алфа	„Родова нееднаквост во јуришниот сектор во Република Македонија“	Закон за работни односи – кршење на закони
4. Сител	„Задрзени работнички права во јуришниот сектор во државата“	Организирани акции за заштита и превенција
5. Сител	Во генералната најава беше наведено дека ОН ги стави жените од Авганистан на врвот на	Состојбите со репресираноста на жените во светот

	листата, под власта на Талибанците живеат без права	
6. Телма	Општествен контекст во кој постои насилиство во однос на работнички права	Закон за работни односи - кршење на закони
7. Телма	Општество во кое постои прекршување на работнички права	Закон за работни односи - кршење на закони
8. MPT 2	Психичкото насилиство врз жените; говорот на омраза кон жените во политиката и влијанието на бројот на жени лидерки во политиката; наметнување на комплексот на помала вредност	Организирани акции за заштита и превенција по повод 8 март; родова рамноправност; трансформација на начинот на живеење; зајакнување на жените на локално ниво
9. 21 – M	Насилиство врз жените; Семејно насилиство; Нагласок дека покрај насилиството врз жените има амбиент во кој и мажите пријавуваат насилиство од жените	8 Март
10. 21 – M	Општествен контекст каде постои насилиство врз жените и општествен контекст во кој е потребно да се формира посебна полисиска единица со надлежност за сексуалното насилиство врз жените	Анализа на состојбите во Косово; подигнување на свеста за жените да пријавват насилиство
11. 21 – M	Направени се соодветни законски измени;	Организирани акции за заштита и превенција кои алармираат дека

	<p>Убийствата на жените и силувањата да се третираат како национална закана;</p> <p>Насилството не е третирано како што би требало; нема отчетност и нема соодветни реакции од надлежни институции;</p> <p>недостасуват сериозни акции; насилството стана начин на дисциплинирање на жените</p>	<p>неказнивоста односно малите казни се главен проблем за зголеменото насилство врз жените; повик до институциите да реагираат соодветно и да не се дозволи да се изрекуваат минимални казни за насилиниците односно судски одлуки да не се врakaат на повторно судење по неколку пати кога се работи за семејно насилство</p>
--	---	--

Социополитичкиот контекст на општеството во кое се случуваат родово заснованите насилиства, или поконкретно, актуелните општествени случајувања во чии рамки се случува РЗН медиумите ги опишуваа на следниот начин:

- Психичкото насилиство врз жените е редовна појава;
- Постои говор на омраза кон жените во политиката и мало влијание на бројот на жени лидерки во политиката;
- На жените им се наметнува комплексот на помала вредност;
- Живееме во средина во која сè уште најчесто се слуша гласот на мажот во медиумите за општествено важни теми (политички), а за насилиството во медиумите најчесто зборуваат жени;
- Судови кои неправедно судат;
- Постои огромна родова нееднаквост во приватниот сектор;
- Загрозени се работнички права;
- Се кршат работнички права;
- Загрозени се правата на текстилните работнички со децении;
- Надлежните институции несоодветно постапуваат кон насилиството;
- Нема отчетност од надлежните институции;
- Недостасуваат сериозни акции за стопирање на РЗН;
- Насилството стана начин на дисциплинирање на жените.

Општествените димензии кои најчесто се опфаќаа со прилозите посветени на РЗН во анализираниот период беа акциите во контекст на Меѓународниот ден на жената (8 Март), како и легислативата која се однесува на Законот за работни односи и несоодветното постапување на надлежните институции.

## **Дел 2. ТЕЛЕВИЗИСКИ ЕМИСИИ**

---

### **Анализа на емисии/дел од емисии во кои се зборуваше за родово засновано насиљство**

Освен што се следеа прилози во кои се обработуваше РЗН во информативните изданија (главните вести), се следеа и емисиите од информативен карактер (или делови од истите) во кои се обработуваше темата РЗН.

Емисии во кои беше забележано дека се зборуваше/обработуваше темата РЗН се:

- „Македонија наутро“ и „Приказна“ на МРТ 1
- „Ја сакам Македонија“ на ТВ Сител
- „Мотив“ на МРТ 2

Анализата во овој дел ќе биде прикажана по емисија, како студии на случај, следејќи ги индикаторите од образецот за мониторинг.

Првично следи збирен опис на емисиите според пол на водителите и според пол на сговорниците/изворите на информации.

Како што може да се констатира, во четирите анализирани емисии имаше 3 водителки и еден водител, а како сговорници/чки, односно извори на информации се појавија 9 жени и 1 маж.

**Табела 15. Пrikaz на анализираниите емисии според юол на водуштелот/водушелкаш и според юол на изворот на информации**

ТВ	Емисија	Водител(к)и според пол		Соговорници/чки		
		Водители	Водитечки	Мажи	Жени	Други*
MPT 1	Приказна	0	1	0	5	0
MPT 1	„Македонија наутро“	0	1	1	1	1
Сител	Ја сакам Македонија	1	0	0	1	0
MPT 2	Мотив	0	1	0	2	0
Вк.	4	1	3	1	9	1

\* Под Друго се подразбираат колективни извори на информации (организации во чиј фокус е работата со семејното насилиство).

## I ЕМИСИЈА „ПРИКАЗНА“

### Општи аспекти

---

Емисијата „Приказна“ се еmitуваше на 09.01.2023 година во 21:50 часот на МРТ 1, со времетраење од 36 минути. Авторката, воедно беше и водителка. Околу третина од времето на емисијата, или точно 11 минути и 52 секунди се зборуваше конкретно за родово заснованото насиљство, како семејното насиљство, говорот на омраза кон жените, стереотипите за женската улога во општеството, економска зависност и немоќ на жените и традиционална поделба на улогите во Македонија.

Овој дел од емисијата ПРИКАЗНА посветен на родово заснованото насиљство понатаму ќе биде накратко именуван како „анализиран дел“.

Елементи вклучени во анализираниот дел:

- интервју,
- анимација,
- разговор во студио и
- (претходно подготвен) новинарски прилог.

Области на теми што беа застапени во емисијата покрај родово заснованото насиљство: политика, култура (културни норми, стереотипи) и традиција.

Општите карактеристики на прилогот се следниве:

- **Времетраењето** на делот што содржеше теми за родово заснованото насиљство беше 11 минути и 52 секунди (21:54:58 – 22:06:50), а временскиот простор посветен за најава за анализираниот дел беше 40 секунди.
- Во однос на „околината“ – анализираниот дел беше втор од вкупно пет дела што ги содржеше емисијата и беше сместен помеѓу дел (што претходеше) што зборуваше за девојка од Македонија вклучена во

аналогна мисија на Марс, спонзорирана од НАСА (таа беше претставена како млада успешна девојка која успеала со многу труд и подготвка да биде дел од едно вакво научно истражување) и помеѓу дел (што следеше) во кој се зборуваше за хуманитарна организација која дава хуманитарна помош на социјалните и загрозените во 2022 година. Темите на прилозите што претходеа и што следеа навистина **не беа директно поврзани** со темата за РЗН, но се теми кои се многу значајни, како што се **успешни жени и хуманост** во однесувањето, што зборува за концепцијата на емисијата и нејзината стратегија каде, колку и како да заборува за РЗН.

- **Најавата** на водителката во целост соодветствуваше со содржината на анализираниот дел од емисијата.
- Во **визуализацијата** на овој анализиран дел се појавија неколку различни содржини: се прикажуваа визуелни содржини што претставуваат разни сегменти на современото живеење како млади девојки на работно место и пред компјутер, млади (и мажи и жени) вработени во големи корпорации, родители како шетаат дете во природа, млад човек со актовка во голема бизнис зграда, маж во улога на техничар во соба со многу технички уреди, жена како одгледува цвеќе, маж кој растовара пакети и жена која зборува на телефон на работното место. Целта на визуализацијата беше да се доловат улогите на мажите и жените во различни контексти.
- Јасно беше определено дека темата е родова еднаквост и како да се бориме против стереотипите и родово заснованото насилиство. Синтагмата „родово засновано насилиство“ беше спомената неколку пати. Споменувањето не беше со намера појмовно да се дефинира, туку да се прикажат различните облици на родово засновано насилиство, како и тоа што доведува до него.

## Професионални аспекти

---

Селектираниот дел соодветствуваше на сите професионални стандарди кога во фокусот ни се изворите и начинот на прикажување на актер(к)ите/субјектите.

## Извори на информации

---

**Во однос на изворите**, во анализираниот дел беа споменати 5 извори – официјални, и сите беа вклучени со изјави. Прилогот содржеше извори од повеќе страни.

**Табела 16.** Начин на претставување на изворите (по редослед на јавување во емисијата)

Извори	Како е претставена во медиумот?	Вид извор	Жанр
Елизабета Ѓоргиевска	Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска	Независен/ алтернативен	Изјава
Емилија Петреска-Камењарова	М-р Емилија Петреска-Камењарова – помошничка- раководителка во АВМУ	Официјални	Изјава
Уранија Пировска	Уранија Пировска – извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права	Независен/ алтернативен	Изјава
Васка Мојсовска	Васка Мојсовска – претседателка на Националната федерација на фармери	Независен/ алтернативен	Изјава
Славјанка Петровска	Славјанка Петровска – министерка за одбрана	Официјални	Изјава

Во улога на извори, во анализираниот дел се најдоа 5 жени. Водителката во ниту еден момент не ги најави кои се, во која улога доаѓаат и од која улога зборуваат. На телопот на неколку секунди се покажуваше нивното име, институцијата од која доаѓаат и позицијата, освен за соговорничката Елизабета Ѓоргиевска, за која беше напишана само титулата пред името и презимето.

**Табела 17.** Актерки кои зборуваа и исчовремено претставуваа извори на информации

Актерки кои зборуваа во емисијата	Зборуваа во улога на:	За кој вид на насиљство заборуваа?
Васка Мојсовска	Претседателка на граѓанско здружение	Економско насиљство
Елизабета Ѓоргиевска	Докторка	Семејно насиљство
Емилија Петреска-Камењарова	Помошничка-раководителка во АВМУ; Експертка	Пренесување на стереотипи преку медиуми
Уранија Пировска	Извршна директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права; експертка	Говор на омраза
Славјанка Петровска	Носителка на висока државна функција и жртва на вербално насиљство	Насилство на социјалните мрежи, лични навреди, психичко и физичко насиљство

### **АКТЕР(К)И – СУБЈЕКТИ во прилозите**

**Во анализираниот дел имаше вкупно 9 актер(к)и:** 5 актерки кои зборуваа, а 4 актери за кои се зборуваше (без споменати од соговорниците/соговорничките).

**Табела 18. Актер(ки) и за кои се зборуваше во јршотој**

Актер(ки) за кои се зборуваше	Koj зборуваше за нив?	Што се зборуваше за нив?
Жени кои живеат во рурални средини	Васка Мојсовска	„Само 5% од жените во руралните средини се сојсашвеници на земјиштето и со ова се намалува можността на жените да аплицираат за заеми без средства на нивно име“.
Медиуми	Емилија Петреска - Каменчарова	„Има неколку същеројиши кои се слушат во медиумите но два се најзаслани. Едниот е юредиштавување на жените преку нивната шрафдиционална улога на мајка, домакинка, онаа која се присжи јуридично за домот... Другата ситуација е при инциденти кога се јадеши јадеши усешни жени, па редовно им се јадеши јадеши јадеши: Како то усодласување вашиот јадеши и деловен живот?“.
Жени	Сите говорничи	Уранија Пировска: „Која се зборува за жените јавноста си дава за право да коменира за нејзиниот излег, возраст, ауифши, што не е случај со мажите.“. Васка Мојсовска: „Жените се економски немокни, ја и да иматат некоја идеја да започнат некоја

	<p>работа што бизнис јаа не е кредитабилна со самошто тоа што нема ими на нејзино име“.</p> <p><b>Елизабета Ѓорѓиевска:</b> „Една од причините зошто жените не се решаваат да јо напуштаат семејството во кое се жришви на насилство е имената економска зависност.“</p> <p><b>Славјанка Петровска,</b> на прашањето дали жените во јавната сфера и денес во 21 век и во 2022 година се изложени на сексизам, мизогинија и дискриминација одговори: „Да, за жал.“</p>
Јавен обвинител	<p>Уранија Пировска</p> <p>„Ние имаме поднесено дузина кривични претјави прег Јавниот обвинител, но иштуу за една од нив Јавниот обвинител не консистираше дека њосити поштедба га се покрене и ѕостапка и санкционира“.</p>

## **Како се третираше темата за РЗН**

---

### **Социополитички контекст на насилиството во РСМ**

Социополитичкиот контекст на насилиството во анализираниот дел од емисијата беше истакнат речиси од сите соговорнички. Имено, сите соговорнички истакнуваа по некој важен аспект од социополитичкиот контекст во нашата земја.

- Министерката Славјанка Петровска го истакна моментот дека и во 21 век сè уште постои **сексизам, мизогинија, дискриминација** во нашата земја, а доказ за тоа се личните навреди упатени кон неа. Таа зборуваше за јавното насилиство врз политичарките, носителките на важни позиции, лидерките во земјата, но и дека постои солидарно однесување на жените.
- Уранија Пировска укажа дека постои **несанкционирање на говорот на омраза** кај нас што може да доведе до заклучок дека тој се толерира и да ги охрабри понатаму сторителите да продолжат со тој говор на омраза.
- Емилија П. Камењарова истакна дека во **медиумите постојано се подржуваат стереотипи** кои ја зацврстуваат традиционалната поделба на улогите на жените и мажите.
- Елизабета Ѓорѓиевска истакна дека **заради економската зависност жените во многу мал број го напуштаат семејството во кое трпат насилиство.**
- Васка Мајсовска истакна дека во нашата држава сè уште постојат **традиционнни сфаќања** дека **имотот се дели само помеѓу машките деца**, што ја прави жената економски немоќна.

## **Содржина на конкретната сторија**

---

Министерката Славјанка Петровска директно одговараше на прашања во врска со тоа како ги доживеала вербалните напади кон неа, така што тие напади што се случувале, пред сè, на социјалните мрежи се гледаа како „конкретна сторија“ во оваа анализа. Во овој контекст, би можело да се сумира дека немаше опис на жртвата затоа што жртвата зборуваше за себеси и таа воопшто не се прикажуваше како слаба и незаштитена, туку, напротив, како јака личност – дека со дигнитет ги издржала вербалните напади на социјалните мрежи.

Славјанка Петровска: „*Не ми беше сеедно со шие напади што ми случуваа... Нападите ми беа изненадување зошто која се нафаќав на оваа функција очекуваа да дискутираме за политики, за начинот на кој раководам со Министерството, политикиште кои ѝ водат и процесите што се одвиваат, а не за нешто што јас ѝ сметам за споредно*“.

Немаше опис на сторителот/сторителите, ниту беше ставен акцент на тој дел, со оглед на тоа дека имало многумина кои на социјалните мрежи брутално ја нападнале министерката за нејзиниот физички изглед и за начинот на облекување.

Славјанка Петровска: „...Во јолем дел штоа беа лични напади врз основа на мојот изглед, начин на облекување и шие имаа една единствена цел, да ме деморализираат да продолжам по патот по кој сум почнала да одам“.

Случајот го опишуваше самата жртва на насилиство, а тоа го правеше како нешто што треба да се санкционира и на коешто треба храбро да се спротивставиме, како предупредување за сè што може да се случи во иднина.

Славјанка Петровска: „*Како што гледаше јас и после 8 месеци од почетокот на шие напади, јас сум сè уште на искашта позиција и не се колебам зошто сум шука и немам*

*намера... Мора да се спротивставиме на таквиот напади. Не смее да има простор за такво нешто“.*

## **Комуникациски алатки**

---

Во однос на конкретните комуникациски алатки со кои се служеа и водителката и соговорничките за да зборуваат за родово заснованото насилиство би се рекло дека се користеше соодветен експертски речник, поточно соодветни зборови со коишто се опишуваа појавите, одредените аспекти на РЗН и/или последиците поврзани со родово заснованото насилиство.

Неколку примери:

- Славјанка Петреска: „*Јас бев предмет на лични навреди, не на критики. Критикиште се добронамерни, а навредиште имаш за цел да не замолчаиш и одвраќаш од тајот кој одиме*“ – во нејзиниот говор се правеше дистинкција на критика (која може да има позитивно влијание) од лична навреда.
- Васка Мојсовска: „*Која женитие не се сопственици на земјиште што не можаш да ји осигуриш своите идеи за работа и бизнис*“ – таа јасно укажа на дел од причините за неостварување на желбите и сопствената на жените.
- Водителка: „*Економската независност е клучна за женитие и затоа мора да биде дел од политикиште за спречување на насилиство врз женитие и деца*“ – во овој дел јасно се истакна потребата од институционални решенија и потребата од креирањето соодветни политики доколку сакаме да се спротивставиме на РЗН.
- Уранија Пировска: „*Неказнивоста на говорот на омраза ѝ охрабрува сфортизелиште да јо употребуваат тој говор*“ – во нејзиниот говор јасно се истакнаа причините за говорот на омраза.

- Емилија П. Камењарова: „*Која за юразници се пренесува юразнична атмосфера во домот секојаш се зборува како домаќинкаш се подготвува за юразникот“ – преку јасен и едноставен пример се дефинираат стереотипите пренесени преку медиумите и нивната моќ да влијаат на размислувањата и ставовите на граѓаните.*

## **Психолошки аспекти на наративите**

---

Од психолошки аспект, имаше неколку емотивно оптоварени зборови или фрази споменати и акцентирани во анализираниот дел од емисијата:

- *родово засновано насилиство;*
- *говор на омраза;*
- *стереотипи;*
- *дискриминација;*
- *женашта во подредена положба;*
- *економска немоќ на жените;*
- *да се сртотивствавиме;*
- *да бидеме љасни во осудата и обединети во сртотивствавувањето на РЗН;*
- *да ги отфрлиме сите нејативни појави;*
- *жените се обединија и беа љасни во осудата;*
- *издржав;*
- *жртви.*

Чувства што можат да бидат предизвикани беа гнев, бес, страв, но и состојби на иницијативност, храброст, воодушевување, почит, инспирација.

## **Генерален впечаток:**

Врз основа на анализата на селектираниот дел од емисијата ПРИКАЗНА, може да се каже дека родово заснованото насилиство беше во целост соодветно прикажано и од експертски аспект (на темата зборуваа неколку експертки од различни области како човекови права, медиуми, граѓански активизам), но и од жена која доживеала вербални напади на социјалните мрежи, а воедно е и носителка на висока државна функција – министерка, притоа со почитување на сите новинарски стандарди, со употреба на родово сензитивен речник и приказ на сите релевантни аспекти на појавата. И, што е особено важно, оваа емисија, поточно делот од неа посветен на РЗН не ја прикажуваше само темата РЗН колку да ги истакне важните аспекти и при тоа да ги остави гледачите со негативни емоции, туку, преку информирање за разните начини на спротивставување и проактивност – даде поттик да се реагира и гласно да се зборува за тоа.

## **ПЕМИСИЈА „МАКЕДОНИЈА НАУТРО“**

### **Општи аспекти**

---

Емисијата „Македонија наутро“ се еmitуваше на 07.02.2023 година во 06 часот и 45 минути на МРТ 1, со времетраење од 3 часа и 45 минути. Делот од оваа претпладневна информативна емисија во којшто се зборуваше за РЗН започна во 07:49:13, а заврши во 08:01:50, со вкупно времетраење од 12 минути и 37 секунди. На овој дел временски отпаднаа 17% од целата претпладневна емисија.

Во оваа емисија, во анализираниот период имаше вообичаено еден водител и една водителка кои наизменично ја водааа емисијата, но делот што беше предмет на анализа го водеше водителката. Од неа беше најавено дека ќе стане збор за отворање на прашања „кои се од витално значење за социјално ранливиште каишери и жртвиште на родово

*засновано насиљство, кои се новише социјални мерки и каква помош нуди системот“.*

Елементи вклучени во анализираниот дел:

- анимација и
- разговор во студио.

Аспектите за кои детално се зборуваше во анализираниот дел од емисијата се:

- надлежностите на МТСП, но и на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Скопје;
- работата на стручните тимови во шелтер-центрите;
- приоритетите за 2023 година во однос на семејното насиљство;
- „патот“ од пријава до спроведување мерки;
- односот и меѓусебната соработка на надлежните институции во однос на постапување по пријави за семејно насиљство.

Во однос на општите карактеристики на прилогот, би можело да се каже и дека:

Анализирајќи ја „**околината**“, овој анализиран дел беше сместен помеѓу дел (што претходеше) што зборуваше за развивање на туризмот во Хонконг и дел (што следеше) кој вкупност е вториот информативниот блок во емисијата и вообичаено се еmitува во 08 часот.

**Најавата** на водителката во разговорот беше кратка и во целост соодветствуваше на содржината на анализираниот дел од емисијата.

**Визуализацијата** на овој анализиран дел се појавија неколку различни содржини/целини:

- снимка од плоштадот на Скопје и луѓе како одат и возат велосипеди;
- 3 вида снимки кои беа драматизација на родово заснованото насиљство и кои се повторија по три пати. Првата започнуваше со маж (физички покрупен во однос на жената) кој со купено пиво во кеса влегува дома

и започнува да и се заканува на една жена, ја бутка по скалите, ја брка од станот, излегува во ходникот на зградата каде жената седи во ходникот, вади каиш и ја тепа. Жената не успева да се одбрани. Потоа тој си оди, а жената останува уплакана на подот. Втората беше сцена во кујна во која маж (физички покрупен во однос на жената) ѝ вика на жена и почнува да ја дави, ја бутка и остава на подот. Во тој момент доаѓа дете (околу 6-7 години) кое пробува да ја заштити жената, но и тоа е бутнато долу. Сцената завршува како жената и детето седат на подот во кујната. Третата снимка беше снимка од театрска претстава во која на сцената прво се наоѓаат еден маж кој стои исправен и на неколку чекори пред него жена седната долу. Околу нив е темно. После неколку секунди почнуваат да се палат шкорчиња од луѓе кои стојат во темнината и полека се осветлува просторот, а жената се исправува и доаѓа исправено до мажот.

Целата визуализација беше секогаш на половина од екранот додека течеше разговорот во студиото.

На телопот прво стоеше текстот: „Нови социјални мерки за поддршка на граѓаните“ (1 минута и 30 секунди) а потоа се смени и остана телопот со текст: „Помош и поддршка на жртвите на родово-базирано насиљство“.

## Професионални аспекти

---

Оценката дали селектираниот дел соодветствуваше на сите професионални стандарди има задршка кога во фокусот ни се изворите на информации и начинот на прикажување на актерите/субјектите, бидејќи водителката не прецизираше од кои извештаи први податоци, кои организации ги изработиле и кои се конкретните бројки од кои произлегува констатацијата дека „бројот на пријави за семејно насиљство се намалува“.

## Извори на информации

**Табела 19.** Начин на претставување на изворите

Извори	Како беше претставен во медиумот?	Вид на извор	Начин на претставување
Лиридон Бафтији	Директор на Меѓуопштински центар за социјални работи – Скопје	Прецизен/ Официјален	Разговор со него во студиото
Јованка Тренчевска	Министерка за труд и социјална политика	Прецизен/ Официјален	Парафразирана од водителката
Анализи	Извештаи од организации во чиј фокус е работата со семејно насиљство	Нејасен/ Алтернативен	Водителката кажуваше некои податоци што ги има во извештаите <sup>9</sup>

**Во однос на изворите,** во анализираниот дел беа присутни 3 извори. Прилогот претендираше да содржи извори од повеќе страни, но страните не беа сразмерни.

<sup>9</sup> Водителката напомена дека во „извештаите на неколку организации во чиј фокус е работата со семејното насиљство“, е наведено дека бројот на пријави за семејно насиљство се намалува, но воопшто не прецизираше за каков извештај станува збор, кои се тие организации и кои се конкретните бројки.

**Табела 20.** Актер(ки) кои зборуваа во емисијата

Актер(к)и кои зборуваа во емисијата или беа цитирани/парапразирани од страна на новинарката	За што зборуваа?
Лиридон Бафтиji	Бафтиji како директор на МЦСР зборуваше за надлежностите на Центарот и за мерките кои се во нивна надлежност
Јованка Тренчевска – министерка за труд и социјална политика	Водителка ја парапразираше министерката за тоа дека бројот на пријави за семејно насиљство за 2022 година се намалил

**АКТЕР(К)И – СУБЈЕКТИ во прилогот**

**Во анализираниот дел имаше вкупно 12 актер(к)и.**

**Табела 21. Актер(ку)и за кои се зборување**

Актер(ку)и за кои се зборување во емисијата	Кој зборуваше за нив?	Што се зборуваше за нив?
Мтеп	Лириdon Бафтији	„МТСП е многу активна во овој период на криза и креира мерки...“
Жртви на семејно насилиство	Лириdon Бафтији; Водителка	Бафтији зборуваше за запштитата што се презема за жртвите на семејно насилиство. Водителката информираше дека недоволната запштитата на жртвите е најчеста причина за непријавување на РЗН: „Дисклібулна е вербала на жртвите во јравосудството“.
Судство	Лириdon Бафтији	Водителката праша дали МЦСР соработува со судство, а Бафтији одговори дека имаат соработка: „Ние му ѝ предлажаме мерки на судсивошто, а шие се шие кои изречуваат мерки, и ние јонашаму немаме надлежности“.
Насилник /насилици	Водителка	„Според жртвите кај нас ѝ ололеми права имаат насилициите... мора да се заштитат жртвите од насилициите“.
МЦСР – Скопје	Лириdon Бафтији	Бафтији ги дефинираше надлежностите на МЦСР при пријава од жртва на насилиство.
Работодавачи	Лириdon Бафтији	Бафтији зборуваше дека МЦСР има соработка и со работодавачите на жртвите. Тој изјави дека: „Работодавачите мора да имаат сенс и да вработуваат жртви на семејно насилиство“.

<b>Стручни тимови кои работат со жртвите на семејно насилиство</b>	Лиридон Бафтији	„Секојаш е јошребна и добредојдена доболништвена обука. Но, спручните ѕимови се обучени добро“.
<b>Раководители на стручни тимови</b>	Лиридон Бафтији; Водителка	Водителката наведуваше податоци од известните дека раководителите често се менуваат, немаат сензибилитет и стручност за работа со жртви на насилиство. Бафтији ведеше дека раководителите од како е тој раководител не се менуваат и дека се струтни.
<b>Жени</b>	Лиридон Бафтији; Водителка	И Бафтији и водителката во текот на целиот прилог многу пати ги спомнуваа жените во контекст дека тие најчесто се жртви на родово засновано насилиство, но и дека треба да се охрабруваат да го пријавуваат.
<b>Мажи</b>	Лиридон Бафтији; Водителка	Водителка: „...Во последниот период се забележуваа дека и одреден број на мажи претставуваат семејно насилиство...“ Бафтији: „Точно дека и мажите претставуваат насилиство во посоката време, но бројката на мажи и жени и деца е неспоредлива“.
<b>Деца</b>	Лиридон Бафтији	„Децата често се жртви на семејно насиливо. Се комуницира со имените училишта, со цирекционите и се прави сè што се може да осигуриат во образованост процес“.

## **Како се третираше темата за РЗН**

---

### **Социополитички контекст на насилиството во РС Македонија**

Беше презентирана различна слика на социополитичкиот контекст на насилиството во РС Македонија. Имено, во анализираниот дел од емисијата водителката изнесе информации од извештаите на организациите дека постои:

- недоверба во надлежните институции и правосудството – според извештаите од организациите чиј фокус е семејното насилиство;
- недоволна заштита на жртвите, што, пак, е главна причина за непријавување;
- нестручност и неподготвеност и несоодветно работење на стручните тимови: раководителите често се менуваат, применуваат различни и невоедначени практики, донесуваат нејасни одлуки.

Директорот на МЦСР пак информираше дека:

- МТСП е многу активно и пропишува разновиден сет на мерки;
- МЦСР има предвидено многу мерки на повеќе нивоа и со повеќе субјекти, пред сè со жртвите, но и со нивните работодавачи, директорите на училиштата каде што учат децата;
- Кампањите за пријавување на семејното насилиство во 2022 вродиле со плод, па затоа и во 2023 кампањата останува приоритет на МЦСР.

## **Комуникациски алатки**

---

Во однос на конкретните комуникациски алатки со кои се служеа и водителката и соворникот за да зборуваат за родово заснованото насилиство би се рекло дека се користеа соодветни зборови со коишто се описуваа појавите и одредените аспекти на РЗН.

Но, иако се користеа соодветни зборови, сепак тонот стана премногу „млак“, без желба да се убеди слушателот, без соодветни аргументи против некои анализи и извештаи. Од друга страна, ниту водителката не изнесе јасни и прецизни извори на информации кои би ги поткрепиле аргументирано критиките и забелешките што одат до МТСП и МЦРС.

### **Психолошки аспекти на нарачништве**

---

Од психолошки аспект, во анализираниот дел од емисијата беа споменати и акцентирани следниве емотивно оптоварени зборови или фрази:

- *родово засновано насилиштво;*
- *насилици;*
- *жртви на семејно насилиштво;*
- *жените и деца се најчесто жртви на семејно насилиштво;*
- *ресоцијализација;*
- *насилиштве имаат човеке права од жртвиште;*
- *за насилиштво мора да се зборува.*

Чувства што можеа да бидат предизвикани беа страв, бес, гнев, како и состојби на недоверба и сомнеж во институциите.

### **Генерален впечаток:**

Врз основа на анализата на селектираниот дел од емисијата „Македонија наутро“, може да се каже дека беше реализирано интервју со претставник на релевантна институција со што се направи обид да се објаснат надлежностите, мерките и заштитата што ја предвидува МТСП и презема МЦРС – Скопје во однос на жртвите на родово засновано насилиство.

## **III УТРИНСКА ЕМИСИЈА: ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА**

### **Општи аспекти**

---

Во рамки на утринската програма „Ја сакам Македонија“ на ТВ Сител еmitувана на 01.02.2023, во 8 часот и 13 минути беше реализиран разговор со проф д-р Светлана Николовска, криминалистка од Факултетот за безбедност во Скопје. Разговорот во студиото траеше од 8:13 до 8:40 (23 минути). Утринската програма „Ја сакам Македонија“ почнува во 6 часот и 45 минути, а завршува во 10:00 часот (емисијата трае 3 часа и 15 минути). Разговорот во студиото со соговорничката изнесуваше 11.8% од вкупниот простор на утринската програма.

Разговорот со професорката го водеше новинар.

Во текот на целиот разговор се зборуваше за семејното насилиство и родово засновано насилиство, но и ошто за феноменот на насилиство. Беа опфатени: причините, последиците, какрактеристиките на личноста на сторителите и жртвите, начините на спроведување со насилиството и каде и како лицата кои се изложени на истото можат да пријават и да добијат помош. Се дискутираше и за ситуации кога и полицајци се јавуваат како насилници при семејно и родово насилиство.

Во целост разговорот на студиото беше базиран на интервју со професорката, други елементи не беа вклучени во прилогот.

Аспектите за кои детално се зборуваше во анализираниот дел од емисијата беа формулирани и проследени со приложените телопи:

1. Телоп: „Која е причината за зголемениот број на семејни убиства“;
2. Телоп: „Насилствата преминуваат во убиство поради стравот од пријавување“;
3. Телоп: „Годишно во Македонија има околу 1000-1200 жртви на семејно насиљство“.

Во емисијата, покрај родово заснованото насиљство, беа застапени и следниве области и теми: во разговорот беа дискутирани аспектите на улогата на семејството, семејните проблеми, семејните структури. Професорката споделуваше искуства кога била во ситуација да вештачи случаи на семејно насиљство. Ги објаснуваше факторите кои делуваат на појавата на семејното насиљство, дискутираше за ефикасноста на казнените мерки и колку затворите се институции каде се спроведува ресоцијализација. Кои се карактеристики на сторителот, а кои на жртвата. Како во воспитно-образовниот процес да се дејствува за да се превенира секаков вид на насиљство.

Во однос на општите карактеристики на прилогот, би можело да се каже и дека:

- Во однос на **околината**: пред да започне разговорот во студиото беа еmitувани вести (кои вообичаено се еmitуваат во 8:00 часот), а по завршувањето на вестите следеше најава за прилог кој ќе следи во емисијата и претставуваше репортажа за човек кој одлучил да живее сам во природа. Во 8:42, односно по разговорот во студиото, следеше прилог чија тема беа поштенските услуги.

- Прилогот беше најавен во генералната најава на утринската емисија во 6 часот и 55 минути во која беше најавено дека во рамки на емисијата ќе биде реализиран разговор со професорка, а дека ќе се разговара на темата „семејно и родово насилиштво“.

Новинарот, како вовед во разговорот со гостинката во емисијата, го посочи следното: „*Ќе дискутираме за една мноштва важна и сензитивна тема околку семејното насилиштво и родовошто насилиштво кои последниото години бележаат пораст, а посебно неколку случаи кои ни се случија изминатиот месец*“.

Во текот на разговорот новинарот прочита неколку наслови објавени во медиуми (не беа наведени медиумите): „Млад скојданец јо убил својот шапако“, „Роднина ја убил за ѕари 83-годишната сиромичанка“. Новинарот посочи дека семејното и родовото насилиство „...јо џолнеа билженот на MBP“.

## Визуализација

---

Разговорот беше снимен во студио, во тек на разговорот во еден агол од екранот се еmitуваа снимки од полициски возила, полицајци, снимки од место каде се случило насилиство и вештаци кои вршат увид на лице место на настанот.

## Професионални аспекти

---

Како извор на информации се појавуваше само проф. д-р Светлана Николовска. На еден од телопите се појави бројот на жртви од семејно насилиство.

Како актер(к)и не се наведуваа поединечни личности. Дискусијата се однесуваше на генерализирани констатации за семејното и родовото насилиство. При разговорот воопштено се

говореше за факторите кои предизвикуваат насилиство, а особено семејно и родово насилиство.

## Комуникациски алатки

---

Во однос на конкретните комуникациски алатки со кои се служеа и водителот и соговорничката за да зборуваат за семејното и за родово заснованото насилиство би се рекло дека се користеше соодветен експертски речник, соодветни термини со коишто се описуваа појавите, факторите и поледиците поврзани со семејно и родово заснованото насилиство.

## Како се третираше темата за РЗН

---

### Социополитички контекст на насилиството во РС Македонија

Проблемот на семејно насилиство односно родово насилиство професорката го анализираше од повеќе аспекти: личноста на извршителот, семејната состојба, училиштето, институциите кои се задолжени за ресоцијализација на сторителите, власта, судството, корупцијата. Особено се истакнуваше несоодветноста на институциите да интервенираат и постапат соодветно со цел да пружат помош на лице изложено на семејно, односно на родово засновано насилиство.

Проф. д-р Светлана Николовска: „Треба секојдневно да се дејствува, штој е системски проблем, треба да јрадиме оиштесињво за да решаваме проблеми на законски начин како да не биде доспашто оружјето. Насилство тој раѓа насилијво... Не успеваат институцииште да ресоцијализираат... Сите треба да делуваат... Каја на

сите проблеми е корупцијата, ако има во затвор, судско  
што ќе одиме...“.

Новинар: „Жениште се најчесто жртви на семејното  
насилиство, која ќе ја пријави семејното насилиство дали може  
да биде сигурна дека ќе заврши нејзиниот кошмар?“.

Проф. д-р. Светлана Николовска: „Жениште имаат  
недоверба да ја пријават семејното насилиство. Еднаш е  
стапманизирана која ќе ја пријави случајот... Па, зошто ја  
пријавила, сама си ја барала, нема каде да се враќаш, а што има  
има деца, каде ќе ѝ останеш децата... Има случаи која  
женешта ќе ја повлече пријавата... Нема каде да се враќаш,  
економски е зависна.... Треба во инспирирачкиот  
направаш цензори, но тоа е со одреден рок, но поштоа треба  
да ѝ се обезбеди стапбено прашање, вработување... Каж  
жените се јојавуваат и јадници прашања... По прва изјава  
со видливи мотиви ја повлекува изјавата задраги економски  
и финансиски причини“.

Професорката исто така истакна дека РЗН не е  
својствено само за жените, односно дека: „Има случаи и каде  
мажот се јојавува дека е малтрешiran од својата  
сопруга“.

Како една од причините за насилиство соговорничката  
истакна дека е и лесната достапност на оружје. Како други  
причини беа наведни: „семејните банални расправии“,  
„луѓето проблемите ѝ решаваат со оружје, а не со збор“ и  
како трет најголем процент на убиства се оние „направени при  
работеж дури и за мала количина пари“.

## Психолошки аспект на наративите

---

Од психолошки аспект, следниве емотивно оптоварени  
зборови или фрази беа споменати и акцентирани во  
анализираниот дел од емисијата: „семејно насилиство“, „родово  
насилиство“, „оружје“, „убисство“, „справ“, „корупција“ и  
„жртви“.

Чувства што потенцијално можат да бидат предизвикани би биле: лутина, револт, страв, загриженост, како и состојби на недоверба и сомнеж во институциите.

### **Генерален впечаток:**

Врз основа на анализа на реализираниот разговор важно е да се истакне дека беа отворени релевантни прашања кои сосема професионално и издржано ги елаборираше гостинката во студиото. Презентирана беше сложеноста на проблемот и неопходната потреба за сеопфатен систематски пристап.

## **IV ЕМИСИЈА „МОТИВ“**

### **Општи аспекти**

---

Емисијата „МОТИВ“ се емитуваше на 04.03.2023 година во 20.00 часот на МРТ 2, со времетраење од 45 минути. Водителката Арлинда Бафтиу имаше покането жена психолог која во текот на емисијата се осврнуваше на различните аспекти на родово засновано насилиство.

Водителката ја престави гостинката и укажа на важноста на темата насилиство врз жените. За гостинката кажа дека таа е активно вклучена на различни начини за превенција, заштита и психолошко советување на жени кои се жртви на насилиство. Емисијата започна со читање на алармантни податоци, односно статистики за насилиството врз жените во Македонија.

Водителка: „*И овој месец мај ќе наоѓа со алармантно ниво на насилиство особено на насилиство врз жената*“.

Елементи вклучени во анализираниот дел:

- разговор во студио.

Аспектите за кои детално се зборуваше во анализираниот дел од емисијата беа:

- семејно насилиство;
- насилиство врз жените;
- жртви на насилиство;
- како насилиството се манифестира кај децата;
- ментално здравје;
- зајакнување на жените;
- психотерапијата и жените;
- грешки кои ги прават родителите при воспитувањето на децата и нееднаквиот третман на машките и женските деца во семејството;
- дискриминација/стереотипи.

Во однос на општите карактеристики на прилогот, би можело да се каже и дека:

- Во однос на „**околината**“, ова беше посебна емисија, која во месец март особено се фокусираше на теми кои се однесуваат на жената.
- **Најавата** на водителката во разговорот беше подолга, со многу податоци (статистики од МВР) кои укажуваат на потребата да се обработи темата. Водителката исто така во најавата кажа дека тешко е да не бидеш емотивна кога презентираш вакви поразителни статистики за насилиството врз жените. Гостинката беше претставена како психолог, но и активистка за зајакнување на жените.

Во **визуализацијата** во оваа емисија немаше прилози или други снимки освен разговорот во студио.

На телопот стоеше текстот: „Работата за давање помош на жртвите на семејно насилиство“.

## Професионални аспекти

### Извори на информации

Во анализираниот дел беа присутни **2 извори**.

**Табела 22.** Начин на јреческаување на извориште

Извори	Како беа претставени во медиумот?	Вид извор	Начин на претставување
Арлинда Бафтиу (водителка)	Водителка	Прецизен/ Неофицијален	Цитирање на податоци од мвр
Сумеа Рамадани	Психолог	Прецизен/ Неофицијален	Податоци од истражувања/студии

### АКТЕР(К)И – СУБЈЕКТИ

**Табела 23.** Актер(к)и кои зборуваа во емисијата

Актер(к)и кои зборуваа во емисијата или беа цитирани/парафразирани	За што зборуваа?
Сумеа Рамадани	Семејно насилиство; насилиство врз жените; жртви на насилиство; како насилиството се манифестира кај децата; ментално здравје; зајакнување на жените; психотерапијата и жените; грешки кои ги прават родителите при се воспитувањето на децата и нееднаквиот третман на машките и женските деца во

семејството; дискриминација; стереотипи; психолошко, физичко и економско насилиство; потребата за зајакнување на жените преку препознавање на насилиство од секој вид и обиди за злоупотреба.

## Како се третираше темата за РЗН

---

### Социополитички контекст на насилиството во РС Македонија

Беа читани статистички податоци за насилиството врз жените и семејното насилиство. Разговорот во студиото се фокусираше на важноста на овие теми, за важноста на зајакнување на жените во борбата за нивните права. Се зборуваше и за последиците од толерирањето на насилиството како и за важноста да се препознае злоупотребата на довербата, обидите за манипулација и за разликата меѓу различните видови на насилиство. Беа поставени прашања како: „Што ќе треба да се направи за да се зајакнат жените? Како да се бориме со коншексијот во оиштесијовојто кој сè уште мисли дека „ќошекот е излезен од рајот“ или „еден шамар е добар за здравјето?“.

## Комуникациски алатки

---

Во однос на конкретните комуникациски алатки со кои се служеа и водителката и соговорничката за да зборуваат за родово заснованото насилиство би се рекло дека се користеа

соодветни зборови со коишто се описуваа појавите и одредените аспекти на РЗН.

**Генерален впечаток:**

Анализата на реализираниот разговор покажа дека на професионален начин беа отворени релевантни прашања кои ја опишаа сложеноста на проблемот и начините за негово решавање.

## **5. ЗАКЛУЧОЦИ И ДИСКУСИЈА**

Согласно потребите и барањата на АВМУ, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, УКИМ, Скопје, реализираше истражување за начинот на кој радиодифузерите известуваат за полово односно родово заснованото насилиство. Предмет на истражувањето беа прилозите односно емисиите кои имаат карактер на информативни програми, а кои беа еmitувани во првите десет дена од месеците јануари, февруари и март 2023 година. За таа цел беше изгответен инструмент, образец за мониторинг и анализа на содржина на еmitуваните прилози/емисии. Образецот беше изгответен врз основа на упатствата содржани во „Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување за случаи на родово засновано насилиство во медиумите“ (Сарикакис, 2021).

Анализата на податоците беше базирана на следните аспекти: на каков начин новинар(к)ите се придржуваат кон примена на новинарските стандарди, односно саморегулација, застапеност на темата за родово засновано насилиство и на кој начин и со која вербализација и илустрација се пренесува содржината. Анализата на примената на новинарските стандарди се базираше на Кодексот на новинари на Македонија.

При анализата беа утврдени три категории на прилози: 1. Прилози кои известуваа за конкретни настани, 2. Прилози/емисии кои ја обработуваа темата родово засновано насилиство (РЗН) и 3. Прилози/емисии кои се однесуваа на контекстот во кој се известува за РЗН. Приказот на резултатите како и нивната анализа е структуриран согласно трите категории.

Ова истражување имаше за задача да даде одговор на неколку истражувачки прашања. Едното од истражувачките прашања се однесуваше на интензитетот на застапеност на прилозите кои ја обработуваат темата за родово засновано

насилиство во информативните телевизиски програми. Квантитативната анализа на застапеноста на прилозите/емисиите објавени во информативните програми на радиодифузерите покажа нивна доминантна концентрација во март, особено околу празникот 8 Март. Беше забележано дека и новинар(к)ите истакнаа дека месецот март е женски месец и дека во тој период ќе биде застапен поголем број на прилози кои се однесуваат на жената (изјава на новинарка во утринска програма на Канал 5).

Иако во Билтенот на МВР за периодот од кој е произлезен примерокот за анализа можат да се констатираат 44 случаи на РЗН, во анализираните дневноинформативни емисии беше присутна слаба застапеност на прилози во кои се известуваше за конкретни случаи на родово засновано насилиство. Имено, имаше вкупно 22 прилози за конкретни случаи на РЗН, од кои само два се однесуваа на актуелни настани за секунално злоставување (ученичка од Прилеп и девојка од Кичево), 14 се однесуваа на судски случаи поврзани со РЗН (Јилдиз Веапоска и момчето убиено од својата девојка), еден беше за протестите во земјава по повод 8 Март, а пет се однесуваа на настани од странство. Причините поради кои медиумите донеле уредничка одлука да не известуваат за пријавените случаи на РЗН можат да бидат многубројни, но до нив може да се дојде преку друга анализа во која ќе бидат истражени ставовите на уредниците/чките и новинар(к)ите за да се утврди каква е уредничката политика и редакциската култура во медиумите за ова прашање. Кај прилозите кои се однесуваа на конкретни настани како несоодветни можат да бидат издвоени два: едниот е сенционалистичко известување за обид за секунално злоупотребување на девојка од страна на фудбалер во главни вести во рубриката „Спорт“ (Телма, 02.02.2023), а вториот – пренесување на говор на омраза содржан во објави на граѓани објавени на Фејсбук (Сител 10.03.2023).

Известувањето за конкретните случаи може да влијае врз зголемување на свеста кај граѓан(к)ите и институциите и отвара можност јавноста да бара разрешница за случаите.

Веушност, не само што е оправдано да се известува за РЗН, туку е и нужно за разбирањето на оваа негативна појава и за вложувањето во интензивно барање решенија и стратегии за справување со истата. Дополнително, податокот дали медиумите известуваат за случаите за РЗН покажува и каков е сензибилитетот кај медиумите за оваа негативна појава и дали оваа тема ја сметаат за важна или не. При известувањето за конкретните настани/случай кои се однесуваат на насилиство потребно е да се воспостави баланс: „Кога насилиството од реалниот живот или неговите последици се презентираат на телевизија или се објавени на радио или на Интернет, има потреба за баланс меѓу обврската за вистинитост и опасноста од рамнодушност (десензибилизација на публиката) кон ваквите содржини поради ризикот за предизвикување траума кај гледачите“ (Шопар, Димитровски, Тахири, Теменутов, 2016).

Моќта на медиумите да идентификуваат и известуваат за општествени теми кои се од јавен интерес, игра клучна улога во привлекувањето и насочувањето на јавното мислење кон општествените прашања од јавен интерес, согласно Теоријата на поставување на дневен ред. Имајќи ја предвид оваа функција на медиумите, а согласно податоците од истражувањето дека известувањето за РЗН е главно застапено во „месецот на жените“, како и дека не се известува за реално постоечки случаи на РЗН, може да се констатира дека отсуствуваа содржини кои би ја поттикнале свесноста за значењето на причините, последиците и начините за превенција од овој вид на насилиство.

Откако се констатираше дека РЗН ретко се сретнува на агендата на јавниот и на комерцијалните радиодифузери, останува да се даде толкување за тоа како се „врамува“ информацијата за РЗН таму каде што е присутна. Во ниту еден од прилозите кои се однесуваат на известување за конкретни настани на РЗН, актот на насилиство не беше именуван како РЗН. На пример, во серијата прилози од информативен карактер каде се известуваше за судењата поврзани со случајот „судски процеси за Јилдиз Веапоска“ во ниту еден момент не

беше употребен соодветниот термин. Јавноста, на таков начин, посредно стекнува впечаток за интензитетот на насилиството преку употреба на термини како што се: „*родилка/а*“, „*осиана без мајка и јајница*“. Во „рамката“ изостануваше лицето кое е сторител.

Следното истражувачко прашање се однесуваше на утврдување на соодветноста и релевантноста на местото и просторот кој го имаат прилозите/емисиите во рамки на информативните програми. Анализата покажа дека прилозите кои обработуваат теми од доменот на РЗН најчесто не беа присутни во главната најава на вестите, се наоѓаа некаде на крајот од вестите и најчесто беа „врамени“ во прилози кои не беа поврзани за РЗН. Вообичаено, беше забележано дека прилозите кои се однесуваат на судски процеси за РЗН беа сместувани покрај прилози кои се однесуваат на судски процеси од областа на корупцијата и криминалот.

Како одговор на прашањето за почитувањето на новинарските стандарди може да се донесе генерален заклучок дека радиодифузерите ги почитуваат новинарските стандарди, со исклучок на определени прилози/емисии. Застапени беа транспарентноста (прецизно наведување на изворите, автор(к)ите на прилозите и актер(к)ите), непристрасноста, главно беа застапени извори од повеќе страни, имаше соодветност при употребата на визуализацијата како и соодветност помеѓу најавата на прилогот и неговата содржина.

За лицата кои се изложени на насилиство најчесто радиодифузерите известуваат согласно етичкиот „Кодекс на новинарите на Македонија“ каде се истакнува дека новинарите мора да избегнуваат сенционализам при известувањето за несреќи во кои на каков било начин е загрозен животот и здравјето на граѓаните, како и да известуваат неутрално за судски процеси („Начинот на информирање за несреќи, елементарни непогоди, војни, семејни трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сенционализам. Во судските постапки треба да се почитува принципот на пресумпција на невиност, да се известува за сите инволвиирани страни во спорот и да не се сугерира пресуда“ – член 8).

На прашањето какви комуникациски алатки најчесто се употребуваа во известувањето, одговорот би бил дека во најголем број случаи новинар(к)ите избегнуваа употреба на речник кој на каков било начин би упатувал на оправдување на насилиството, сексистички ставови или обвинување на жртвата. Генерално не се забележуваше употреба на терминологија која би предизвикала секундарна виктимизација на жртвата. Може да се заклучи дека новинар(к)ите вложуваа напор да известуваат родово сензитивно.

Покрај генералната тенденција на придржување кон етичноста при известувањето речиси кај сите радиодифузери беа забележани определени пропусти при известувањето, како секундарна виктимизација, намалување на одговорноста на лицето обвинето за насилиство и некритичко пренесување на елементи на говор на омраза од коментари на граѓани.

Основна заедничка констатација за сите медиуми е дека РЗН како тема беше недоволно застапена за да има удел во зголемување на свесноста на граѓаните за конкретната проблематика.

#### *Засиленост и карактеристики на прилози/емисии кои ја обработуваат РЗН како јојава*

Анализата на сите информативни изданија (главните вести, информативните изданија пред главните вести, претпладневните и пладневните информативни блокови), како и на актуелно - информативните емисии откри вкупно 11 прилози и 4 емисии кои го третираа РЗН како општествена појава вредна и важна за медиумската публика.

Според времето на објавување, најчесто ваквите прилози ги имаше за Меѓународниот ден на жената 8 Март. Обично, за прв пат во денот се појавуваа во информативното издание пред главните вести и секогаш беа репризирани и во главните вести.

Овие прилози/емисии посветени на РЗН вообичаено во анализираниот период ги третираа темите како семејното насилиство, фемицидот, еден вид економско насилиство врз жените во јавната – општествена сфера како кршењето на работничките права на жените во текстилната индустрија, но и теми кои се однесуваа на реалните состојби (статистички податоци) и информации за РЗН, резултати од истражувања и анализи, како и излагања на експерт(к)и и надлежни институции.

Најчесто, темите за РЗН се сместуваа меѓу прилози кои тематски не беа поврзани со РЗН и се однесуваа на внатрешната политика, корупцијата, економијата, енергетиката и земјоделството, а неретко и меѓу теми кои не се однесуваа на РСМ, туку на политичката ситуација во Косово, Палестина, САД и Украина.

Во само еден прилог се споменуваше прецизно терминот „родово засновано насилиство“. Во останатите не се споменуваше прецизно овој термин, иако се зборуваше за разни видови насилиства како „семејно насилиство“, „убисиство на жени“, „говор на омраза кон жени“, „стереоотипи кон жени“, „се кришаш работничкиште права на жените во текстилна индустрија“, „нейраведно осудени текстилни работнички“, „жените се рејресирани“. Ова зборува за нецелосна подготвеност на медиумите јасно и прецизно да ја дефинираат појавата и да ја подигнат свесноста за истата.

Во ниту еден телоп не беше споменат терминот „родово засновано насилиство“.

Во однос на професионалните стандарди, прилозите и емисиите коишто ја обработуваат темата РЗН секогаш се базираа на прецизни извори, нејасни и непрецизни извори немаше во ниту еден анализиран прилог. Најчесто беа независни/алтернативни извори, но ги имаше и официјалните (како надлежните институции) што ги правеше прилозите отворени за гледишта од различни страни. Гласот на активистките кои се борат против различните видови на РЗН беше присутен во сите анализирани прилози и емисии.

И актер(к)ите, главните протагонист(к)и во прилозите со РЗН беа пред сè активистки, но и експерт(к)и и надлежни институции. Во овој дел е важно да се истакне дека сите актер(к)и вообичаено беа претставени во неутрален контекст, без присуство на неосновано напагање и/или неосновано величање.

Тоа што е особено позитивно, во сите прилози, без исклучок беа споменати **жените** во контекст дека најчесто се жртви на неправда, стереотипи, и разни видови на насилиство. Често за нив се истакнуваше позитивната димензија дека покрај тоа што се жртви, дел од нив се охрабруваат јавно да зборуваат за сите неправди.

Со оглед дека важен момент во известувањето на медиумите за РЗН е дефинирање на контекстот, средината во која се случува насилиството, односно условите кои можат да доведат до родово засновано насилиство, може да кажеме дека медиумите прилично детално и сеопфатно го врамуваат насилиството во социополитичкиот контекст во кој: психичкото насилиство врз жените е редовна појава; постои говорот на омраза кон жените во политиката и мало влијание на бројот на лидерки во политиката; на жените им се наметнува комплексот на помала вредност; средина во која сè уште најчесто се слуша гласот на мажот во медиумите за општествено важни теми (политички), а за насилиството во медиумите најчесто зборуваат жени; судството е неправедно; постои огромна родова нееднаквост во приватниот сектор; загрозени работнички права особено на текстилните работнички, но и на жените вработени во земјоделството; кон насилиството не се постапува соодветно, а надлежните институции не си ја работат работата.

Накратко кажано, анализираните медиуми посветуваат одредено време и простор за да го обработат РЗН како појава и тоа го правеа главно почитувајќи ги новинарските стандарди и добрите практики за истата да ја дефинираат, да поттикнат критичко размислување, да ги осветлат причините (контекстот) во кој вообичаено се случуваат насилиствата и да поттикнат на одредена акција. Подобрување мора да има во

контекст на почесто појавување на такви прилози/емисии, во појасно дефинирање на термините, и во начинот на поттикнување на одредени осмислени граѓански акции.

## **6. СУМИРАНИ ЗАКЛУЧОЦИ**

Следењето и анализата на информативната програма на однапред определените ТВ-станици покажа присуство на две категории прилози: прилози во кои се известуваше за конкретни настани/стории и прилози/емисии што ошто ја обработуваа темата родово засновано насилиство. Квантитативната анализа на застапеноста на прилозите/емисиите објавени во информативните програми на радиодифузерите покажа нивна доминантна концентрација во март, особено околу празникот 8 Март.

За прилозите што обработуваа конкретни случаи (конкретни стории) поврзани со РЗН може да се заклучи дека: присутна беше слаба застапеност на прилози од ваков тип и тие генерално се однесуваа на известување за судски процеси. Најголем број од ваквите прилози што се однесуваа на конкретни настани беа подготвени според пропишаните новинарски стандарди, освен два: во едниот беше присутно сенционалистичко известување, а во вториот некритички се пренесе говор на омраза содржан во објави на граѓани објавени на Фејсбук.

Поконкретно:

- Во однос на „врамувањето“ на информациите за РЗН, во ниту еден од анализираните 12 прилози актот на насилиство не беше именуван како РЗН, а во „рамката“ изостануваше лицето кое е сторител.
- Прилозите што обработуваа конкретни стории за РЗН најчесто не беа присутни во главната најава на вестите, се наоѓаа некаде на крајот на вестите и најчесто беа „опколени“ со прилози што не беа поврзани со РЗН.
- Вообично, беше забележано дека прилозите што се однесуваа на судски процеси за РЗН беа сместувани покрај прилози во кои се говореше за судски процеси од областа на корупцијата и криминалот.

- Радиодифузерите генерално ги почитуваа новинарските стандарди во смисла на: транспарентноста (прецизно наведување на изворите, автор(к)ите на прилозите и актер(к)ите), непристрасноста, застапеноста на извори од повеќе страни, соодветноста при употреба на визуализацијата, како и соодветноста помеѓу најавата на прилогот и содржината на прилогот.
- За лицата кои се изложени на насилиство најчесто радиодифузерите известуваа согласно етичкиот „Кодекс на новинарите на Македонија“, почитувајќи ги препораките: да избегнуваат сензационализам, да известуваат неутрално за судски процеси, како и да се почитува принципот на пресумпција на невиност, да се известува за сите инволвирали страни во спорот и да не се сугерира пресуда.
- Во однос на комуникациските алатки, во најголем број случаи новинар(к)ите избегнуваа употреба на речник што на каков било начин би упатувал на оправдување на насилиството, сексистички ставови или обвинување на жртвата. Генерално, не се забележуваше употреба на терминологија што би предизвикала секундарна виктимизација на жртвата.

Заклучоците од прилозите што не обработуваа конкретни стории, туку ја обработуваа темата РЗН се следните:

- Според времето на објавување, најчесто ваквите прилози ги имаше за меѓународниот ден на жената – 8 Март. Најчесто по првпат во денот се појавуваа во информативното издание пред главните вести и секогаш беа репризирани и во главните вести.
- Овие прилози/емисии посветени на РЗН вообичаено во анализираниот период ги третираа темите како семејното насилиство, фемицидот, еден вид на економско насилиство врз жените во јавната –

општествена сфера, како кршењето на работничките права на жените во текстилната индустрија, но и теми што се однесуваа на реалните состојби (статистички податоци) и информации за РЗН, резултати од истражувања и анализи, како и излагања на експерт(к)и и надлежни институции.

- Најчесто, темите за РЗН се сместуваа меѓу прилози што тематски не беа поврзани со РЗН и се однесуваа на внатрешната политика, корупцијата, економијата, енергетиката и земјоделството, а неретко и меѓу теми што не се однесуваа на РСМ, туку на политичката ситуација во Косово, Палестина, САД и Украина.
- Само во еден прилог се споменуваше прецизно терминот „родово засновано насиљство“. Во преостанатите не се споменуваше прецизно овој термин, иако се зборуваше за разни видови насиљства, како „семејно насиљство“, „убисќиво на жени“, „фемицид“, „говор на омраза кон жени“, „кршење на работничките права на жени“ во текстилната индустрија“, „нейраведно осудени текстилни работнички“.
- Прилозите и емисиите што ја обработуваа темата РЗН секогаш се базираа на прецизни извори. Нејасни и непрецизни извори немаше ниту во еден анализиран прилог.
- Во прилозите во кои се третираше РЗН се користеа извори од различни страни: и официјални, како надлежните институции, и независни/алтернативни извори. Гласот на активистките кои се борат против различните видови на РЗН беше присутен во сите анализирани прилози и емисии.
- Најголем број од актер(к)ите/протагонист(к)ите во прилозите беа жени: пред сè активистки, но и експертки, претставени во неутрален контекст, без присуство на неосновано напаѓање и/или неосновано величање.

- Во сите прилози, без исклучок, беа споменати **жените** во контекст дека најчесто се жртви на неправда, стереотипи и разни видови насилиство, но и дека дел од нив се охрабруваат јавно да зборуваат за сите неправди.
- Медиумите мошне детално и сеопфатно го врамуваат насилиството во социополитичкиот контекст во кој: психичкото насилиство врз жените е редовна појава; постои говорот на омраза кон жените во политиката и мало влијание на бројот на лидерки во политиката; на жените им се наметнува комплексот на помала вредност; средина во која сè уште најчесто се слуша гласот на мажот во медиумите за општествено важни теми (политички), а за насилиството во медиумите најчесто зборуваат жени; судството е неправедно; постои огромна родова нееднаквост во приватниот сектор; загрозени работнички права, особено на текстилните работнички, но и на жените вработени во земјоделството; кон насилиството не се постапува соодветно, а надлежните институции не си ја работат работата.

Накратко кажано, анализираните медиуми посветуваат одредено време и простор за темата РЗН (не за конкретни случаи) и тоа го правеа главно почитувајќи ги новинарските стандарди и користејќи добри практики за да ја дефинираат, да поттикнат критичко размислување, да ги осветлат причините, односно контекстот во кој вообичаено се случуваат насилиствата и да поттикнат на одредена акција. Подобрување мора да има во контекст на почесто појавување на вакви прилози/емисии, во појасно дефинирање на терминологијата со која се описува родово заснованото насилиство и во начинот на поттикнување на одредени осмислени граѓански акции.

## **7. ПРЕПОРАКИ ЗА МЕДИУМИТЕ И НОВИНАРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЗН**

Општи препораки:

- Потребна е **поголема застапеност на темата на РЗН** и нејзина актуализација во медиумите – во оваа насока, клучна е уредувачката политика на медиумите, односно улогата на уредниците/чките, кои би требало и да ги поттикнуваат и да ги поддржуваат новинар(к)ите за известување и продлабочено истражување и обработка на оваа тема.
- Потребно е **професионално и етичко известување за темата на РЗН**, со следење на професионалните и етичките стандарди, начела и кодекси и доусовршување за известување за ваква сензитивна тема преку соодветни обуки, работилници, семинари и курсеви.
- Потребна е **промена на сегашните обрасци на известување** преку соодветен избор на разновидни теми и аспекти во рамките на РЗН, како и употреба на соодветна визуелна содржина што ги придружува приказните.
- Потребно е **дејствување на медиумите како јавно ефикасен коректив**, потпирајќи се на доверливи извори, земајќи предвид и податоци и факти што се засноваат на резултати од научни истражувања.
- Потребно е **користење на соодветен дискурс и соодветна терминологија при известувањето за РЗН**: употреба на вистинските зборови и изрази за точно опишување на поимите и концептите, со соодветна контекстуализација и сензибилизација; употреба на прецизен и точен јазик и на соодветна терминологија; избегнување на стереотипен и/или осудувачки јазик; избегнување на културолошки обоени и/или навредливи зборови; избегнување на сензационалистички говор; внимавање на тонот и

избегнување на груб и/или наметлив говор (на пример: Водичот во терминологијата за родово базирано насилиство за новинари и медиумски работници; Поимникот на родово базираното насилиство извршено со (зло)употреба на технологијата).

- Потребна е **соработка со експерт(к)и и користење на соодветни материјали** при процесот на професионално доусовршување и при подготовката за известување на темата на РЗН: користење на соодветни водичи и прирачници подгответи за таа цел (на пример: Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување за случаи на родово засновано насилиство во медиумите; Прирачник за родово сензитивно известување во медиумите).
- Потребно е **медиумите да остваруваат ефикасна соработка со академската заедница и релевантните институции, односно размена на информации** со институциите и невладините организации што се занимаваат со РЗН и родовите прашања воопшто, со цел полесен пристап до одредени информации и податоци и организирање и реализацирање на заеднички настани и активности.
- Потребно е **медиумите да преземаат поактивна улога во превенцијата на РЗН** – земање предвид на ефектите од приказните на засегнатите, како и визуализирање на природата на сликите што треба да бидат представени, со цел процена на тоа што би можело да предизвика стереотипи.

Покрај овие општи препораки, врз основа на добиените резултати би можеле да се сугерираат и следните поконкретни препораки:

- Интерес за темата за РЗН не би требало да има само околу Денот на жената – 8 Март. Неопходно е

медиумите **континуирано и сеопфатно** да ја третираат оваа појава во информативните изданија и емисии.

- Да се известува и за **конкретни случаи на РЗН и за РЗН како појава/тема од еден поопшт аспект**, преку изнесување на стручни анализи, научни податоци, експертски мислења, известување за движења, трибини и сл.
- Многу е значајно кога се зборува за разните видови на РЗН да се употреби токму тој општ термин што ги опфаќа сите видови на други насилиства. Социјалната конструкција на терминот **родово засновано насилиство** ќе значи и негово поголемо препознавање од страна на јавноста во иднина, но и свесност за неопходноста за справување со оваа негативна појава.
- Темата за РЗН да се најде и во **главната најава на вестите**, со што би ѝ се дало значењето што ѝ припаѓа. Најавувањето на оваа тема значи вбројување на темата во **важните општествено-политички случувања**.
- Да се продолжи со **цитирање на прецизни извори, извори од повеќе страни, извори од различен вид:** и официјални, но и алтернативни и независни. Гласот на жените постојано да биде присутен.
- Да се обезбеди колку што е можно поголем **брой експерт(ки), активист(ки) од различни професии со различен пол и род** да зборуваат за **важноста на спречувањето на РЗН**, со што би се прекинале стереотипите дека за женските права се борат само жените.
- **Внимателна употреба на емотивно оптоварени зборови** кога се известува за РЗН. Свесност за емотивните состојби што можат да ги предизвикаат кај јавноста кога се употребуваат вакви зборови, како и промовирање на терминологија што ќе поттикне проактивност и мотивација во борбата против РЗН.

- **Јасно опишување на општествениот контекст** во кој се јавува насилиството. Кога во известувањето за РЗН јасно се опишуваат условите во средината во која се јавува РЗН, како што се економските, политичките, културните и слични услови – многу полесно ќе се разберат различните аспекти на појавата, како и причините што доведуваат до неа.
- **Интерсексиски третман на РЗН.**
- Промовирање на **РЗН како општествен проблем**, проблем на заедницата, а не индивидуален проблем, со кој треба да се справува единката сама и незаштитена.

## **8. РЕФЕРЕНЦИИ**

### ***Единици на кирилица***

- Димушевска, Е., Сант, З., и Доковска, Н. (2016). *Водич во јазикот на терминологијата за родово базирано насилиство за новинари и медиумски работници*. Скопје: Национална мрежа против насилиство врз жените и семејно насилиство – Глас против насилиство. <http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf>
- Државен завод за статистика (ДЗС). (2023). Жените и мажите во Северна Македонија, 2023.
- Груевски, Т. (2011). *Комуникологија*. Скопје: Студиорум.
- ОБСЕ. (2019). Истражување спроведено од ОБСЕ за насилиството врз жените во Северна Македонија, Благосостојбата и безбедноста на жените, Северна Македонија: Извештај од резултатите. [https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409\\_o.pdf](https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_o.pdf)
- Сарикакис, К. (2021). *Водич на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за извештување за случаи на родово засновано насилиство во медиумите*. Скопје: Совет на Европа.
- Серафимовска, Е., Марковиќ, М., и Конеска-Василевска, Т. (2022). Војна, инвазија или (воена) интервенција? – Социјална конструкција на реалноста за нападот на Русија врз Украина во медиумите на македонски јазик. *Зборник на штудии од Деветашата меѓународна научна конференција „Одбелештени промени во глобалниот свет“*, 2. Штип: Правен факултет,

Универзитет „Гоце Делчев“, 553-574.  
<https://www.doi.org/10.46763/SCGW222>

Тунева, М., и Аврамоска Нушкова, А. (2021). *Прирачник за родово сензицивно извесување во медиумите*. Скопје: ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. <https://hops.org.mk/wp-content/uploads/2021/07/ZA-WEB-A4-MKD.pdf>

УНФПА. (2023). *Поимник на родово базираното насилиство извршено со (зло)употреба на технологијата*. [https://northmacedonia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/poimnik\\_na\\_rodovo\\_baziranoto\\_nasilstvo\\_izvrsheno\\_so\\_zloupotreba\\_na\\_tehnologija\\_o.pdf](https://northmacedonia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/poimnik_na_rodovo_baziranoto_nasilstvo_izvrsheno_so_zloupotreba_na_tehnologija_o.pdf)

### ***Единици на лайиница***

Australian Psychological Society. (2013). *Media Representations and Responsibilities: Psychological Perspectives*. <https://psychology.org.au/getmedia/72foe528-c025-44d9-b7b4-2823872b51fa/position-paper-media-representations-responsibilities.pdf>

Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology*. Northvale, New Jersey; London: Jason Aronson Inc. <https://ejcj.orfaleacenter.ucsb.edu/wp-content/uploads/2017/06/1972.-Gregory-Bateson-Steps-to-an-Ecology-of-Mind.pdf>

Berger, P., & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Books.

Boyle, K. (2005). *Media and violence: Gendering the debates*. SAGE Publications.

Casey, B., Calvert, B., Lewis, J., French, L., & Casey, N. (2008). *Television Studies: The Key Concepts* (2<sup>nd</sup> ed.). London: Taylor & Francis.

- Cookson, T. P., Fuentes, L., Kuss, M. K., & Bitterly, J. (2023). Social Norms, Gender and Development: A Review of Research and Practice. UN-Women Discussion Paper Series No. 42. New York: UN-Women. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-10/discussion-paper-social-norms-gender-and-development-a-review-of-research-and-practice-en.pdf>
- Custers, K., & Van den Bulck, J. (2012). The cultivation of fear of sexual violence in women: Processes and moderators of the relationship between television and fear. *Communication Research*, 40(1), 96-124. <http://doi.org/10.1177/0093650212440444>
- Dekić, S. (2017). *Media Coverage of Gender-based Violence Handbook*. UN Women. <https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/Country/Bosnia/UN%20woman%20prirucnik%20nasilje%20nad%20zenama-EN-WEB.pdf>
- Entman, R. M. (1991). Framing US Coverage of international News: Contrast in Narratives of KAL and Iran Air Incidents. *Journal of Communication*, 41(4), 6-27. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1991.tb02328.x>
- ERUM. (2019). *Controversial topics represented in media – general report*. Vienna: University of Vienna, Centre for Teacher Education. [https://projects.unifoundaton.eu/erum/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/ERUM-IO1-General-Report\\_final.pdf](https://projects.unifoundaton.eu/erum/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/ERUM-IO1-General-Report_final.pdf)
- Etinski, R., & Krstic, I. (2009). *EU Law on the Elimination of Discrimination*. Faculties of Law at Universities of Belgrade, Nis, Novi Sad and Maribor – Tempus.
- EU Agency for Fundamental Rights (FRA). (2015). *Violence Against Women: An EU-wide Survey*. Luxembourg: Publication Office of the EU. [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14\\_en.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf)

- Galtung, J., & Ruge, M. (1981). Structuring and Selecting News. In S. Cohen and J. Young (Eds.), *The Manufacture of News*. London: Constable.
- Gilchrist, K. (2010). "Newsworthy" Victims?. *Feminist Media Studies*, 10:4, 373-390, DOI: 10.1080/14680777.2010.514110
- Gillespie, L. K., Richards, T. N., Givens, E. M., & Smith, M. D. (2013). Framing Deadly Domestic Violence: Why the Media's Spin Matters in Newspaper Coverage of Femicide. *Violence Against Women*, 19(2), 222-245. <https://doi.org/10.1177/1077801213476457>
- Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. *Mass Communication and Society*, 1(3-4), 175-194. <https://doi.org/10.1080/15205436.1998.9677855>
- Kellner, D. (1994). *Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture*. University of Texas. <https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiessimulticulturalism.pdf>
- Kruse, C. R. (2001). The Movement and the Media: Framing the Debate Over Animal Experimentation. *Political communication*, 18(1), 67-87. <https://doi.org/10.1080/10584600150217668>
- Llanos, B., & Nina, J. (2011). *Election Coverage from a Gender Perspective: A Media Monitoring Manual*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/election-coverage-from-a-gender-perspective.pdf>
- Lull, R. B., & Dickinson, T. M. (2018). Does television cultivate narcissism? Relationships between television exposure, preferences for specific genres, and subclinical narcissism. *Psychology of Popular Media Culture*, 7(1), 47-60. <http://doi.org/10.1037/ppm0000107>
- McCombs, M. (2015). Agenda Setting, Media Effects on. In James D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (pp. 351-356).

- Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.95007-4>
- Morgan, J., Politoff, V., & Victorian Health Promotion Foundation. (2012). *Victorian print media coverage of violence against women: summary report – Promoting respectful relationships and gender equality*. Carlton South, VIC: Victorian Health Promotion Foundation. [http://www.vichealth.vic.gov.au/~/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/PVAW%20in%20the%20media/VH\\_PVAW%20in%20Media\\_Summary\\_web.aspx](http://www.vichealth.vic.gov.au/~/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/PVAW%20in%20the%20media/VH_PVAW%20in%20Media_Summary_web.aspx)
- Mujkić Jukić, E. (2016). *Research on media reporting on gender-based violence against women in Bosnia and Herzegovina*. UN Women. [https://bosniahirzegovina.un.org/sites/default/files/2019-11/Istrazivanje\\_o\\_medijskom\\_izvjestavanjuUNWOMEN\\_BiH\\_ENG\\_o.pdf](https://bosniahirzegovina.un.org/sites/default/files/2019-11/Istrazivanje_o_medijskom_izvjestavanjuUNWOMEN_BiH_ENG_o.pdf)
- Potter, W. J. (2014). A critical analysis of cultivation theory. *Journal of Communication*, 64(6), 1015-1036. <https://doi.org/10.1111/jcom.12128>
- Schudson, M. (2001). The objectivity norm in American journalism. *Journalism: Theory, Practice & Criticism*, 2(2), 149-170. <https://doi.org/10.1177/146488490100200201>
- Sharma, A. & Pathak-Shelat, M. (2017). The Cultivation and Reception Effects of Gendered Images: Proposing Ways to Move Beyond Gender Based Stereotypes for Boys and Girls. In D. Lemish & M. Götz (Eds.), *Beyond the Stereotypes? Images of Boys and Girls, and their Consequences* (pp. 237-247). Göteborg: Nordicom. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1535891/FULLTEXT01.pdf>
- Shrum, L. J. (2017). Cultivation theory: Effects and underlying processes. In P. Rössler, C. A. Hoffner & L. van Zoonen (Eds.), *The international encyclopedia of media effects* (pp. 1-12). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0040>

- Study on the news coverage of gender-based violence in the Mediterranean audiovisual area. (2019).  
[https://www.rirm.org/wp-content/uploads/2021/10/Study-on-the-news-coverage-of-gender-based-violence-in-the-Mediterranean-audiovisual-area-english\\_DEF.pdf](https://www.rirm.org/wp-content/uploads/2021/10/Study-on-the-news-coverage-of-gender-based-violence-in-the-Mediterranean-audiovisual-area-english_DEF.pdf)
- Taylor, R. (2009). Slain and Slandered. A Content Analysis of the Portrayal of Femicide in Crime News. *Homicide Studies*, 13, 1, -49. <http://hsx.sagepub.com/content/13/1/21>
- Todorović, A. L. (2020). *Medijske industrije*. Beograd: Clio.
- UKEssays. (2018, November). Media Framing And Construction Of Reality Media Essay. <https://www.ukessays.com/essays/media/media-framing-and-construction-of-reality-media-essay.php?vref=1>
- UNDOC, UNWOMEN. (2023). Gender-related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide): Global Estimates of Female Intimate Partner/Family-related Homicides in 2022.  
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/gender-related-killings-of-women-and-girls-femicide-feminicide-global-estimates-2022-en.pdf>
- UNICEF, UNWOMEN. (2022). Evidence Review – Mapping the Nexus Between Media Reporting of Violence Against Girls: The Normalization of Violence, and the Perpetuation of Harmful Gender Norms and Stereotypes. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Evidence-review-Mapping-the-nexus-between-media-reporting-of-violence-against-girls-en.pdf>
- White, A. (2009). *Getting the balance right – Gender Equality in Journalism*. Brussels: International Federation of Journalists.  
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000180707>
- WHO. (2021). Violence against Women Prevalence Estimates, 2018.

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341337/9789240022256-eng.pdf?sequence=1>

Wilcox, P. (2008). Constructing the victim and perpetrator of domestic violence. In W. Lusoli & M. Pritchard (Eds.), *Media, representation and society* (pp. 76-98). Chester, UK: Chester Academic Press.  
[https://www.researchgate.net/profile/Paula-Wilcox/publication/265024899\\_CONSTRUCTING\\_THE\\_VICTIM\\_AND\\_PERPETRATOR\\_OF\\_DOMESTIC\\_VIOLENCE/links/5982f3b4a6fdcc8bd247e093/CONSTRUCTING-THE-VICTIM-AND-PERPETRATOR-OF-DOMESTIC-VIOLENCE.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Paula-Wilcox/publication/265024899_CONSTRUCTING_THE_VICTIM_AND_PERPETRATOR_OF_DOMESTIC_VIOLENCE/links/5982f3b4a6fdcc8bd247e093/CONSTRUCTING-THE-VICTIM-AND-PERPETRATOR-OF-DOMESTIC-VIOLENCE.pdf)

### ***Правни акти, съправителни, претораки***

Европска конвенција за човековите права, 1950. Совет на Европа.

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2013. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20, 77/21 и 154/23).

Законот за бесплатна правна помош, 2019. Службен весник на РСМ бр. 101/19.

Закон за еднакви можности на жените и мажите, 2013. Службен весник на РМ бр. 6/12, 30/13, - и 53/21, редакциски пречистен текст.

Законот за правда на децата, 2013. Службен весник на РМ бр. 148/13, 152/19 и 275/19.

Законот за спречување и заштита од дискриминација, 2020. Службен весник на РСМ бр. 258/20.

Закон за спречување и заштита од насилиство врз жените и семејното насилиство, 2021. Службен весник на РСМ бр. 24/2021.

Кодекс на новинари, 2001. <https://znm.org.mk/kodeks-na-novinarite-na-makedonija/>

Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените, 1979. Резолуција на Генерално собрание на ОН 34/180.

Конвенцијата за спречување и борба против насилиството против жените и домашното насилиство, 2011. Совет на Европа.

Кривичен законик, 1996. Службен весник на РМ бр. 37/96, 80/99, - и 188/23.

Лисабонски договор, 2007. Службен весник на ЕУ 306/1.

Меѓународен пакт за граѓански и политички права, 1966. Резолуција на Генералното собрание на ОН 2200 А.

Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права, 1966. Резолуција на Генерално собрание на ОН 2200А (XXI).

Препорака CM/Rec(2013)3 за родова еднаквост и медиуми. Совет на Европа.  
[https://search.coe.int/cm/Pages/result\\_details.aspx?ObjectID=09000016805c7c7e](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c7c7e)

Препорака Rec(97)20 за говор на омраза. Совет на Европа.  
[https://search.coe.int/cm/Pages/result\\_details.aspx?ObjectID=090000168050116d](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168050116d)

Препорака Rec(97)21 за медиумите и унапредување на културата на толеранција. Совет на Европа.  
[https://search.coe.int/cm/Pages/result\\_details.aspx?ObjectID=090000168050513b](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168050513b)

Препорака Rec(2007)17 за стандарди и механизми на родова еднаквост. Совет на Европа.

Препорака Rec(2017)9 за родова еднаквост во аудиовизуелниот сектор. Совет на Европа.

Препорака Rec(2019)1 за превенција и борба против сексизмот. Совет на Европа. <https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5-v2-mk/168096azoa>

Препораката CM/Rec(2022)16 за борба против говорот на омраза. Совет на Европа. <https://rm.coe.int/recommendation-on-combating-hate-speech-memorandum-mkd-prems-083822-gb/1680aada1b>

Стратегија за родова еднаквост (СРЕ) 2022-2027. Службен весник на РСМ бр. 170/2022.

Универзална декларација за човекови права, 1948. Резолуција на Генерално собрание на ОН 217 А.

Устав на Република Северна Македонија, 1991. Службен весник на РМ 52/91 со Амандмани I-XXXVI.

## 9. ПРИЛОГ

### Образец за мониторирање на телевизиски вести

#### I „Околината“ на прилогот во кој се известува за родово засновано насилиство

Но<sup>ти</sup>ификација на настанот во Билтенот на МВР (се следи извештаиште кои се објавени на денот за кој извесува медиумот или 1-2 дена преходно)

Настанот е објавен во Билтен	Да/Не	(ако да, да се наведе како е заведен настанот)
Код на настанот кој е објавен		

Датум на кој е објавен прилогот во медиумот	(ден/месец/година)
--	--------------------

Шифра	Медиум кој е предмет на анализа
1	Канал 5
2	Сител
3	Телма
4	MPT 1
5	MPT 2
6	АЛСАТ - М
7	ТВ Компани 21 – М
8	ТВ 24
9	ТВ Алфа

<b>Времетраење на вестите (од почетната најава до одјавата на вестите)</b>	час/минути/секунди
<b>Кое информативно издание</b>	Главни вести – дневник Информативно издание пред главни вести Информативни блокови во утрински и пладневни програми

Особености на прилогот кој претходи на прилогот кој е предмет на анализа		
<b>А) Главна тема на прилогот</b>		
Поврзана со родово засновано насилиство	Да/ Не	Конкретизирање на темата
Економија	Да/ Не	
Меѓународна политика	Да/ Не	
Спорт	Да/ Не	
Внатрешна политика	Да/ Не	
Здравство	Да/ Не	
Образование	Да/ Не	
Култура и наука	Да/ Не	
Друго	Да/ Не	
<b>Б) Времетраење на прилогот</b>	Минути/секунди	
<b>Г) Поврзаност на претходниот прилог со прилогот кој е предмет на анализа</b>	Нема никаква поврзаност/Има некаква поврзаност Ако има образложете:	

Особености на прилогот кој следи на прилогот кој е предмет на анализа		
<b>А) Главна тема на прилогот</b>		
Поврзана со родово засновано насилиство	Да/ Не	Конкретизирање на темата
Економија	Да/ Не	
Меѓународна политика	Да/ Не	

Спорт	Да/ Не	
Внатрешна политика	Да/ Не	
Здравство	Да/ Не	
Образование	Да/ Не	
Култура и наука	Да/ Не	
Друго	Да/ Не	
<b>Б) Времетраење на прилогот</b>	Минути/секунди	
<b>Г) Поврзаност на прилогот кој следи со прилогот кој е предмет на анализа</b>	Нема никаква поврзаност/Има некаква поврзаност Ако има образложете:	

## II Општи карактеристики на прилогот

Време определено за целниот прилог (минути/секунди)	
Прилог во целост	минути/секунди
Најава на прилог	минути/секунди
Само новинарскиот прилог без најава	минути/секунди
Колкав процент од вестите отпаѓа на прилогот кој е селектиран за анализа	(се определува од вкупното времетраење на вестите)

Во кое време, која минута од вестите се еmitува прилогот	минути/секунди
Кој е реден број на прилогот во вестите	Прв, втор, трет...
Дали прилогот е најавен во главната најава	Да/Не Ако да запишете како:

### Дали има телоп: Да/Не

Ако Да – запишете го текстот кој стои на телопот додека се еmitува прилогот	
---	--

Повод за прилогот	
Известување за актуелен настан Псевдонастан (настан или настани кои се случиле пред некое време)	Да/Не (запишете)
<b>Сооднос најава на водител и прилог на новинар</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Во целост соодветствуваат (најавата е краток опис на прилогот)</li> <li>– Делумно соодветствуваат (покрај опис на прилогот, водителот на вестите вклучува и теми кои не се директно поврзани со прилогот)</li> <li>– Во целост не соодветствува</li> </ul>

<b>Сооднос на текст, слика/снимка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Во целост се соодветни (текстот е проследен со снимката или фотографиите и истите ги објаснува, раскажува, толкува</li> <li>– Делумно соодветствуваат</li> <li>– Во целост не соодветствуваат (текстот е на една тема, снимките, фотографиите на друга)</li> </ul>
<b>Жанр на прилогот</b>	Вест Интервју Извештај Репортажа Коментар Анализа Друго
<b>Автор/и на прилогот</b> Прецизно наведено име на авторот (новинарот, снимател, монтажер); пол	Да/Не  Пол на авторот (машко, женско, не може да се идентификува)
<b>Карактер на прилогот</b>	Јасно е определен како родово засновано насиљство  Настанот не е определен како родово засновано насиљство (иако на тоа упатува)
<b>Фотографии/слики во прилогот</b>	Да/Не
Слика од настанот	Да (Замаглена/Јасна)/Не
Општи фотографии (објекти, МВР, лекари..), графикиони...	Да/Не наведете...
Архивска слика	Да/Не

Замаглени лица	Жртва Сторител Сведок Членови на семејство Друго
Јасни лица	Жртва Сторител Сведок Членови на семејство Друго
<b>Сликата е приказ на лица – актери кои глумат насиљство</b>	
Наведете дали јасно е означено дека не се прикажува реален настан	Да/Не
Начин на претставување на насилиникот	Опис
Начин на претставување на прикажана жртвата	Опис
Начин на претставување на настанот	Опис
<b>Снимка</b>	<b>Има/Нема</b>
Општи фотографии (објекти, МВР, лекари...), графикиони... наведете...	
Снимка од настанот	
Архивска слика	
Замаглени лица	Жртва Сторител Сведок Членови на семејство Друго
Јасни лица	Жртва Сторител Сведок Членови на семејство Друго

<b>Снимката е драматизација на родово засновано насилиство</b>	
Наведете дали јасно е означеното дека е драматизација	Да/Не
Начин на претставување на насилникот	Опис
Начин на претставување на жртвата	Опис
Начин на претставување на настанот	Опис

### III Општи професионални аспекти

Во однос на професионалноста на прилогот во целост (општи впечаток)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Прилогот соодветствува на сите професионални стандарди</li> <li>– Прилогот делумно соодветствува на сите професионални стандарди</li> <li>– Прилогот воопшто не соодветствува на професионалните стандарди</li> </ul>
---	--

### ИЗВОРИ ВО ПРИЛОГОТ

**Присутност на извори:** Има/Нема/Новинарот е извор

*Доколку нема извори се оди директно на делот на акшерише*

**Детално наведување на изворите кои се наведени во прилогот**

**Запишете вкупен број на извори-----**

**Дали постои застапеност на извори од повеќе страни/аспекти:** Да/Не

<b>Извори – именување</b>	<b>Вид извор</b>	<b>Начин на претставување</b>
	Официјални/ Неофицијални	Цитирани/ Парафразирани
	Официјални/ Неофицијални	Цитирани/ Парафразирани
	Официјални/ Неофицијални	Цитирани/ Парафразирани

## **АКТЕРИ**

<b>Актери</b>	<b>Да/ не</b>	<b>забелешка</b>
Полиција	Да/не	
Сведок на насилиство	Да/не	
Семејство на сторител на насилиство	Да/не	
Семејство на лице кое било изложено на насилиство	Да/не	
Насилник	Да/не	
Лице кое починало како резултат на извршеното насилиство	Да/не	
Лице кое било изложено на насилиство	Да/не	
Судство	Да/не	
Експерти психолози, педагоги, лекари, психијатри, лица од НВО....)	Да/не	
Друго	Да/не	

Актер	Позитивно	Неутрално	Негативно	Забелешка
....	Да/не	Да/не	Да/не	
...	Да/не	Да/не	Да/не	
....	Да/не	Да/не	Да/не	

#### IV ОПИС НА ПРИЛОГОТ ВО ЦЕЛОСТ – генерален впечаток

Начин на претставување на насилиството	
Дали врз основа на прилогот во целост може да се каже дека во однос на насилиството	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Се минимизира опсегот на насилиството</li> <li>– Насилството е соодветно прикажано</li> <li>– Се интензивира опсегот на насилиството</li> </ul>
Визуелно претставување на начин што е деградирачки за дигнитетот на жените визуелни елементи со коишто се нагласуваат физичките или секуналните аспекти или нешто друго.	Да/Не Ако Да – описаните

Телоп/кајрон	Да/Не	Наратив во телопот
Дали во телопот е јасно прецизирано дека се работи за родово засновано насилиство?	Да/Не/нема телоп	Запишете го текстот на телопот
<b>Типови на насилиство насочени кон жената кои можат да бидат идентификувани од прилогот (се наведуваат сите кои што се релевантни)</b>		

<b>Типови на родово засновано насилиство</b>	<b>Да/Не</b>	<b>Опис</b>
1. Злоупотреба на жени врз основа на род и конкретни родови активности, како на пример доење		
2. Киберзаплашување, малтретирање онлајн, говор на омраза		
3. Детски брак/ран брак/принуден брак		
4. Контролирачко однесување, вклучително и економско насилиство		
5. Генитално осакатување на жените/сечење		
6. Фемицид/чедоморство		
7. Психолошко, емоционално насилиство		
8. Уцена/ злоупотреба на деца		
9. Сексуално вознемираување, сексуален напад, силување		
10. Кривични дела извршени во име на т.н. „чест“		
11. Трговија со луѓе, шверцување		
12. Насилство врз жени во конфликт, вооружен конфликт		
13. Насилство врз жени во избори, политичко учество, јавно учество		
14. Насилство од интимен партнери/поранешен партнери, семејно насилиство/убиство		
15. Репродуктивно насилиство врз жени (од страна на државата,		

властите, здравствените институции итн.)		
16. Во прилогот се говори генерално за сите видови на родово засновано насиљство – кога не е конкретен настан		

### Социополитички контекст на насилието

Во каков контекст е насилието	Да/Не	Конкретизирање
Јавно насилието врз жените, на пример новинарки, политичарки, јавни личности, активистки, авторки		
Насилство во политика, на пример избори, референдум, демонстрации		
Насилство во контекст на спортски настани		
Насилство во контекст на културни настани		
Насилство во контекст на криза		
Друго		
Не е апликативно (кога прилогот не е за конкретен настан)		

### Општествена димензија на прилогот

Прилогот се однесува на:	Да/Не	Образложен ие
Законски регулативи за родово засновано насиљство	Да/Не	(запишете кои закони)
Организирани акции за заштита и превенција	Да/Не	(кој ји организира)
Конкретна сторија	Да/Не	Крајок опис
Промовирање на спотови, реклами	Да/Не	Крајок опис
Друго	Да/Не	Крајок опис

Ако шематиа е за конкретна стапка се продолжува со идентифирање на образецот до крај. Доколку не се работи за конкретна стапка тоа што идентифирање се завршува со

## ВКонкретни прашања за содржината на стапката

### Опис на жртвата

#### Термини со кои се описува жртвата (запишете ги)

Позитивни	запишете ји изразите/речениците
Негативни	запишете ји изразите/речениците
Неутрални	запишете ји изразите/речениците

#### Заштитеност на идентитетот на жртвата

Идентитетот е целосно заштитен Идентитетот е делумно заштитен: наведени се податоци од кои може посредно да се заклучи за идентитетот на лицето ( место на живеење, пол, возраст) Идентитетот не е заштитен, се изнесуваат поединности со коишто се изложуваат на ризик лицата коишто поминале низ такво искуство	Наведете аргументација
--	------------------------

#### Опис на жртвата (кога нарацијата на прилогот упатува на определен впечаток за личноста на жртвата)

<p>– дека е слаба, незаштитена (се мисли на возрасни лица, а не по природа незаштитени лица како малолетници, лица со попреченост)</p> <p>– недоволно/несоодветно успеала себе си да се заштити</p> <p>– неодговорно/несовесно однесување,</p> <p>– наивно/глупаво однесување</p> <p>– манифестирала провокативно однесување (проводативна облека, каде се движела, што говорела...)</p> <p>– го натерала сторителот да го изврши делото со своето однесување</p>	<p><i>Наведените аргументација</i></p>
---	--

### Опис на сторителот

**Термини со кои се описува сторителот (запишете ги изразите/речениците)**

Позитивни	<i>запишете ги изразите/речениците</i>
-----------	--

Негативни	<i>зайшиште и изразише/речениците</i>
Неутрални	<i>зайшиште и изразише/речениците</i>
<b>Заштитеност на идентитетот на сторителот</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Идентитетот е целосно заштитен</li> <li>– Идентитетот е делумно заштитен: наведени се податоци од кои може посредно да се заклучи за идентитетот на лицето ( место на живеење, пол, возраст)</li> <li>– Идентитетот не е заштитен, се изнесуваат поединности со коишто се изложуваат на ризик лицата коишто поминале низ такво искуство</li> </ul>	<i>Наведеше аргументација</i>
<b>Намера на описот на сторителот (кога нарацијата на прилогот упатува на определен впечаток за личноста на сторителот)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Се упатува на неговата ментална состојба (непресметлив...)</li> <li>- Се упатува на тоа дека бил испровоциран и со тоа неможност да ги контролира сопствените нагони</li> <li>- Се описува како да во природата на неговата раса, етничка припадност, професија и сл. е причината за неговото однесување</li> <li>- Се намалува неговата одговорност за извршеното дело</li> <li>- Се упатува на културното милје каде ова е нормално</li> <li>- Се описува преку неговите физички карактеристики</li> </ul>	<i>Наведеше аргументација</i>

<b>Опис на настанот</b>	
<b>Опис на самиот случај</b>	
<p>Случајот се описува како:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Нешто што е сериозно и за кое треба сторителот да биде казнет</li> <li>– Сериозен акт на насиљство кој треба сериозно да биде санкциониран</li> <li>– Прикажан е како изолиран инцидент</li> <li>– Како вонреден инцидент во општество во кое генерално нема насиљство</li> <li>– Прикажан акт на љубов и страст</li> <li>– Како повисок културен морален чин</li> <li>– Како кривично дело</li> <li>– Како „жртвување“ за „општото добро“</li> <li>– Како „лекција“ и предупредување за други жени?</li> <li>– Случај кој е во доменот на приватни работи</li> <li>– Се припишува на „вонредни“ услови како што се технологија</li> <li>– Некако поинаку</li> </ul>	<p><i>Случајот може да јо описуваат новинари, ажијери, разни извори</i></p> <p><i>Описот може да биде исковремено описан на йовеќе начини..</i></p> <p><i>Без разлика кој јо описува, се одговара како оишто се описува случајот</i></p>
<p><b>Дали е наведен контекстот на извршеното насиљство? (дали се раскажуваат околностите кои довеле до случајувањето)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Да во целост, во многу детали, што наликува на сензационалистичко известување</li> <li>– Да, се наведуваат основните податоци кои се потребни за да се добие сликата со достоинство и почит кон жртвата</li> <li>– Не, контекстот не е наведен</li> </ul>	<p><i>Наведејте аргументација</i></p>

<b>Конкретни комуникациски алатки што се користат</b>	
<b>Комуникациски алатки</b>	<i>Ако Да – да се оишие</i>
Се користи речник со којшто се описува физичкиот изглед на лицата?	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Ако да, за кого? Жртва/Сторител	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Се користи речник со кој се зајакнуваат и/или легитимираат и/или оправдуваат сексистички ставови за жените, или се оправдува насилиството.	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Се употребуваат термини кои упатуваат (имплицираат) одговорност на жртвата („тая призна дека била силувана“, заместо „жртвата пријави дека била силувана“)	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Се користи речник со кој се прави секундарна виктимизација (дискриминирачко и омаловажувачко известување)	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Се користи адекватниот збор со кои се описува дејствието (треба да се употреби „силувана“, а не „обљубена“)	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Има родово сензитивно известување (употреба на родово неутрални термини)	<i>Да/Не Забелешка:</i>
<b>Однесување на новинарот при водење на интервју (со жртва/сторител/сведок) Да/Не (ако Да впишете забелешка)</b>	
Лицето се интервјуира во безбедна и заштитена средина	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Не може да се идентификува лицето (да не се гледа лицето и да е изменет гласот)	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Новинарот активно и внимателно слуша и поставува прашања со емпатија (жртвата е сослушана без прекинување, без брзање, со заинтересираност и без истражувачки тон )	<i>Да/Не Забелешка:</i>
Обезбеден културно адаптиран превод превод/преведувач	<i>Да/Не Забелешка:</i>

### **Емотивно оптоварени зборови: Да/Не**

Се запишуваат сите зборови кои можат да предизвикаат одредена емоција:

*Квалитаривна анализа на емоцииите што можат да бидат предизвикани кај јавликашта преку одредениот начин на презентирање на родово заснованото насилиство.*



**Проф. д-р Елеонора Серафимовска** е редовна професорка во областа на комуникации и мас-медиуми на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ). Таа е дипломиран психолог, магистер по социјална психологија и доктор по комуникации. Нејзиниот истражувачки фокус ги опфаќа масовните комуникации, како и интерсекцијата помеѓу политичката, социјалната и медиумската психологија. Таа е една од основачките на Психолошката лабораторија при постдипломските студии на ИСППИ. Серафимовска во рамките на оваа студија примарно беше задолжена за изготвување на главниот инструмент за анализа и за дел од главната анализа на податоците.

**Проф. д-р Маријана Марковиќ** е редовна професорка во областа комуникации и мас-медиуми на ИСППИ. Таа е дипломиран психолог, магистер по развојна психологија и доктор по комуникации. Таа е една од основачките на Психолошката лабораторија при постдипломските студии на ИСППИ, член е на Комората на психологи на Република Македонија и пионер во процесот на адаптацијата и стандардизацијата на психолошки тестови на македонски јазик, како и психотерапевт. Областите на комуникацијата, интерперсоналната, во киберпросторот и помеѓу заедниците се нејзиниот истражувачки интерес. Марковиќ во рамките на оваа студија примарно беше задолжена за изготвување на главниот инструмент за анализа и за дел од главната анализа на податоците.

**Доц. д-р Милка Димитровска** е доцентка на областите „Право на ЕУ“ и “Човекови права и слободи“ на ИСППИ. Правни студии завршила на Правниот факултет „Јустинијан I“ при УКИМ – Скопје, а потоа се здобила со титула магистер по „Право на европските интеграции“ на ТЕМПУС програмата на Правниот факултет во Белград. Димитровска докторирала на насоката Меѓународно право и политика на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде што неколку години била асистент-докторанд со наставни активности. Таа има петнаесетгодишна

истражувачка кариера во полето на човековите права, демократијата, доброто владеење и европските политики. Димитровска во рамките на оваа студија примарно беше задолжена за теоретскиот дел во поглед на значењето на појавата, контекстуалниот и правниот сегмент.

**Ас. м-р Тea Конеска-Василевска** е асистентка-истражувачка во областа комуникации и мас-медиуми на ИСППИ, со долгогодишно искуство во областа на медиумите и издаваштвото како уредничка, јазична коректорка и рецензентка. Дипломирала филологија по општа и компаративна книжевност, магистрирала на комуникации и е докторски кандидат на академските студии „Медиуми и општество“ на Одделот за комуникологија и новинарство при Филозофскиот факултет во Ниш. Членка е на: Мрежата на млади истражувачи во рамките на Глобалната мрежа за ризично новинарство (GRJH), Европската асоцијација за комуникациски истражувања и едукација (ECREA) и Меѓународната асоцијација за медиумски и комуникациски истражувања (IAMCR), а за оваа студија, примарно беше задолжена за теоретскиот дел за масовните медиуми и известувањето за родово заснованото насилиство, како и за препораките за медиумите.

**М-р Љуан Имери** е соработник за меѓународна соработка во ИСППИ. Имери е активен повеќе од 20 години во граѓанскиот сектор, преку Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Тој е регионален претставник за Европа и Централна Азија и член на одборот за образование на млади, на „Афлатоун Интернационал“ од Холандија, како и раководител на Катедрата за социјално и финансиско образование при „Балканскиот економски форум“ (БЕФ). Има магистрирано на менаџмент за човечки ресурси. Неговата специјалност се темите од областа на човековите права, мировниот активизам, инклузијата и мултикультурата, како и социјалното и финансиското образование, а во рамките на оваа студија примарно беше задолжен за дел од главната анализа на податоците.

**Наслов:**

**РОДОТ ВО МЕДИУМИТЕ 2023: ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА  
НАЧИНТО НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДОВО ЗАСНОВАНОТО  
НАСИЛСТВО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ**

**Скопје 2024 година**

**Издавач и носител на авторски права:**

**Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги**

**Адреса:**

**Палата „Панко Брашнаров“**

**ул. Македонија бр.38**

**1000 Скопје**

**Тел: 02/3103-400**

**[www.avmu.mk](http://www.avmu.mk)**

**[contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)**

**За издавачот:**

**д-р Зоран Трајчевски, директор на АВМУ**

**Автори:**

**Проф. д-р Елеонора Серафимовска, Проф. д-р Маријана  
Марковиќ, Доц. д-р Милка Димитровска, Асс. м-р Теа  
Конеска-Василевска, М-р Љубан Имери**

**Уредник:**

**М-р Емилија Петреска - Камењарова**

**Дизајн: Друштво за производство, трговија на големо и мало  
и услуги „Мар-Саж Ташко“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

**Печати: Друштво за производство, трговија на големо и мало  
и услуги „Мар-Саж Ташко“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

**Тираж: 70 примероци**

СИР - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент  
Охридски“, Скопје

364.63-055.2:654.197(497.7)(047.31)

РОДОТ во медиумите 2023 : истражување за начинот на  
известување за родово заснованото насилиство на  
националните телевизии / [автори Елеонора  
Серафимовска ...и др.]. - Скопје : Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски услуги, 2024. - 196 стр. : граф.  
прикази ; 24 см

Фусноти кон текстот. - Други автори: Маријана Марковиќ,  
Милка Димитровска, Тea Конеска-Василевска, Љуан Имери. -  
Библиографија: стр. 164-172. - Содржи и: Прилог

ISBN 978-608-4605-44-7

1. Серафимовска, Елеонора [автор] 2. Марковиќ, Марија  
[автор] 3. Димитровска, Милка [автор] 4. Конеска-Василевска, Тea  
[автор] 5. Имери, Љуан [автор]  
а) Родово засновано насилиство -- Известување -- Национални  
телевизии -- Македонија -- Истражувања

COBISS.MK-ID 64515077

